

Стратешки план 2007-2009	МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
1. Опис на органот на државната управа	
1.1 Мисијата	Подобрување на квалитетот на животната средина и природата, намалување на загадувањето и на закните по човековото здравје, планирање на просторот и одржлив развој на РМ
1.2 Резиме на задачите обврските и активностите	<ul style="list-style-type: none"> - подготовка и спроведување на политики, законодавство и програми согласно стандардите на ЕУ и НАТО партнерство; - следење на состојбите во животната средина, природата и просторот, оценка и издавање дозволи за интервенции во животната средина и во просторот; - планирање на просторот; - одржливо управување со природните ресурси; - заштита на природата - управување со податоци за животната средина и просторот и информирање; - подигање на јавна свест, вклучување на јавноста во процесот на одлучување и едукација; - мобилизирање на финансиски ресурси и инвестирање; - децентрализација и соработка со ЕЛС - партнерство со заинтересираните страни, - меѓународна соработка и - обезбедување јавни услуги
1.3. Резиме на специфичноста во однос на другите органи на државната управа	Заштитата и унапредувањето на животната средина и природата, подобрување на квалитетот на живеењето и просторното планирање како мултидисциплинарни процеси реализирани низ соработка со сите инволвирани органи на државната управа и научни институции, во согласност со националната законска регулатива за животна средината, природата и просторното планирање:

2. Цели и приоритети на органот на државната управа

Општа цел: Обезбедување водечка улога во создавањето услови за заштита и унапредување на животна средина како и остварување на правата и должностите на граѓаните за здрава животна средина

Цел/приоритет	2007 Планирани резултати	2008 Планирани резултати	2009 Планирани резултати
2.1 Заштита и унапредување на животната средина преку имплементација на стратегии, програми и планови	Имплементација на акционите планови од стратешките документи Подигнато ниво на усогласување со стандардите за животна средина на индустискиот сектор Спроведување на процедурите за ЕИА и ИППЦ Реализација на програмата за инвестиции во животната средина, согласно Законот за животна средина Подготовка на планови и техничка документација за реализација на инфраструктурни проекти	Имплементација на акционите планови од стратешките документи Воспоставен институционален систем за интегрирано управување со животната средина Спроведување на процедурите за ЕИА и ИППЦ Реализација на програмата за инвестиции во животната средина, согласно Законот за животна средина Подготовка на планови и техничка документација за реализација на инфраструктурни проекти	Имплементација на акционите планови од стратешките документи Воспоставен институционален систем за интегрирано управување со животната средина Спроведување на процедурите за ЕИА и ИППЦ Реализација на програмата за инвестиции во животната средина, согласно Законот за животна средина Подготовка на планови и техничка документација за реализација на инфраструктурни проекти
2.2 Интегрирање на политиката за животна средина во останатите секторски политики	Изработен нацрт на Националната Стратегија за одржлив развој на РМ Имплементација на препораките (мерки и активности) од вториот НЕАП Воспоставени процедури за ЕИА и ИППЦ	Усвоена Стратегијата за одржлив развој на РМ Имплементација на препораките (мерки и активности) од вториот НЕАП	Имплементација на мерки од Стратегијата за одржлив развој на РМ Имплементација на препораките (мерки и активности) од вториот НЕАП
2.3 Планирање и одржливо користење на просторот и природните богатства	Ревалоризација на заштитените подрачја; Постапки за преплогласување на	Ревалоризација на заштитените подрачја; Постапки за преплогласување на	Ревалоризација на заштитените подрачја; Постапки за преплогласување на

	заштитените подрачја Зголемен степен на заштита на национални паркови и зголемен процент на категорија на заштита-национален парк Разработка и спроведување на Просторниот план на Р. Македонија Унапреден квалитет на природните ресурси	заштитените подрачја Зголемен степен на заштита на национални паркови и зголемен процент на категорија на заштита-национален парк Разработка и спроведување на Просторниот план на Р. Македонија Унапреден квалитет на природните ресурси	заштитените подрачја Зголемен степен на заштита на национални паркови и зголемен процент на категорија на заштита-национален парк Разработка и спроведување на Просторниот план на Р. Македонија Унапреден квалитет на природните ресурси
2.4 Постигнување на стандардите на ЕУ за квалитет на животна средина, природата и одржлив развој преку спроведување на законодавството	Изготвени законски и подзаконски акти според НПАА Спроведување на законската регулатива	Изготвени законски и подзаконски акти според НПАА Спроведување на законската регулатива	Изготвени законски и подзаконски акти според НПАА Спроведување на законската регулатива
2.5 Обезбедување на информации за животната средина, природата и просторот и пристап на јавноста до нив, учество на јавноста во донесувањето на одлуки од областа на животната средина и активно учество во меѓународните системи за животна средина, природа, простор и ПИС	Унапреден систем на мониторинг и систем за обработка на податоци Зголемена свест на населението и активно учество во донесување на одлуки Унапреден просторен информативен систем	Унапреден систем на мониторинг и систем за обработка на податоци Зголемена свест на населението и активно учество во донесување на одлуки Унапреден просторен информативен систем Членство во Европска агенција за животна средина	Унапреден систем на мониторинг и систем за обработка на податоци Зголемена свест на населението и активно учество во донесување на одлуки Унапреден просторен информативен систем Членство во Европска агенција за животна средина
2.6 Подигнење на јавната свест и едуцирање на јавноста за правата и обврските во насока на заштита на животната средина, природата и просторот	Зголемена јавна свест и едукација во однос на реализираните активности и кампањи	Зголемена јавна свест и едукација во однос на реализираните активности и кампањи	Зголемена јавна свест и едукација во однос на реализираните активности и кампањи
2.7 Развивање на институционалните и административните капацитети во функција на заштита на	Зајакнати капацитети на министерството за заштита и унапредување на животната средина за подготовка на план за	Зајакнати капацитети на министерството за заштита и унапредување на животната средина за подготвување на	Зајакнати капацитети на министерството за заштита и унапредување на животната средина за подготвување на

животната средина, природата и планирање на просторот	користење на предпристапни фондови на ЕУ Зајакнати капацитети на ЕЛС за управување со животната средина Зајакнати капацитети за планирање на просторот	проектни апликации Зајакнати капацитети за креирање и спроведување на политики за животната средина Воспоставена Управа за животна средина Зајакнати капацитети на државниот инспекторат за животна средина Зајакнати капацитети на ЕЛС за управување со животната средина	проектни апликации и спроведување и мониторинг на проекти креирање и спроведување на политики за животната средина Зајакнати капацитети на Управата за животна средина за спроведување на процедури Зајакнати капацитети на државниот инспекторат за животна средина Зајакнати капацитети на ЕЛС за управување со животната средина
2.8 Унапредување на меѓународната соработка	Спроведување на билатерални договори и потпишување на нови Исполнување на обврски од мултилатерални договори Исполнување на обврските кон ССА (дел за животна средина), АП-ЕП и ЕУ прашалникот Имплементација на проекти	Спроведување на билатерални договори и потпишување на нови Исполнување на обврски од мултилатерални договори Исполнување на обврските кон ССА (дел за животна средина), АП-ЕП и ЕУ прашалникот Имплементација на проекти	Спроведување на билатерални договори и потпишување на нови Исполнување на обврски од мултилатерални договори Исполнување на обврските кон ССА (дел за животна средина), АП-ЕП и ЕУ прашалникот Имплементација на проекти
2.9 Зголемување на нивото на инвестиции во животната средина	Спроведување на програма за инвестиции Спроведување на оперативна програма за предпристапна помош на ЕУ Реализација на инфраструктурни проекти (третман на отпадни води, управување со отпад и индустриски жаришта)	Спроведување на програма за инвестиции Спроведување на оперативна програма за предпристапна помош на ЕУ Реализација на инфраструктурни проекти (третман на отпадни води, управување со отпад и индустриски жаришта)	Спроведување на програма за инвестиции Спроведување на оперативна програма за предпристапна помош на ЕУ Реализација на инфраструктурни проекти (третман на отпадни води, управување со отпад и индустриски жаришта)

3. Програми за постигнување на целите и приоритетите		
3.1 Вертикални програми (Анекс 1 треба да се пополни за секоја програма/потпрограма/активност)		
Програма	Потпрограми и проекти кои се содржат во Програмата	Соодветна цел/приоритет
3.1.1 Програма за усвојување на правото на ЕУ и усогласување со стандардите на ЕУ	3.1.1.1 Усвојување на правото на ЕУ 3.1.1.2 Изградба на национален систем за еко-етикетирање на производи и услови	2.2, 2.4, 2.7
3.1.2 Животна средина и природа	3.1.2.1 Природа 3.1.2.2 Одржлив развој 3.1.2.3 Пристап до информации, подигање на јавна свест и едукација 3.1.2.4 Лиценцирање 3.1.2.5 Инспекција 3.1.2.6 Санација на жешки точки	2.1, 2.3, 2.4
3.1.3 Просторно планирање и ПИС	3.1.3.1 Разработка на ПП на РМ 3.1.3.2 Спроведување на ПП на РМ И меѓународни договори од областа на ПП 3.1.3.3 ПИС (Географски информативен систем Картографија и далечинска детекција)	2.2, 2.3, 2.4, 2.5
3.1.4 Програма за инвестиции во животната средина	3.1.4.1. Програма за инвестиции во животната средина согласно ЗЖС	2.1, 2.4
3.2 Хоризонтални програми (Анекс 2 треба да се пополни за секоја програма/потпрограма/активност)		
Програма	Потпрограми и проекти кои се содржат во Програмата	Соодветна цел/приоритет
3.2.1. Води	3.2.1.1 Подпрограма Дојранско Езеро 3.2.1.2 Пречистителни станици, колекторски системи, регулација на речни корита, санација на ерозивни подрачја	2.1, 2.3, 2.8
3.2.2 Мониторинг и Управување со податоци	3.2.2.1 Воздух 3.2.2.2 Води 3.2.2.3 Информативен систем за животна средина 3.2.2.4 Лабораторија	2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8
3.2.3. Меѓународна соработка	3.2.3.1 Билатерална и соработка со ЕУ 3.2.3.2 Мултилатерала	2.4, 2.8

4. Постигнати резултати		
Програма	Резиме на постигнати резултати во 2005	Резиме на очекувани/постигнати резултати во 2006 г.
3.1.1 Програма за усвојување на правото на ЕУ и усогласување со стандардите на ЕУ	<p>1. Донесен Закон за животна средина („Службен Весник на РМ“ 53/05);</p> <p>2. Донесени подзаконски акти :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Уредба за определување на проектите и за критериумите врз основа на кои се определува потребата за спроведување постапка за оцена на влијанието врз животната (Службен Весник на РМ бр.74/05) - Уредба за определување на активностите на инсталациите за кои се издава интегрирана еколошка дозвола односно дозвола за усогласување со оперативен план и временски распоред за поднесување на барање за дозвола за усогласување со оперативен план. (Службен Весник на РМ бр.89/05) - Уредба за гранични вредности за нивоата и видовите на загадувачки супстанции во амбиентниот воздух и праговите на алармирање, рокови за постигнување на граничните вредности, маргини на толеранција за гранична вредност, целни вредности и долгорочни цели (“Службен Весник на РМ“ бр.50/05); - подзаконски акти од областа на финансирање во животната средина (Правилник за начинот, постапката и роковите за утврдување, пресметување, уплатување на надоместоците; начинот и постапката за водење, одржување и чување на евиденција за пресметаниот и уплатениот надоместок за содржината, начинот и роковите за воспоставување, одржување и водење на евиденција на обврзниците, како и начинот на 	<p>Донесени подзаконски акти :</p> <ul style="list-style-type: none"> -со кои се регулира постапката за издавање интегрирани еколошки дозволи (4 подзаконски акти- Правилник за постапката за добивање А – интегрирана еколошка дозвола (Службен Весник на РМ бр.4/06); Правилник за постапката за добивање Б – интегрирана еколошка дозвола (Службен Весник на РМ бр.4/05); Правилник за добивање дозвола за усогласување со оперативен план (Службен Весник на РМ бр.4/06); Правилник за поблиските условите кои треба да ги исполнува Научно-техничката Комисија за најдобри достапни техники (Службен Весник на РМ бр.71/06) -со кои се регулира постапката за оцена на влијанието врз животната средина (6 подзаконски акти – Правилник за информациите што треба да ги содржи известувањето за намерата за изведување на проектот и постапката за утврдување на потребата од оцена на влијанието на проектот врз животната средина (Службен Весник на РМ бр.33/06); Правилник за содржината на барањата што треба да ги исполнува студијата за оцена на влијанието на проектот врз животната средина (Службен Весник на РМ бр.33/06); Правилник за содржината на објавата на известувањето за намерата за спроведување на проект, на решението за потребата од оцена на влијанието на проектот врз животната средина, на студијата за оцена на влијанието врз животната средина, на извештајот за соодветноста за оцена на влијанието врз

	<p>доставување на податоци за евиденција ("Службен Весник на РМ" бр.115/05; Правилник за условите, начинот и постапката за враќање на надоместокот за производство и увоз на тутунски производи, нафтени деривати и пластични производи и амбалажи од пластични маси ("Службен Весник на РМ" бр.115/05)</p> <p>- подзаконски акти од областа на природата: Правилник за содржината на плановите за управување со заштитени подрачја и содржината на годините програми за заштита на природата Закон за заштита на природата ("Службен весник на РМ" бр. 117/05)</p> <p>- подзаконски акти од областа на отпадот (Листа за видови отпад ("Службен Весник на РМ" бр.100/05);Правилник за начинот и Програмата за полагање на стручен испит за управител со отпад, образецот на уверението, како и висина и начин на плаќање на надоместокот за полагање на стручен испит управител за отпад ("Службен Весник на РМ" бр.105/05); Правилник за формата и содржината на еколошката ознака, начинот, условите и постапката за нејзино доделување и користење, како и составот и начинот на формирање и работа на комисијата ("Службен Весник на РМ" бр.109/05);</p> <p>- Правилник за постапката, начинот и условите за доделување награди и признанија за достигнувања во областа на животната средина, како и начинот на работа и составот на комисијата ("Службен Весник на РМ" бр.109/05);</p> <p>- Правилник за трошоците за работите извршени надвор од управна постапка ("Службен весник на РМ" бр. 100/05)</p> <p>- Наредба за забрана на производство, промет и употреба на детергенти за машинско перење на</p>	<p>животната средина и на решението со кое се дава согласност или се одбива спроведување на проектот, како и начин на консултирање на јавноста (Службен Весник на РМ бр.33/06); Правилник за дополнителните критериуми, начинот, постапката и надоместокот на трошоците на вклучување и исклучување на листата на експерти за оцена на влијанието врз животната средина (Службен Весник на РМ бр.33/06); Правилник за формата, содржината, постапката и начинот за изработка на извештајот за соодветноста на студијата за оцена на влијанието врз животната средина, како и постапката за овластување на лицата од листата на експерти за оцена на влијанието врз животната средина, кои ќе го изготват извештајот (Службен Весник на РМ бр.33/06); Правилник за висината на трошоците за спроведување на постапката за оцена на влијанието на проектот врз животната средина кој ги надоместува инвеститорот (Службен Весник на РМ бр.33/06) , укинат со Одлука на Уставен суд бр.151/2005 и 233/05 од 21 јуни 2006 година (Службен Весник на РМ бр.79/06).</p> <p>-Правилник за содржината на извештајот за животна средина ("Службен весник на РМ" бр.35/06)</p> <p>-Подзаконски акти од областа на отпадот: Правилник за формата и содржината на дневникот за евиденција, формата и содржината на формуларот за идентификација, и формуларот за транспорт и обрасците за годишни извештаи за правни и физички лица и годишни извештаи за градоначалник ("Службен Весник на РМ" бр.7/06); Правилник за начинот и условите на функционирање на интегрирани еколошки мрежи</p>
--	---	---

	<p>текстилни производи со содржина на фосфор во органска или неорганска форма со над 0,5% тежински ("Службен весник на РМ" бр.27/05)</p>	<p>за отстранување на отпадот ("Службен весник на РМ" бр. 7/06); Правилник за формата и содржината на барањето, форма и содржина на дозволата за собирање и транспортирање на комунален и други видови неопасен отпад како и минимално технички услови ("Службен весник на РМ" бр. 7/06); Правилник за начинот на постапување со отпад од азбест и со отпад од производи кои содржат азбест ("Службен весник на РМ" бр. 89/06).</p> <p>-Наредба за забрана за собирање заради користење и трговија на растителните видови на <i>gentiana lutea</i> и <i>gentiana punctata</i> ("Службен Весник на РМ" бр.86/06)</p> <p>-Подзаконски акти од областа на воздухот: Правилник за критериумите, методите и постапките за оценување на квалитетот на амбиентниот воздух ("Службен Весник на РМ" бр. 82/06); Наредба за забрана на увоз на употребувани фрижидери, замрзнувачи или други уреди за ладење или замрзнување и увоз на супстанции што ја осиромашуваат озонската обвивка ("Службен весник на РМ" бр.87/06).</p> <p>-Правилник за содржината на годишниот извештај за извршениот инспекциски надзор како и начинот и рокот за негово доставување ("Службен Весник на РМ" бр.71/06) Очекувани резултати до крајот на 2006 година: -Доставување до Влада на РМ предлогот за донесување на Законот за заштита од бучава во животната средина -Донесување на подзаконски акти согласно предвидената динамика во Националната Програма за усвојување на правото .(3 подзаконски акти од областа на животната</p>
--	--	---

		средина, 5 подзаконски акти од областа на отпадот, 2 од областа на воздухот, 2 од областа на природата).
3.1.2 Животна средина и природа	<ul style="list-style-type: none"> - Реализација на проект за изработка на втор Национален еколошки акционен план – нацрт верзија - Изработени ЛЕАП-и за 6 општини во РМ Струмица, Тетово, Крушево, Делчево, СтароНагоричане (испечатени ЛЕАП-и за 8 ЕЛС) - Реализирана обука за ЕЛС – процес на изработка на ЛА21 - Имплементирани активности согласно годишните програми на проектните канцеларии за : заштита на озонска обвивка, климатски промени, ПОПсИзготвен е документарен филм за Маркови Кули и информација за потребата од повторно прогласување на локалитетот Маркови Кули за заштитено подрачје во категоризација споменик на природа - Изготвен е елаборат за валоризација на природната реткост Маркови Кули - Изработена е информација за потребата од повторно прогласување на локалитетот Смоларски водопад за заштитено подрачје во категоризација споменик на природа - Реализација на проект за идентификација и означување/уредување на едукативно-показна патека во НП Пелистер - Изготвен е 4-от Национален извештај за имплементација на Бонска конвенција во РМ (2002-2005), 3-от Национален извештај за имплементација на Рамсарска конвенција во РМ (2002-2005), 2-от Национален извештај за имплементација на Хашкиот Договор во РМ (2002-2005), 3-тиот 	<ul style="list-style-type: none"> - Усвоен е вториот Национален еколошки акционен план - Развивање на Национална стратегија за одржлив развој со АП на РМ – реализирана воведна фаза -Изработка на Локални еколошки акциони планови за Ново Село, Демир Хисар, Демир Капија и Гази Баба -Изработени ЛЕАП-и за ЕЛС: Дојран, Теарце, Илинден, Ѓорче Петров, Дебарца во рамките на проектот Развивање на ЛЕАП-и во РМ, имплементиран од РЕЦ (изработена е и драфт национална методологија за изработка на ЛЕАП-и) -Изработка на Профил за Локална Агенда 21 за ЕЛС: Дојран, Неготино и Крушево -Програма за координација и хармонизација со локалната самоуправа - соработка со ЕЛС и воспоставување на меѓуресурска и меѓусекторска соработка -Канцеларија за ПОПс - Проект за елиминација на РСВс во РМ – подготвителни активности -Канцеларија за ПОПс - Проект за здраво управување и одлагање на медицинскиот отпад – подготвителни активности - Изработка на втора Национална комуникација за климатски промени – Изработен инвентар на GHG - Развивање на Стратегијата за спроведување на Протоколот од Кјото во РМ - Канцеларија за заштита на озонска обвивка - реализација на петта фаза од проектот за заштита на озонска обвивка – тековна активност - Канцеларија за заштита на озонска обвивка -

	<p>Национален извештај за имплементација на Конвенцијата за биолошка разновидност, годишен извештај за имплементација на СИТЕС (доставен до секретаријатот на конвенцијата)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Изготвени се тематски извештаи за состојба и статус на биодиверзитетот кај тревни, крајбрежни, речни екосистеми, од аспект на антропогени влијанија) - Активности за заштита на биолошката разновидност за 2005 година претставуваа тековни активности, поврзани со управна постапка за издавање SITES дозволи и Д4 дозволи за регулирање на меѓународна трговија со диви растителни и животински видови - Реализирани активности во рамките на проектот за зачувување на планината Пелистер - Имплементирани активности во рамките на проектот за интегрално управување на Преспа Парк - Реализација на тековни активности во рамките на Програмата за јавни инвестиции (реализирани активности во рамките на инфраструктурни проекти) -Редовно учество во годишните состаноци на ЦЦМС-НАТО и рестартитање на проектот за ЕИА на воениот тренинг полигон Криволак - Изработен Национален план за управување со отпад - Кампања за намалување на отпад - Замена на пластични кеси со платнени торби - Изготвен проект за спроведување на Кампања за заштита на природата - НП Пелистер - Одбележани деновите по еколошкиот календар: 21-28 Март - Денови на пролетта- Денови на екологијата, 22 Април "Ден на планетата Земја, 5-ти јуни Светски ден за заштита на животната средина, 22 Септември - Ден без автомобили, 	<p>имплементација на проектот "План за комплетна елиминација на CFCs во Република Македонија" – тековна активност</p> <ul style="list-style-type: none"> - Проект: Анализа на влијанието врз животната средина од воениот тренинг полигон „Криволак,, и управување со истиот,, - тековна активност - Имплементација на проект Еколошки куќи базирани на еколошки-пријателски полимерни композитни материјали – ГАП анализа на законодавство во областа - Изработени се документи, планови, програми и извештаи од областа на стратешко планирање и креирање на политики за животната средина -Изготвен е план за управување со НП Пелистер -Проектот "Индикативна карта за Пан-европската еколошка мрежа во Југоисточна Европа – тековни активности -Изработени се голем број на информации, предлози и стручни основи за прогласување на природно наследство - Изработен е годишен извештај за состојбата со заштитените подрачја во РМ - CDDA базата на податоци - Извршени се стручни увиди во состојбата со сите заштитени подрачја почнувајќи од Строгите природни резервати, Националните паркови и другите категории на заштитените подрачја. - Извршен е Мониторингот за заштита на египетскиот мршојадец (Neophron pernopterus) во Р.Македонија како трет дел од проектот по акциониот план за заштита на мршојадците на Балканот и пошироко - Снимен е документарен филм под наслов "Белоглавиот мршојадец наохранилиште" - Изготвени тематски извештаи за состојба и
--	---	--

	<ul style="list-style-type: none"> - Пошумување на одредени локации на РМ - Изготвен проект за идентификација и означување/уредување на едукативно-показна патека во НП Пелистер - Усвоена Стратегија за подигање на јавната свест за значењето и заштитата на животната средина - Проект-Зелен Пакет – во процес е одобрување на донацијата - Усвоена “Стратегијата за имплементација на Архуската конвенција со акционен план” и изготвен Национален извештај за имплементација на Архуската Конвенција - Проект Подобрување на практичното учество на јавноста – следни чекори во имплементацијата на Архуската конвенција во Албанија, Босна и Херцеговина, Србија и Црна Гора, Македонија и Косово - Изготвен работен план за подобрување на практичното учество на јавноста во донесување на одлуки - Соработка со електронските и печатени медиуми -Извршени увиди согласно програмата за работа на ДИЖС -Подготвителни активности за институционално зајакнување на МЖСПП за спроведување на ЕИА и ИППЦ процедури -Реализирани се подготвителните активности за изработка на Национална стратегија за одржлив развој - Проект за заштита на Охридско Езеро (Светска банка) – реализација на планирани активности 	<p>статус на биодиверзитетот</p> <ul style="list-style-type: none"> - Активности за заштита на биолошката разновидност поврзани со управна постапка за издавање SITES дозволи и Д4 дозволи за регулирање на меѓународна трговија со диви растителни и животински видови - Пошумување на одредени локации на РМ - Тековни активности за издавање на Д4 дозволи, издавање мислења за доделување концесии за вршење на детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини и мислење за управна постапка/одобрение за градба - Активности за утврдување на времени локации за депонии на комунален отпад - Активности за изградба и уредување на комунални депонии во различни подрачја на РМ - Идентификација на можни CDM проекти согласно Протоколот од Кјото и потребната институционална рамка за водење на CDM циклусот - Поставени основите на идната 5-годишна програмска соработка со Шведскиот инспекторат за хемиклаии - Унапредена соработката со високошколски-образовни институции - Кампања за намалување на отпад - Замена на пластични кеси со платнени торби - Тековни активности во рамките на Кампања за заштита на природата - НП Пелистер - Реализиран проект за и означување/уредување на едукативно-показна патека во НП Пелистер - Изготвена проектна документација за реконструкција на Информативен центар на НП Пелистер - Одбележани деновите по еколошкиот календар:
--	--	---

		<p>21-28 Март - Денови на пролетта- Денови на екологијата, 22 Април "Ден на планетата Земја, 5-ти јуни Светски ден за заштита на животната средина, 22 Септември - Ден без автомобили,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Пошумување на одредени локации на РМ - Остварена редовна соработка со печатени и електронски медиуми - Проект-Зелен Пакет- отпишан договор со донатор-Австриска Влада - Проект Подобрување на практичното учество на јавноста - следни чекори во имплементацијата на Архуската конвенција во Албанија, Босна и Херцеговина, Србија и Црна Гора, Македонија и Косово - изготвена е првата верзија на прирачник за практичното учество на јавноста во процесот за донесување на одлуки - Изработени скулптури како национални обележја на трите национални парка во РМ - Започната е постапка за акредитација на централната лабораторија при МЖСПП - Изврчени се увиди во рамките на работата на ДИЖС - Реализација на тековни активности во рамките на Програмата за јавни инвестиции - Редовно учество во годишните состаноци на ЦЦМС-НАТО и рестартитање на проектот за ЕИА на воениот тренинг полигон Криволак - Подготвителни активности за институционално зајакнување на МЖСПП за воспоставување и спроведување на ЕИА и ИППЦ процедури - Имплементирани активности во рамките на проектот за интегрално управување на Преспа Парк -Уредување на еко катчиња - Проект за заштита на Охридско Езеро (Светска
--	--	--

		банка) – реализација на планирани активности, изработка на документ за втора фаза
3.1.3 Просторно планирање и ПИС	<ul style="list-style-type: none"> - Изработен ПП на РМ - Донесен Закон за спроведување на ПП на РМ, - подготвителни активности за изработка на ПП за Охридско-Преспанскиот регион - Реализирана е Првата фаза за изработка на Просторен план за регионот на сливното подрачје на река Треска. - Остварено полноправно членство во INTEREG III B CADSES програмата - Формиран Национален Комитет за спроведување на целите и приоритетите на INTEREG III B CADSES програмата - Усвоен е проектниот документ, Програма за планирање и управување со урбаниот и просторниот развој” - Изработен е документ „Насока за урбана политика на РМ “ - Координирање со проектите за санација и рехабилитација на просторот од хазарди /Рамина, Саса, Луда Мара и сл. - Изготвен е прелог проект за донесување на Закон за национални стандарди за производство, обликување, верификација, заштита и дистрибуција на просторни податоци - Изработени се најразличити тематски мапи - Произведени, обработени, дизајнранирани и дистрибуирани просторни податоци во аналогна и дигитална форма. 	<ul style="list-style-type: none"> - Изготвен Просторен план на регионот на сливното подрачје на р.Треска - Изработка на предлог план за Охридско-преспанскиот регион - Тековни активности за спроведување на ПП на РМ - Тековни активности за изработка на услови за планирање (Агенција за ПП) - Подготвени правилници за услови за планирање и начин и постапка на изготвување на извештаите за спроведување на ППРМ Тековни активности на Националниот комитет UN Habitat Партиципирање во националниот и мониторинг комитет за INTEREG III B CADSES програмата - Изработени се најразличити тематски мапи Произведени, обработени, дизајнранирани и дистрибуирани просторни податоци во аналогна и дигитална форма.
3.1.4 Програма за инвестиции во животната средина	<ul style="list-style-type: none"> - Реализирана Програма за инвестиции за заштита на животната средина 	<ul style="list-style-type: none"> - Реализација на Програма за инвестиции за заштита на животната средина - Подготвени прелиминарни програми и проектни низи за капитални инвестиции за третман на отпадни води и управување со отпад (ИПА)

3.3 Вертикални програми (Анекс 2 треба да се пополни за секоја програма/потпрограма/активност)		
Програма	Резиме на постигнати резултати во 2005 г.	Резиме на очекувани/постигнати резултати во 2006 г.
3.2.1 Води	<ul style="list-style-type: none"> - Изградба на системи за третман на отпадни води - Изградба на системи за водоснабдување - Тековно одржување на хидросистемот Дојранско Езеро - Уредување на речни корита - Санација и стабилизација на порои 	<ul style="list-style-type: none"> - Изграден колекторски систем и пречистителна станица за Беровско Езеро и Национален Парк Пелистер - Стабилизирани порои - Регулирано речното корито на р. Луда Мара - Потпишан Меморандум за разбирање со Швајцарската страна за Програмата за води за изградба на пречистителна станица во Берово со примарна и секундарна канализациона мрежа, реконструкција на постојната фабрика за вода во Берово и изградба на 6 препумпни станици во колекторскиот систем за Охридско Езеро - Тековно одржување на хидросистемот Дојранско Езеро - Изградба на фекална канализација во НП Пелистер - Изградба на фекална канализација во Делчево - Изградба на фекална канализација , тромеѓе Куманово
3.2.2 Мониторинг и управување со податоци	<ul style="list-style-type: none"> - Пуштени во работа мониторинг станицата за следење на загадувањето од сообраќајот во Скопје и мобилната мониторинг станица за квалитет на воздух во Кавадарци. - инсталирани се 6 LVS (low volume sampler - ниско волуменски семплери) и 4 HVS (High volume samplers - високо волуменски семплери) во с.Лазарополе, Јегуновце, Кавадарци, Кичево, Велес, Битола, Кочани, Куманово и 2 во Скопје. - прибирање и обработка, верификација и валидизирање на податоците добиени од 	<ul style="list-style-type: none"> - Континуирана реализација на активностите во рамките на Државниот автоматски мониторинг систем за квалитет на амбиентен воздух - Прибирање, обработка, анализа и валидација на податоците добиени од Државниот автоматски мониторинг систем за квалитет на амбиентен воздух и подготовка на месечни извештаи - Собирање, систематизирање, анализа, обработка и презентирање на податоци за состојбите, квалитетот и трендовите во сите сегменти на животната средина (вода, воздух, почва, бучава,

	<p>автоматскиот мониторинг систем за воздух</p> <ul style="list-style-type: none"> - Собирање, систематизирање, анализа, обработка и презентирање на податоци за состојбите, квалитетот и трендовите во сите сегменти на животната средина (вода, воздух, почва, бучава, отпад, биодиверзитет) - Подготовка на Катастарот за загадувачи и загадувачки супстанции во воздухот во РМ. - Ревидираење на драфт верзијата и подготовка на финална верзија на за Катастрите за цврст и опасен отпад и отпадни води за околу 600 субјекти - Припрема на потребните материјали и податоци за воведување единствена методологија за пресметки на емисии во воздухот компатибилна со ЕУ регулативите за воздух. - Развивање на информативен систем за животна средина- база на податоци - Мерења во училиштата и доставување на податоци; организиран Глобе семинар за наставници; вклучени 3 нови училишта; остварена меѓународна соработка со Глобе Хрватска (хрватски Глобе тренери беа предавачи на семинар во Македонија) - Континуирана реализација на активности во рамките на проектот за мониторинг систем на реките во РМ – набавка на опрема и изградба на станици 	<p>отпад, биодиверзитет)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Подготовка на годишен извештај од обработени податоци за квалитетот на животната средина за 2005 година - Изготвена брошура за Индикатори за животна средина 2005 год - Реализација на активностите во рамките на компонентата М3 „Прелиминарна проценка на квалитетот на воздухот и воспоставување на зони и агломерации“ од проектот „Зајакнување на управувањето во животната средина“ од КАРДС 2004 програмата - Реализација на активностите во рамките на проектот за подготовка на Национална стратегија за апроксимација во животната средина од КАРДС 2005 програмата - Започнување на твининг проект „Подобрување на квалитетот на воздухот“ - Реализација на активностите во рамките на проектот за подготовка на публикација за статистика во животната средина во соработка со ДЗС - Започнување и реализација на активностите за изготвување на индикатори за подготовка на Извештајот за Пан-европска Министерската Конференција во Белград 2007 г., како и изготвување на национален сет на индикатори од КАРДС регионална програма. - Во соработка со Централната лабораторија за животна средина направени се прелиминарни анализи за присуството на тешките метали и одредени пестициди во почвата на одредени локации во непосредна близина на т.н. жешки точки. - Воведена CORINAIR (CoR Inventory Air Pollution)
--	--	--

		<p>медотологија за инвентаризација на емисиите во воздухот во Република Македонија како национална методологија.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Континуирана реализација на активности во рамките на проектот за мониторинг систем на реките во РМ
<p>3.2.3. Меѓународна соработка</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Исполнети обврски кон билатералните и меѓународните договори (пр. кон Комисијата за одржлив развој на ОН и др), потпишан билатерален договор со Италија, инициран билатерален договор со Унгарија и започнато усогласување на текстот, реализирани билатерални средби, формирање и активна работа на поединечните билатерални и/или стручни тела (мешовитата меѓувладина баварско-македонска комисија, трилатералниот координативен комитет за Преспа Парк, посебното стручно тело во рамки на националната УНЕСКО комисија, и др). - Унапредена соработката со ЕУ, преку ЕАР во рамките на одделните (национални и регионални) КАРДС програми. - Успешна реализација на започнатите и иницирање на нови билатерални и мултилатерални проекти (пр. Потпишан Специфичен договор за изработка на Национална стратегија за одржлив развој на РМ, со Шведска и др). - Ратификуван Картагенски протокол за биосигурност. 	<ul style="list-style-type: none"> - Потпишан Меморандум за соработка за спроведување на Протоколот од Кјото со Р. Словенија - Отворена заедничка канцеларија за спроведување на Протоколот од Кјото меѓу МЖСПП на РМ и Р.Италија - Исполнети обврски кон билатералните и меѓународните договори - Учество во дефинирање и известување по регионални иницијативи, како Атинскиот меморандум за слободен енергетски пазар, дел за животна средина - Унапредена соработката со ЕУ, преку ЕАР во рамките на одделните (национални и регионални) КАРДС програми - Тековни активности во рамките на Спогодбата за стабилизација и асоцијација - активно учество во работата на подкомитетот меѓу РМ и ЕУ за транспорт, животна средина, енергетика и регионален развој и во Комитетот на стабилизација и асоцијација - Подготовка и редовно ажурирање на Акцискиот план за Европско партнерство - Координација на активности во рамки на РЕРЕП програмата - Координација на активности за изработка на НПАА – дел животна средина

5. Постапки за вршење консултации			
Програма	Други органи на државната управа кои биле консултирани	Други државни органи кои биле консултирани	Други органи кои биле консултирани
3.1.1 Програма за усвојување на правото на ЕУ и усогласување со стандардите на ЕУ	Секретаријат за европски прашања; Секретаријат за законодавство; Министерство за здравство; Министерство за економија; Министерство за транспорт и врски; Министерство за земјоделство шумарство и водостопанство; Министерство за локална самоуправа; Министерство за правда; Министерство за образование и наука; Министерство за култура; Министерство за одбрана; Министерство за внатрешни работи; Министерство за финансии; Државен завод за статистика; Управа за јавни приходи; Царинска управа на Република Македонија;	Регулаторна Комисија за енергетика Републички завод за здравствена заштита Управа за национални паркови Управа за хидрометеоролошки работи Управа за цивилна и воздушна пловидба Комисија за спречување на корупција	ЗЕЛС Стопанска Комора на РМ Технолошки Факултет Електро- технички факултет Машински факултет Градежен институт на Македонија Земјоделски Факултет Шумарски Факултет Правен Факултет Институт за стандардизација Институт за акредитација ЈП за просторно и урбанистичко планирање Град Скопје Национални паркови Организација на потрошувачи на Република Македонија Технолошки факултет
3.1.2 Животна средина и природа	Секретаријат за Европска Интеграција; Секретаријат за законодавство; Министерство за Здравство; Министерство за Економија; Министерство за Транспорт врски; Министерство за Земјоделство шумарство и водостопанство; Министерство за Локална	ЈП Македонски шуми, ЈП за просторни и урбанистички планови, ЈУ Национален парк, Управа за заштита на културно наследство, Национални установи-конзерваторски центри за заштита на културно наследство, Управа за заштита на културно наследство	Стопанска Комора на РМ Технолошки Факултет Машински факултет Факултет за земјоделски науки и храна ЈП за просторно и урбанистичко планирање Град Скопје МАНУ, ПМФ, Шумарски факултет, Факултет за

	<p>Самоуправа; Министерство за Правда; Министерство за Образование и наука; Министерство за Одбрана; Министерство за Внатрешни Работи; Министерство за Финансии; Државен Завод за Статистика; Управа за јавни приходи; Царинска Управа;</p>	<p>Дирекција Национални паркови и ловни резервати на РМ, Управа на СПР ЕЗЕРАНИ, Управа на НП Галичица, Управа на НП Маврово, Управа на НП Пелистер, Управа на СП Кањон МАТКА,</p>	<p>земјоделски науки и храна, Рударско-геолошки факултет, Факултет за туризам, Природонаучен музеј на Македонија Невладин сектор</p>
3.1.3 Просторно планирање и ПИС	<p>Министерство за финансии, Министерство за економија, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Министерство за образование и наука, Министерство за труд и социјална политика, Министерство за локална самоуправа, Министерство за култура, Министерство за транспорт и врски,</p>		<p>Универзитет Кирил и Методиј - Архитектонски факултет, Шумарски факултет, факултет за земјоделски науки и храна, ПМФ- Институт за географија, Економски факултет, Институт за енергетика, Институт за просторно планирање, урбанизам, сообраќај и екологија на РМ, РИКОМ-Скопје, ИЗИС-Скопје, Геоинститут - Скопје, Геодетски факултет</p>
3.1.4 Програма за инвестиции во животната средина	<p>Министерство за економија Министерство за финансии Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство Министерство за транспорт и врски</p>	<p>Стопанска комора на РМ Управа за водостопанство</p>	<p>Стопанска комора на РМ</p>

Програма	Други органи на државната управа кои биле консултирани	Други државни органи кои биле консултирани	Други органи кои биле консултирани
3.2.1 Вода	МЗШВ	УХМР, ХБЗ, РЗЗЗ	Научно-образовни институции
3.2.2 Мониторинг и Управување со податоци	Органи на државна управа кои работат во областа на животната средина	РЗЗЗ, УХМР, Подрачни РЗЗЗ Министерство за здравство, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Државен Завод за статистика, Министерство за образование и наука	Компании кои испраќаат податоци за емисии во воздухот Градежен институт-Македонија, ДОО- Технолаб Институти, компании, невладини организации, амбасади во РМ, универзитети во РМ, меѓународни организации во РМ
3.2.3. Меѓународна соработка	<ul style="list-style-type: none"> - Владата на Република Македонија (пр. Генерален секретаријат, секретаријатите за европска интеграција и за законодавство) - Министерството за надворешни работи - Комитетот на министри за координација на странска помош Ресорните министерства (пр. МЕ, МЗШВ, МТВ, МЛС, МЗ и др)	УХМР, РЗЗЗ и др.	Научно и/или образовни институции и институти, ЕЛС и др.

6. Влијанија врз регулативата			
Програма	Закони	Подзаконски акти	Внатрешни акти и правилници
3.1.1 Програма за усвојување на правото на ЕУ и усогласување со стандардите на ЕУ	<ul style="list-style-type: none"> - Предлог за донесување на Закон за води - Предлог за донесување на Закон за бучава - Подготовка на нацрт Закон за хемикалии - Подготовка на нацрт Закон за ГМО 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Донесување на подзаконски акти кои произлегуваат од Законот за животна средина, Законот за заштита на природата, Закон за управување со отпад, Законот за квалитет на амбиентниот воздух, 2. Донесување на подзаконски акти со кои ќе се пропишат критериуми за еко-етикетирање на различни производи и услуги 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Донесување на Функционална анализа 2. Подготовка на Правилник за систематизација; 3. Деловник за работа на комисијата за еко-етикетирање.
3.1.2 Животна средина и природа	Сите законски акти кои се однесуваат на оваа програма се предвидени во Програмата 3.1.1	Сите подзаконски акти кои се однесуваат на оваа програма се предвидени во Програмата 3.1.1	Сите внатрешни акти и правилници акти кои се однесуваат на оваа програма се предвидени во Програмата 3.1.1
3.1.3 Просторно планирање и ПИС	-Измена и дополна на Закон за спроведување на ПП на РМ, (усогласување со новиот Закон за просторно и урбанистичко планирање)	/	-Подготовка на правилник за систематизација -Упатство за начинот, постапката и роковите за информирање за прашањата поврзани со спроведувањето на Просторниот план, (согласно член 6 од Законот за спроведување на просторниот план на РМ)
3.1.4 Програма за инвестиции во животната средина	Сите законски акти кои се однесуваат на оваа програма се предвидени во Програмата 3.1.1	Сите подзаконски акти кои се однесуваат на оваа програма се предвидени во Програмата 3.1.1	Програма за инвестиции согласно Закон за животна средина
Програма	Закони	Подзаконски акти	Внатрешни акти и правилници

3.2.1 Вода	Предлог за донесување на Закон за води	Сите подзаконски акти кои ќе произлезат од предлог Законот за води	Сите внатрешни акти и правилници акти кои се однесуваат на оваа програма се предвидени во Програмата
3.2.2 Мониторинг и Управување со податоци	/ (се е регулирано со Закон за животна средина)	Подзаконски акти согласно ЗЖС и останатите секторски закони	/
3.2.3 Меѓународна соработка	По потреба ќе биде предложено донесување на закони за ратификација на меѓународни договори	Подзаконски акти согласно Законот за животна средина	Согласно барањата на ратификувани меѓународни договори – интерни акти

7. Влијанија врз човечките ресурси (Забелешка: Во Анекс 1 и 2 се даваат детални податоци за секоја потпрограма/проект)			
Програма	Резиме на недостатоците кои треба да се пополнат – со пресметки за потребните финансиски средства	Резиме на вишокот од вработени кои треба да се прераспределат	Резиме на потребната приоритетна обука
3.1.1 Програма за усвојување на правото на ЕУ и усогласување со стандардите на ЕУ	1. Реорганизација на Секторот за регулатива и стандардизација во следните одделенија (за што се предвидени и нови вработувања - Одделение за нормативни работи и апроксимација - Одделение за стандарди - Одделение за управни работи (за остварување на овој недостаток има потреба од нови вработувања, но со проекцијата на Буџетот за 2007-2009 год. не се предвидени финансиски средства. Во анексите е претставена потребата од нови вработувања за секоја подпрограма одделно)	Нема вишок вработени кои треба да се прераспределат	Потребни се обуки за: - Обука за спроведување на постапката за преговарање и издавање на ИСКЗ Дозволи за усогласување со Оперативни планови; - Обука за спроведување на постапката за оцена на влијанието врз животната средина од одредени програми и проекти; - Обука за подготовка на извештаи од областа на животната средина согласно обврските од меѓународно ратификуваните договори - Обука и ангажирање на експерти за подготовка на подзаконските акти кои произлегуваат од СЕВЕСО

			<p>Директивата и Директивата за одговорност од штета</p> <ul style="list-style-type: none"> - Обука на единиците на локална самоуправа за донесување подзаконски акти од областа на животната средина во локална надлежност - Обука за подготвување на подзаконски акти и нивна имплементација (Директива за пакување, Директивата за отпад од електрични и електронски опрема, Директива за отпад од искористени возила, Директива за електрични и електронски опрема и Регулатива за надзор на пратките на отпад во, од и низ ЕУ,) - Обука за изготвување подзаконски акти од Законот за води - Обука за изготвување на Закон за заштита од бучава во животната средина и на подзаконските акти - Обука за меѓународните стандарди за еко-етикетирање, ИСО 14012, 14024, 14020 и др.
3.1.2 Животна средина и природа	<ol style="list-style-type: none"> 1. Реорганизација на Службата за животна средина и формирање на Управа за животна средина. Особено треба да се зајакнат капацитетите за управување со ЕИА, ИППЦ, природа и отпад. 2. Зајакнување на капацитетите и реорганизација на Државниот Инспекторат за животна средина . 3. Формирање на сектор за комуникација со јавноста. 	Нема вишок на вработени кои треба да се препаспределат	<ol style="list-style-type: none"> 1. Потребна е дополнителна обука во Службата за животна средина за спроведување на ЕИА постапката и за издавање на А-ИСКЗ дозволи (дополнително потребна е обука и на ЕЛС). 2. Потребна е обука на Државен инспекторат за животна средина за спроведување инспекциски надзор во

	<p>4. Предвидена е реорганизација на Секторот за одржлив развој со три одделенија: Одделение за подготовка и имплементација на проекти, одделение за стратешко планирање и одделение за меѓуресурска соработка.</p> <p>5. Потребна е реорганизација и зајакнување на Македонскиот информативен центар</p> <p>(за остварување на овој недостаток има потреба од нови вработувања, но со проекцијата на Буџетот за 2007-2009 год. не се предвидени финансиски средства. Во анексите е претставена потребата од нови вработувања за секоја подпрограма одделно)</p>		<p>природата (за биодиверзитет, за пределски диверзитет, за ГМО, за воспоставување и управување со еколошки мрежи), како и бука за спроведување на постапката за преговарање и издавање на ИСКЗ Дозволи за усогласување со Оперативни планови. Исто така потребна е обука за спроведување на инспекциски надзор од областа на животната средина согласно новиот закон.</p> <p>3. Сектор за одржлив развој - обука за спроведување на политики, стратегии и програми во областа на животната средина. Евидентиран е недостаток на обучен кадар за изработка и следење на капитални инфраструктурни проекти од областа на животната средина, особено оние кои треба да се финансираат од предпристапните фондови ЕУ</p>
<p>3.1.3 Просторно планирање и ПИС</p>	<p>Согласно новиот Законот за ПУП, Законот за спроведување на ПП на РМ и Законот за животна средина неопходно е зајакнување на Секторот за просторно планирање и Служба за просторен развој</p> <p>(за остварување на овој недостаток има потреба од нови вработувања, но со проекцијата на Буџетот за 2007-2009 год. не се предвидени финансиски средства. Во анексите е претставена потребата од нови вработувања за секоја подпрограма одделно)</p>	<p>Нема вишок на вработени кои треба да се прераспределат</p>	<p>/</p>

3.1.4 Програма за инвестиции во животната средина	1. Зајакнување и реорганизација на одделение за подготовка и спроведување на проекти (види 3.1.2) (за остварување на овој недостаток има потреба од нови вработувања, но со проекцијата на Буџетот за 2007-2009 год. не се предвидени финансиски средства. Во анексите е претставена потребата од нови вработувања за секоја подпрограма одделно)	Нема вишок на вработени кои треба да се прераспределат	1. Обука за изработка на економски и финансиски анализи за капитални инвестиции 2. Обука за подготовка и имплементација на капитални инвестициони проекти согласно барањата на предпристапниот инструмент на ЕУ (ИПА)
Програма	Резиме на недостатоците кои треба да се пополнат – со пресметки за потребните финансиски средства	Резиме на вишокот од вработени кои треба да се прераспределат	Резиме на потребната приоритетна обука
3.2.1 Вода	Формирање на стручно тело надлежно за управување со води Формирање на тела за управување со речни сливови (за остварување на овој недостаток има потреба од нови вработувања, но со проекцијата на Буџетот за 2007-2009 год. не се предвидени финансиски средства. Во анексите е претставена потребата од нови вработувања за секоја подпрограма одделно)	нема	Обука за интегрирано управување со води Обука за интегрирано управување со речни сливови
3.2.2 Мониторинг и Управување со податоци	Зајакнување на МИЦ за мониторинг на воздух, бучава, прибирање и обработка на податоци за воздух, вода, бучава, отпад, почва и природа и биодиверзитет, и изработка на катастри и регистри Воведување нови функции на информацискиот систем за животна средина (за одржување и администрирање како и поддршка на корисниците на информацискиот систем за животна средина) (за остварување на овој недостаток има потреба	нема	- Обука за одржување и сервисирање на мониторинг станиците од Државниот автоматски мониторинг систем за квалитет на воздух - Обука за калибрирање на референтните анализатори (еталони) со статачки инјекционен систем - Обука за методите за подготовка и анализа на филтри со лебдечки честички од LV и HV семплери - Обука за работа со опремата за анализа на полициклични ароматични

	од нови вработувања, но со проекцијата на Буџетот за 2007-2009 год. не се предвидени финансиски средства. Во анексите е претставена потребата од нови вработувања за секоја подпрограма одделно)		<p>супстанции</p> <ul style="list-style-type: none"> - Обука за валидација, верификација, обработка и соодветна анализа на податоците добиени од Државниот автоматски мониторинг систем за квалитет на воздух - Обука за работа со софтверот за автоматска валидација на податоците од Државниот автоматски мониторинг систем за квалитет на воздух - Обука за софтвер за моделирање и симулација на квалитетот на воздухот - Обука од страна на членка на ЕУ која има искуство во областа на бучавата за изработка на карти и акциони планови за бучава <p>Катастри и Регистри</p> <ul style="list-style-type: none"> - Обука на лицата за ракување со софтверот и за начинот на управување и искотистување со податоците CORINAIR - Обука на лицата за ракување со софтверот и за начинот на управување и искотистување на податоците <p>Воведување нови функции на информацискиот систем за животна средина</p> <ul style="list-style-type: none"> - Обука за работа со предвидениот софтвер за бучава – 2006 - Обука за администрирање на MS SQL Сервер
3.2.4. Меѓународна соработка	Потребно е зајакнување на Секторот за европска интеграција за спроведување на обврските од меѓународните и билатералните договори, како и обврските од процесот на стабилизација и	нема	<p>Обуки за;</p> <ul style="list-style-type: none"> - процесот на европски интеграции и преговарање (пр. за претпристапните фондови на ЕУ, за телата на ЕУ,

	асоцијација (за остварување на овој недостаток има потреба од нови вработувања, но со проекцијата на Буџетот за 2007-2009 год. не се предвидени финансиски средства. Во анексите е претставена потребата од нови вработувања за секоја подпрограма одделно)		правила и процедури итн) - проектен менаџмент - стратешко планирање - анализа и координација на политики
Принципи на правична застапеност	Очекувано влијание во 2007 г.	Очекувано влијание во 2008 г.	Очекувано влијание во 2009 г.
	Доследно спроведување на подпрограмата на Владата на РМ К5 – Соодветна и правична застапеност на заедниците кај буџетските корисници и единките корисници од централна власт, со претходно одобрение на Координативното тело за соодветна и правична застапеност формирано од Владата на Република Македонија (се однесува за периодот 2007-2009)		
Развивање на заедничките функции	Мерки кои се планираат во 2007 г. Се пополнува еднаш за цело министерство	Мерки кои се планираат во 2008 г.	Мерки кои се планираат во 2009 г.
	Донесување на акт за нова систематизација на МЖСПП -Формирање на Управа за животна средина -реорганизација на дел од секторите и органите во состав на МЖСПП (за остварување на овие мерки има потреба од нови вработувања, но со проекцијата на Буџетот за 2007-2009 год. не се предвидени финансиски средства – се однесува за развивање на сите заеднички функции)	- Зајакнување на секторите и органите во состав за спроведување на закони и процедури согласно стандардите на ЕУ	- Зајакнување на секторите и органите во состав за спроведување на закони и процедури согласно стандардите на ЕУ
Стратешко планирање	-Предвидено е формирање на Одделение за	- Нови вработувања за	/

/подготвување на Буџетот	буџет, јавни набавки и општи работи -Планирано е формирање на одделение за стратешко планирање -Обука и институционално зајакнување за подготвување на буџет	подготвување на буџет	
Извршување на Буџетот	- Формирање на Одделението за буџет	- Обука и институционално зајакнување за подготвување и извршување на буџет - Зајакнување на одделение за буџет	/
Управување со средства	- Вработување на лице за јавни набавки	/	/
Управување со човечки ресурси	- Формирање на одделение за човечки ресурси	- Доекипирање на одделение за човечки ресурси	/
Управување со информациските технологии	- Вработување на лице за информатичка технологија во МИЦЖС	- Вработување на лице за информатичка технологија во МИЦЖС	/
Внатрешна ревизија	- Дообука на внатрешен ревизор	/	/

8. Спроведување на планот			
Програма	Клучни одредници за спроведување на планот	Зацртани рокови за постигнување одредниците	Индикатори за успешноста на оценувањето на резултатите
3.1.1 Програма за усвојување на правото на ЕУ и усогласување со стандардите на ЕУ	<p>Донесување на законите согласно предвидената динамика</p> <p>Донесување на подзаконски акти согласно предвидената динамика</p> <p>Донесување на критериумите за еколошко етикетање;</p> <p>Спроведување на обуките и тренинзите</p>	2007-2009	<p>Усвојување на предвидените закони и подзаконски акти</p> <p>Донесени подзаконските акти за еко-критериумите во периодот 2006-2008, односно по 2 секоја година;</p> <p>Доделени еколошки ознаки на барем 6 производители или вршители на услуги</p>
3.1.2 Животна средина и природа	<p>Реорганизација на сектори и органи во состав на МЖСПП согласно ЕП</p> <p>Реализирање на јавни кампањи и подигање на јавната свест</p> <p>Вработување на нов кадар</p> <p>Спроведување на обуките и тренинзите за централна и локална власт</p> <p>Реализација на програми, планови и проекти (климатски промени, ПОПС, озон и др.)</p> <p>Акредитација на централната лабораторија на МЖСПП</p> <p>Воспоставени нови функции и процедури за ЕИА и ИППЦ</p> <p>Ревалоризација на просторот и спроведување на програми за заштита на природата</p> <p>Воспоставување на систем за</p>	континуирано 2007-2009	<p>Формирање на Служба за животна средина</p> <p>Реорганизирани сектори во министерството</p> <p>Број на реализирани јавни кампањи</p> <p>Број на спроведени обуки</p> <p>Степен на реализација на програми, планови и проекти</p> <p>Акредитирана лабораторија</p> <p>Воспоставени процедури за ЕИА и ИППЦ</p> <p>Степен на ревалоризација на просторот и програми за заштита на природата</p> <p>Изработени студии и реализирани активности за затворање на диви депонии и изградба на депонии согласно стандардите на ЕУ</p>

	<p>управување со отпад Воспоставување на систем за здраво управување со хемикалии Реализирање на проекти за санација на жешки точки</p>		<p>Донесување на закон за хемикалии и формирање на тело за управување со хемикалии Број на реализирани проекти за санација на жешки точки</p>
3.1.3. Просторно планирање и ПИС	<p>Донесување на годишна програма за финансирање на Просторен план на РМ Измена и донесување на закони и подзаконски акти од областа</p> <p>Хардверска и софтверска надоградба на ПИС</p>	2007-2009	<p>Донесени Просторни планови од страна на Собранието на РМ; Спроведена програма за спроведување на ПП на РМ Квалитетни просторни податоци Квалитетни картографски продукти Комплетно, навремено и квалитетно покривање на потребите од просторни податоци во и вон Министерството</p>
3.1.4 Програма за инвестиции во животната средина	<p>Подготовка и реализација на годишна Програма за инвестиции во животната средина Подготовка и реализација на оперативна програма за користење на предпристапните фондови на ЕУ (ИПА)</p>	Континуирано 2007-2009	<p>Подготвена и реализирана Програмата за инвестиции во животната средина Реализирана оперативна програма за третман на отпадни води (ИПА)</p>
Програма	Клучни одредници за спроведување на планот	Зацртани рокови за постигнување на одредниците	Индикатори за успешност на оценувањето на резултатите
3.2.1 Вода	<p>Спроведување на програмата низ сепаратни подпрограми и проекти (Дојранско Езеро, Охридско Езеро, Преспанско Езеро, Брегалнички слив, Вардарски слив и Струмички</p>	Тековно 2007-2009	<p>Изградени системи за третман на отпадни води Подобрен квалитет на водата изразен преку параметрите за квалитет Донесување на Закон за води</p>

	слив) Воспоставување на систем за интегрирано управување со води		Формирање на тело за управување со води Формирање на тела за управување со речни сливови
3.2.2 Мониторинг и управување со податоци	<p>Спроведување на програма за автоматски мониторинг на воздух</p> <p>Вода -Комплетирање на мониторинг мрежата од 20 автоматски и полуавтоматски мониторинг станици на реките во РМ, Реализација на Програмата за мониторинг на езерата во РМ Реализација на заедничкиот мониторинг на Охридското Езеро меѓу РМ и РА.</p> <p>Следење на програма за бучава</p> <p>Прибирање и обработка на податоци за воздух, вода, бучава, отпад, почва и природа и биодиверзитет</p> <p>Подготовка на СОЕР (изработка на подзаконски акт за содржина на СОЕР, формирање на работни групи, изработка на посебните делови од СОЕР, усвојување на СОЕР)</p> <p>Изработка на Катастри и</p>	<p>Воздух 2007-2009</p> <p>Крајот на 2008</p> <p>континуирано</p> <p>2007</p> <p>континуирано</p> <p>2008</p> <p>2007 - Катастрите за цврст и</p>	<p>Вклучување на нови мониторинг станици</p> <p>Добиена акредитација за калибрационата лабораторија</p> <p>Воспоставена мерна мрежа за бучава Прибирани, обработени и доставени податоци за воздух, вода, бучава, отпад, почва и природа и биодиверзитет</p> <p>Изработен и усвоен СОЕР</p> <p>Изработени Катастри и Регистри</p>

	<p>Регистри</p> <p>CORINAIR – годишен циклус</p> <p>Изработка на CDS каталог и WEB портал на база на податоци</p> <p>Реализациј на активности од ГЛОБЕ Програма</p>	<p>опасен отпад и отпадни води 2007 - 2008 - Регистрите</p> <p>континуирано</p> <p>Континуирано</p> <p>ГЛОБЕ Програма 2007-2009</p>	<p>Изработен CORINAIR извештај и доставен до ЕЕА и CTRLTAP конвенцијата</p> <p>Изработен и континуирано ажуриран CDS каталог, web апликативно решение и објавување на содржините на web</p> <p>-Добивање податоци од новите училишта -Изготвени истражувачки проекти од најмалку 4 училишта -Достапност на националните Глобе податоци на web страна -Добиени финансиски средства и учество во заеднички истражувачки проекти и програми</p>
3.2.4 Унапредување на меѓународната соработка	<p>Одредници на меѓународната соработка во областа на животната средина се:</p> <ul style="list-style-type: none"> - стратешката цел на Владата на РМ - интеграција во ЕУ - следење на глобалните текови за заштита на животната средина - постигнување на одржлив развој. <p>Во овој контекст, конкретни</p>	<p>Континуирано 2007-2009</p>	<ul style="list-style-type: none"> - број на потпишани нови меѓународни договори (би- и мулти) - степен на реализираност на обврските кон би- и мултилатералните договори (пр. поднесени извештаи, изработени годишни програми и др) - степен на реализација на тековните и број на нови проекти (пр. КАРДС и др)

	<p>одредници се:</p> <ul style="list-style-type: none"> - завршување на КАРДС 2004 - завршување на КАРДС 2003 и 2005 - започнување на КАРДС 2006 - исполнување на обврски согласно меѓународни договори и членства во меѓународни организации <p>Реализирање на обврските согласно договорот за стабилизација и асоцијација во областа животна средина</p>		
Структура на органите на државната управа	Планирани промени за 2007 г.	Планирани промени за 2008 г.	Планирани промени за 2009 г.
	Донесување на нова систематизација согласно ФА и Европско партнерство и План за институционален развој на МЖСПП	Спроведување на ФА и План за институционален развој на МЖСПП	Спроведување на ФА и План за институционален развој на МЖСПП
Односи со органите во состав	Планирани промени за 2007 г.	Планирани промени за 2008 г.	Планирани промени за 2009 г.
<p>Управата за животна средина</p> <p>Државен инспекторат за животна средина</p> <p>Служба за просторен информативен систем</p>	<ul style="list-style-type: none"> - реорганизација на постојната Служба за животна средина во Управа заради имплементација на прописите и политиката за животна средина - реорганизација на постојниот инспекторат и институционално зајакнување заради надзор над извршување на прописите и политиката за животна средина - зајакнување на ПИС 	<ul style="list-style-type: none"> - зајакнување на Управата за животна средина - зајакнување на ДИЖС - институционално зајакнување заради создавање на просторен информативен систем на Република Македонија 	<ul style="list-style-type: none"> - зајакнување на Управата за животна средина - зајакнување на ДИЖС

Анекс 1 – План за спроведување на потпрограма/проект			
Назив на програмата во која е вклучена оваа потпрограма/проект		3.1.1 Програма за усвојување на правото на ЕУ и усогласување со еколошките стандарди на ЕУ	
Назив на потпрограмата/проектот		3.1.1.1 Усвојување на правото на ЕУ	
	2007	2008	2009
Мерки кои треба да се спроведат	<ul style="list-style-type: none"> - Донесување на Закон за бучава - Предлог за донесување на Закон за хемикалии - Предлог за донесување на Закон за ГМО - Измени и дополнувања на Законот за животна средина - Измени и дополнувања на Законот за управување со отпад - Донесување на подзаконски акти врз основа на Законот за животна средина, Законот за управување со отпад, Законот за квалитет на амбиентниот воздух, Закон за бучава, Закон за заштита на природата 	<ul style="list-style-type: none"> -Донесување на Закон за ГМО -Донесување на Закон за хемикалии -Донесување на подзаконски акти врз основа на Законот за животна средина, Законот за управување со отпад, Закон за квалитет на амбиентниот воздух, Закон за заштита на природата, Законот за води,Закон за бучава 	<ul style="list-style-type: none"> - Донесување на подзаконски акти врз основа на Законот за животна средина, Законот за управување со отпад, Законот за квалитет на амбиентниот воздух, Закон за бучава, Закон за заштита на природата
Резултати кои треба да се постигнат	<ul style="list-style-type: none"> - Изготвување/донесување на законите и подзаконските акти - Јакнење на капацитетот на министерството/вработените за изработка на регулатива 	<ul style="list-style-type: none"> - Изготвување/донесување на законите и подзаконските акти - Јакнење на капацитетот на вработените за изработка на регулатива 	<ul style="list-style-type: none"> - Изготвување/ донесување на законите и подзаконските акти - Јакнење на капацитетот на вработените за изработка на регулатива
Индикатори на успешност преку кои може да се оценат постигнатите резултати	<ul style="list-style-type: none"> - Изготвувени/донесени закони и подзаконски акти - Реализирани вработувања и обуки 	<ul style="list-style-type: none"> - Изготвувени/донесени закони и подзаконски акти - Реализирани вработувања и обуки 	<ul style="list-style-type: none"> - Изготвувени/донесени закони и подзаконски акти - Реализирани вработувања и обуки
Рокови за постигање на	- Крајот на 2007 година	- Крајот на 2008 година	- Крајот на 2009 година

резултатите			
Потребни материјални средства	- 2.500.000,00 ден - подготовка на законодавството од областа на животната средина	- 2.500.000,00 ден - подготовка на законодавството од областа на животната средина	- 4.000.000,00 ден - подготовка на законодавството од областа на животната средина
Потреба обука за пополнување на недостатоците	Обука на државните службеници за подготовка на законодавството и негова имплементација	Обука на државните службеници за подготовка на законодавството и негова имплементација	Обука на државните службеници за подготовка на законодавството и негова имплементација
Недостаток од човечки ресурси	3 лица	4 лица	4 лица
Потреба обука за пополнување на недостатоците	Обука за подготовка и имплементација на законодавството	Обука за подготовка и имплементација на законодавството	Обука за подготовка и имплементација на законодавството
Потребен нов кадар за пополнување на недостатоците	2 советници во одделението за меѓународна регулатива и апроксимација 1 советници во одделението за управна постапка (со новата систематизација дел од Секторот за општи работи)	2 советници во одделението за меѓународна регулатива и апроксимација 2 советници во одделението за управна постапка (со новата систематизација дел од Секторот за општи работи)	2 советници во одделението за меѓународна регулатива и апроксимација 2 советници во одделението за управна постапка (со новата систематизација дел од Секторот за општи работи)
Вишок од вработени кои ќе треба да се прераспределат	нема	Нема	нема
Главни ризици кои може да влијаат врз постигнувањето на резултатите	- Недоволни човечки ресурси - Недоволна обученост за спроведување на обврските - Недостаток од финансиски средства	- Недоволни човечки ресурси - Недоволна обученост за спроведување на обврските - Недостаток од финансиски средства	- Недоволни човечки ресурси - Недоволна обученост за спроведување на обврските - Недостаток од финансиски средства
Предвидени активности за минимизирање на ризиците	- Нови вработувања - Спроведување обуки - Обезбедување на средства	- Нови вработувања - Спроведување обуки - Обезбедување на средства	- Нови вработувања - Спроведување обуки - Обезбедување на средства

Анекс 1 – План за спроведување на потпрограма/проект – Драгана			
Назив на програмата во која е вклучена оваа потпрограма/проект	3.1.1. Програма за усвојување на правото на ЕУ и усогласување со стандардите на ЕУ		
Назив на потпрограмата/проектот	3.1.1.2 Изградба на национален систем за еко-етикетирање на производи и услови		
Други органи на државната управа вклучени во спроведување на оваа хоризонтална потпрограма /проект	МЕ,МЗШВ		
	2007	2008	2009
Мерки кои треба да се спроведат	1. Изработка на 3 Физибилити Студии за донесување на 3 еко-критериуми за производи и услуги 2. Воведување на критериуми за еколошко означување	1. Изработка на 3 Физибилити Студии за донесување на 3 еко-критериуми за производи и услуги 2. Воведување на критериуми за еколошко означување	1. Изработка на 3 Физибилити Студии за донесување на 3 еко-критериуми за производи и услуги 2. Воведување на критериуми за еколошко означување 3. Промоција на производи или вршители на услуги на кои им е доделена еколошка ознака;
Резултати кои треба да се постигнат	- Изработена физибилити студии - Доделени еколошки ознаки за производи и услуги и потпишани договори за користење на еколошка ознака	- Изработени физибилити студии - Доделени еколошки ознаки за производи и услуги и потпишани договори за користење на еколошка ознака	- Изработени физибилити студии - Доделени еколошки ознаки за производи и услуги и потпишани договори за користење на еколошка ознака
Индикатори на успешност преку кои може да се оценат постигнатите резултати	Број на производи и услуги за кои е доделена еколошка ознака;	Број на производи и услуги за кои е доделена еколошка ознака	Број на производи и услуги за кои е доделена еколошка ознака
Рокови за постигање на резултатите	Крај на 2007	Крај на 2008	Крај на 2009

Потребни материјални средства	- - Изработка на 3 Физибилити студии 1.000.000 ден -Хонорари на надворешни членови на Комисија за еколошка ознака 1.000.000 ден -Промоција и објава на еколошки критериуми и брошура 300.000 ден -Преводи на стандарди 200.000 ден	- Изработка на 3 Физибилити студии 1.500.000 ден -Хонорари на надворешни членови на Комисија за еколошка ознака 755.000 ден -Промоција и објава на еколошки критериуми и брошура 300.000 ден -Преводи на стандарди 200.000 ден	- Изработка на 3 Физибилити студии 1.200.000 ден -Хонорари на надворешни членови на Комисија за еколошка ознака 1.000.000 ден -Промоција и објава на еколошки критериуми и брошура 200.000 ден -Преводи на стандарди 200.000 ден
Недостаток од човечки ресурси	1 лице	1 лице	/
Потреба обука за пополнување на недостатоците	Обука на државните службеници за сертификација на производи и услуги согласно ИСО стандардите за екоетикетирање	Обука на државните службеници за сертификација на производи и услуги согласно ИСО стандардите за екоетикетирање	Обука на државните службеници за сертификација на производи и услуги согласно ИСО стандардите за екоетикетирање
Потребен нов кадар за пополнување на недостатоците	1 советник за еколошко означување на услуги	1 советник за еколошко означување на производи	/
Вишок од вработени кои ќе треба да се прераспределат	нема	нема	Нема
Главни ризици кои може да влијаат врз постигнувањето на резултатите	-Недостаток на финансиски средства -Незаинтересираност на производителите и вршителите на услуги да аплицираат за добивање на еколошка ознака поради немање соодветни бенефиции	-Недостаток на финансиски средства -Незаинтересираност на производителите и вршителите на услуги да аплицираат за добивање на еколошка ознака поради немање соодветни бенефиции	-Недостаток на финансиски средства - Незаинтересираност на производителите и вршителите на услуги да аплицираат за добивање на еколошка ознака поради немање соодветни бенефиции
Предвидени активности за минимизирање на ризиците	Создавање на правна подлога за остварување на бенефиции за производителите	Создавање на правна подлога за остварување на бенефиции за производителите	Создавање на правна подлога за остварување на бенефиции за производителите

Анекс 1 – План за спроведување на потпрограма/проект			
Назив на програмата во која е вклучена оваа потпрограма/проект		3.1.2 Животна средина и природа	
Назив на потпрограмата/ Проектот		3.1.2.1 Природа	
	2007	2008	2009
Мерки кои треба да се спроведат	<p>1. Ревалоризација на заштитени подрачја и изготвување акти за повторно прогласување</p> <ul style="list-style-type: none"> - Студија за НП Маврово - Студија за НП Галицица - Студија за Охридско Езеро - Студија за Колешински Водопад - Студија за СПР Тиквеш <p>2. Изготвување национални црвени листи на загрозени диви видови на РМ</p> <p>3. Изготвување на Црвена Книга на РМ</p> <p>4. Развој на Национална еколошка мрежа на подрачја од посебен интерес за зачувување (идна Натура 2000)</p> <p>5. Развој на Македонски зелен појас во пограничните подрачја на РМ со соседните земји (Албанија, Грција и Бугарија)</p> <p>6. Воспоставување на VCH (ККВ-клириншка кука за биосигурност)</p> <p>7. Изработка на Катастер на заштитени подрачја и регистар на</p>	<p>1. Ревалоризација на заштитени подрачја и изготвување акти за повторно прогласување</p> <ul style="list-style-type: none"> - Студија за НП Маврово - Студија за НП Галичица - Студија за Охридско Езеро - Студија за Преспанско Езеро - Студија за Кањон Матка - Студија за СПР Езерани - Студија за Алшар <p>2. Изготвување национални црвени листи на загрозени диви видови на РМ</p> <p>3. Изготвување на Црвена Книга на РМ</p> <p>4. Развој на Национална еколошка мрежа на подрачја од посебен интерес за зачувување (идна Натура 2000)</p> <p>5. Развој на Македонски зелен појас во пограничните подрачја на РМ со соседните земји (Албанија, Грција и Бугарија)</p> <p>6. Воспоставување на VCH (ККВ-клириншка кука за биосигурност)</p> <p>7. Изработка на Катастер на заштитени подрачја и регистар на</p>	<p>1. Ревалоризација на заштитени подрачја и изготвување акти за повторно прогласување</p> <ul style="list-style-type: none"> - Студија за Преспанско Езеро - Студија за Дојранско Езеро - Студија за Катлановски Предел - Студија за Орлово Брдо <p>2./</p> <p>3. Изготвување Црвена Книга на РМ</p> <p>4. Развој на Национална еколошка мрежа на подрачја од посебен интерес за зачувување (идна Натура 2000)</p> <p>5. Развој на Македонски зелен појас во пограничните подрачја на РМ со соседните земји (Албанија, Грција и Бугарија)</p> <p>6. Воспоставување на VCH (ККВ-клириншка кука за биосигурност)</p> <p>7. Изработка на Катастер на заштитени подрачја и регистар на</p>

	природно наследство на РМ 8. Воведување национален мониторинг за следење на состојбата на природното наследство и изготвување и донесување национални индикатори за биодиверзитет 9. Развивање на Национална Стратегија и Акционен план за заштита на природата 10. Изработка на Извештај за состојбите со природата	природно наследство на РМ 8. Воведување национален мониторинг за следење на состојбата на природното наследство и изготвување и донесување национални индикатори за биодиверзитет 9. Развивање на Национална Стратегија и Акционен план за заштита на природата 10. Изработка на Извештај за состојбите со природата	природно наследство на РМ 8. Воведување национален мониторинг за следење на состојбата на природното наследство и изготвување и донесување национални индикатори за биодиверзитет 9. Донесување на Национална Стратегија и Акционен план за заштита на природата 10. Изработка на Извештај за состојбите со природата
Резултати кои треба да се постигнат	Изготвени Акти за прогласување на заштитени подрачја	Изготвени Акти за прогласување на заштитени подрачја	Изготвени Акти за прогласување на заштитени подрачја
Индикатори на успешност преку кои може да се оценат постигнатите резултати	Број на изработени стручни студии и акти за прогласување	Број на изработени стручни студии и акти за прогласување	Број на изработени стручни студии и акти за прогласување
Рокови за постигање резултати	Крај на 2007	Крај на 2008	Крај на 2009
Потребни материјални средства	1. 2.200.000 мкд 2. 3.000.000,00 мкд (буџет на РМ и донација) 3. 5.000.000 (буџет на РМ и донација) 4. 150.000 мкд 5. 150.000 мкд 6. 500.000 мкд 7. / 8. / 9. 2.000.000 мкд (буџет на РМ и донација) 10. /	1. 2.500.000 мкд 2. 6.000.000 мкд (буџет на РМ и донација) 3. 5.000.000 (буџет на РМ и донација) 4. 300.000 мкд 5. 300.000 мкд 6. 1.000.000 мкд 7. / 8. / 9. 1.500.000 мкд (буџет на РМ и донација) 10. /	1. 1.500.000 мкд 2. 6.000.000 3. 3.000.000 мкд (буџет на РМ и донација) 4. 500.000 мкд 5. 500.000 мкд 6. 1.000.000 мкд 7. 500.000 мкд 8. 800.000 мкд 9. 2.000.000 мкд (буџет на РМ и донација) 10. 500.000 мкд
Недостаток од човечки ресурси	2 лица	2 лица	3 лица
Потреба обука за пополнување на недостатоците	Обука за воспоставување и одржување на мониторинг на природата	Обука за изработка на подзаконски акти од областа природа	Обука за процедури за спроведување на законот за природа

Потребен нов кадар за пополнување на недостатоците	2 советника	2 советника	3 советника
Вишок од вработени кои ќе треба да се прераспределат	Нема	нема	Нема
Главни ризици кои може да влијаат врз постигнувањето на резултатите	необезбедени финансиски средства и квалификувани стручни кадри	необезбедени финансиски средства и квалификувани стручни кадри	необезбедени финансиски средства и квалификувани стручни кадри
Предвидени активности за минимизирање на ризиците	Обезбедување на дополнителни човечки и финансиски ресурси	Обезбедување на дополнителни човечки и финансиски ресурси	Обезбедување на дополнителни човечки и финансиски ресурси

Анекс 1 - План за спроведување на потпрограма/проект			
Назив на програмата во која е вклучена оваа потпрограма/проект	3.1.2 Животна средина и природа 3.1.2.2 Одржлив развој		
Назив на потпрограмата/проектот	Активности: 1. Соработка со ЕЛС (обука, изработка на ЛЕАП-и и ЛА21) и проект Развивање на ЛЕАП-и во РМ (СИДА/РЕЦ) 2. Проект Развивање на Национална стратегија за одржлив развој со акционен план на РМ 3. Реализација на проекти во рамките на канцеларија за озон 4. Реализација на проекти во рамките на канцеларија за ПОПс 5. Изработка на втора национална комуникација за климатски промени 6. Проект МАК/4/002 „Управување и складирање на ниско и средно активен радиоактивен отпад“ 7. Проект Еколошки куќи 8. Управување со отпад 9. НАТО партнерство – Криволак 10. Програма за хемикалии		
	2007	2008	2009
Мерки кои треба да се спроведат	1. Реализирање на обука, изработка на ЛЕАП-и и ЛА21 2. Изработка на НСОР и финализирање 3. Реализација на	1. Изработка на ЛЕАП-и и ЛА21 2. Усвојување на НСОР на Влада на РМ и нејзино спроведување	1. Изработка на ЛЕАП-И И ЛА21 2. Имплементација на мерки од НСОР 3. Реализација на активности планирани согласно националната

	<p>активности планирани согласно националната програма за елиминација на супстанциите што ја осиромашуваат озонската обвивка</p> <p>4. Реализација на активности за имплементација на НИП за ПОПс</p> <p>5. Активности за финализирање на Вториот Национален извештај за климатски промени и имплементација на стратегијата за протоколот од Кјото</p> <p>6. Изградба на складиште за радиоактивен отпад</p> <p>7. Реализација на проектни активности</p> <p>8. Спроведување на националниот план за управување со цврст отпад, изработка на локални планови и програми за управување со комунален и друг вид неопасен отпад, - затварање и ревитализација на диви депонии и изградба на временни депонии</p> <p>9. Соработка и логистичка поддршка во имплементација на легислатива од областа на животната средина во армиските структури</p> <p>10. Реализација на програма за хемикалии</p>	<p>3. Реализација на активности планирани согласно националната програма за елиминација на супстанциите што ја осиромашуваат озонската обвивка</p> <p>4. Реализација на активности за имплементација на НИП за ПОПс</p> <p>5. Активности за финализирање на Вториот Национален извештај за климатски промени и имплементација на стратегијата за протоколот од Кјото</p> <p>6. Функционирање на складиштето</p> <p>7. /</p> <p>8. Спроведување на националниот план за управување со цврст отпад и изработка на локални планови и програми за управување со отпад, надградба на катастаротот на загадувачИ на цврст отпад, изработка на физибилити студии и останата техничка документација за регионални депонии , затварање и ревитализација на диви депонии и изградба на временни депонии</p> <p>9. Соработка и логистичка поддршка во имплементација на легислатива од областа на животната средина во армиските</p>	<p>програма за елиминација на супстанциите што ја осиромашуваат озонската обвивка</p> <p>4. Реализација на активности за имплементација на НИП за ПОПс</p> <p>5. /</p> <p>6. /</p> <p>7. /</p> <p>8. Спроведување на националниот план за управување со цврст отпад, изработка на локални планови и програми за управување со комунален и друг вид неопасен отпад, - затварање и ревитализација на диви депонии и изградба на временни депонии</p> <p>9. /</p> <p>10. Реализација на програма за хемикалии</p>
--	---	---	--

		структури 10. Реализација на програма за хемикалии	
Резултати кои треба да се постигнат	<ol style="list-style-type: none"> 1. Изработени ЛЕАП-и и ЛА21 2. Финализирање на НСОР на РМ 3. Редукцијата и елиминацијата на супстанцииите што ја осиромашуваат озонската обвивка 4. Управување со ПОПс во РМ 5. Анализа и стратегија за намалување на емисиите на стакленички гасови и Акционен план за ублажување на климатските промени 6. Изградба на Централниот склад за радиоактивен отпад и санација на барака во близина на складот 7. Изработка на модел и индикатори 8. Усвоен Национален план за управување со отпад, изработени локални планови и програми за управување со комунален отпад, ревитализирани диви депонии и изградени временни депонии 9. Спроведување и вградување на методологијата и стандардите за заштита на животната средина во армиските структури и нивните активности 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Изработени ЛЕАП-и и ЛА21 2. Усвоена НСОР на РМ 3. Редукцијата и елиминацијата на супстанцииите што ја осиромашуваат озонската обвивка 4. Управување со ПОПс во РМ - Имплементација на легислативата за управување со опрема која содржи ПЦБс, отстранета опремата и отпадот (маслото) кои содржат или се контаминирани со ПЦБс, идентификација, детална инвентаризација, управување на еколошки прифатлив начин и, каде што е возможно, ремедијација на депониите кои содржат ПОПс и други оргонохлорирани пестициди, детален национален инвентар на диоксини и фурани, итн 5. Втор Национален извештај за климатски промени 6. Предретман, третман, кондиционирање и складирање на радиоактивниот отпад 7. Изработка на модел и индикатори 8. Спроведени одделни акции приоритетни согласно Национален план за управување 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Изработени ЛЕАП-и и ЛА21, реализирани проекти во соработка со ЕЛС 2. Имплементирани проекти од сферата на одржлив развој 3. Редукцијата и елиминацијата на супстанцииите што ја осиромашуваат озонската обвивка 4. Имплементација на легислативата за управување со опрема која содржи ПЦБс, отстранета опремата и отпадот (маслото) кои содржат или се контаминирани со ПЦБс, идентификација, детална инвентаризација, управување на еколошки прифатлив начин и, каде што е возможно, ремедијација на депониите кои содржат ПОПс и други оргонохлорирани пестициди, детален национален инвентар на диоксини и фурани, итн 5. / 6. / 7. / 8. Спроведени одделни акции приоритетни согласно Национален план за управување со отпад, изработени физибилити студии и останата техничка документација за регионални депони, ревитализирани диви депонии и изградени временни

	10. Имплементација на тековни активности	со отпад, изработена стратегија за управување со цврст отпад, изработени физибилити студии и останата техничка документација за регионални депонии, ревитализирани диви депонии и изградени временни депонии 9. Спроведување и вградување на методологијат и стандардите за заштита на животната средина во армиските структури и нивните активности 10. Имплементација на тековни активности	депонии 9. Вградени стандардите на животната средина во армиските структури и нивните активности 10. Имплементација на тековни активности
Индикатори на успешност преку кои може да се оценат постигнатите резултати	1. Број на изработени ЛЕАП-и и ЛА21, број на реализирани проекти во соработка со ЕЛС 2. Изработена НСОР на РМ 3. Процент на редуција на потрошувачката, увозот и извозот на ЦФЦс и број на планирани сервисери за обука за собирање и рециклирање на ладилни медиуми, 4. Степен на реализација на проектни активности 5. Тематски извештај за мерки и стратегија за намалување на емисиите на стакленички гасови и сеопфатен акционен план за ублажување на климатските промени формулирани/изработени и усвоени од НККП 6. Пуштање во употреба на	1. Број на изработени ЛЕАП-и и ЛА21, број на реализирани проекти во соработка со ЕЛС 2. Усвоена НСОР на РМ 3. Процент на редуција на потрошувачката, увозот и извозот на ЦФЦс и број на обучени сервисери за обука за собирање и рециклирање на ладилни медиуми, 4. Степен на реализација на проектни активности 5. Втор национален извештај за климатски промени изработен, усвоен од НККП и одоврен од Владата за доставување до Секретаријатот на УНФЦЦЦ / 6. / 7. Пресметани еко-индикаторите за новата класа еколошки полимерни композитни	1. Број на изработени ЛЕАП-и и ЛА21, број на реализирани проекти во соработка со ЕЛС 2. Број на реализирани преокти од областа на животната средина 3. Процент на редуција на потрошувачката, увозот и извозот на ЦФЦс и број на обучени сервисери за обука за собирање и рециклирање на ладилни медиуми, 4. Степен на реализација на проектни кативности 5. / 6. / 7. / 8. Број на реализирани приоритети од Национален план зауправување со отпад 9. / 10. Изработен извештај за воспоставување на систем за здраво

	Централниот склад за радиоактивен отпад 7. Пресметани еко-индикаторите за новата класа еколошки полимерни композитни материјали 8. Усвоен Национален план за управување со отпад 9. / 10. Изработен драфт закон за хемикалии и подзаконски акти	материјали 8. Број на реализирани приоритети од Национален план за управување со отпад 9. / 10. Изработен извештај за воспоставување на систем за здраво управување со хемикалии	управување со хемикалии
Рокови за постигање на резултатите	Крај на 2007	Крај на 2008	Крај на 2009
Потребни материјални средства	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2.000.000,00 ден 2. 2.000.000,00 ден (остатокот од средствата се обезбедени со донација) 3. средствата се обезбедени со донација 4. Средствата се обезбедени со донација 5. Средствата се обезбедени со донација 6. 2.000.000,00 ден(остатокот на средствата се обезбедени со донација) 7. Средствата се обезбедени со донација 8. 5.000.000 ден 9. / 10. донација 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 3.000.000,00 ден 2. 2.000.000,00 ден (остатокот од средствата се обезбедени со донација) 3. средствата се обезбедени со донација 4. 500.000,00 ден + донација 5. Средствата се обезбедени со донација 6. Средствата се обезбедени со донација 7. Средствата се обезбедени со донација 8. 8.000.000,00 9. / 10. донација 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 3.000.000,00 ден 2. 2.000.000,00 3. средствата се обезбедени со донација 4. 2.000.000,00ден + донација 5. Средствата се обезбедени со донација 6. / 7. 8.000.000,00 8. 10.000.000 ден 9. / 10. /
Недостаток од човечки ресурси	2 лица	2 лица	/
Потреба обука за пополнување на недостатоците	Потребна е обука за: -изработка на ЛЕАП-и и ЛА21	Потребна е обука за: -изработка на ЛЕАП-и и ЛА21	/

	<p>-сервисерите на разладни медиуми за собирање и рециклирање на ладилни медиуми, обука на учениците од средните технички училишта за собирање и рециклирање на фреоните – во рамките на проектот.</p> <p>-методологијата за изработка на инвентарот и за методологиите за проценка на ранливоста во секторите – во рамки на проектот</p> <p>- подигање на јавната свест во шест општини во РМ-во рамките на проектот</p> <p>-управување со сливови и управување со отпад, изработка на проектни апликации и управување со проекти</p>	<p>-сервисерите на разладни медиуми за собирање и рециклирање на ладилни медиуми, обука на учениците од средните технички училишта за собирање и рециклирање на фреоните – во рамките на проектот.</p> <p>-методологијата за изработка на инвентарот и за методологиите за проценка на ранливоста во секторите – во рамки на проектот</p> <p>- подигање на јавната свест во шест општини во РМ-во рамките на проектот</p> <p>-управување со сливови и управување со отпад, изработка на проектни апликации и управување со проекти</p>	
Потребен нов кадар за пополнување на недостатоците	2 советника	2 советника	/
Вишок од вработени кои ќе треба да се прераспределат	Нема	Нема	Нема
Главни ризици кои може да влијаат врз постигнувањето на резултатите	<p>Необезбедување на потребни финансиски средства од буџетот на министерството и буџетот на ЕЛС</p> <p>Преклопување на надлежности со останатите министерства и слаба меѓуресорска соработка</p> <p>Слаба соработка со ЕЛС во процесот на изработка и имплементација на програми и планови</p>	<p>Необезбедување на потребни финансиски средства од буџетот на министерството и буџетот на ЕЛС</p> <p>Преклопување на надлежности со останатите министерства и слаба меѓуресорска соработка</p> <p>Слаба соработка со ЕЛС во процесот на изработка и имплементација на програми и</p>	<p>Необезбедување на потребни финансиски средства од буџетот на министерството и буџетот на ЕЛС</p> <p>Преклопување на надлежности со останатите министерства и слаба меѓуресорска соработка</p> <p>Слаба соработка со ЕЛС во процесот на изработка и имплементација на програми и планови</p>

Предвидени активности за минимизирање на ризиците	Барање на други извори на финансирање / донаторски средства Дополнително алоцирање на буџетски средства Подготовка на издржани проекти и програми Предност да се даде на соработка со веќе идентификуваните квалитетни експерти и зајакнување на институционалните капацитетите преку обука и консултации со странски експерти Активно и сериозно инволвирање на партнерите во процесите Обезбедување на дополнителни финансиски средства и обучен кадар	плани Барање на други извори на финансирање / донаторски средства Дополнително алоцирање на буџетски средства Подготовка на издржани проекти и програми Предност да се даде на соработка со веќе идентификуваните квалитетни експерти и зајакнување на институционалните капацитетите преку обука и консултации со странски експерти Активно и сериозно инволвирање на партнерите во процесите Обезбедување на дополнителни финансиски средства и обучен кадар	Барање на други извори на финансирање / донаторски средства Дополнително алоцирање на буџетски средства Подготовка на издржани проекти и програми Предност да се даде на соработка со веќе идентификуваните квалитетни експерти и зајакнување на институционалните капацитетите преку обука и консултации со странски експерти Активно и сериозно инволвирање на партнерите во процесите Обезбедување на дополнителни финансиски средства и обучен кадар
---	---	--	---

Анекс 1 – План за спроведување на потпрограма/проект			
Назив на програмата во која е вклучена оваа потпрограма/проект		3.1.2 Животна средина и природа	
Назив на потпрограмата/проектот		3.1.2.3 Пристап до информации, подигање на јавна свест и едукација	
	2007	2008	2009
Мерки кои треба да се спроведат	1. Спроведување на Кампања за подгнување на јавната свест за А и Б интегрирани дозволи на централно и локално ниво, бизнис сектор и НВО 2. Одбележување на деновите по еколошкиот календар	1. Спроведување на тематска Кампања 2. Одбележување на деновите по еколошкиот календар 2.1. Денови на пролетта- Денови на екологијата - 21-28 Март	1. Спроведување на тематска Кампања 2. Одбележување на деновите по еколошкиот календар 2.1. Денови на пролетта- Денови на екологијата - 21-28 Март

	<p>2.1. Денови на пролетта- Денови на екологијата - 21-28 Март 2.2. "Ден на планетата Земја"-22 Април 2.3. Светски ден на животната средина- 5-ти јуни 2.4 Меѓународен ден без автомобили- 22 Септември 2.5 11 Декември- Меѓународен ден на планините 3. Електронски и печатени медиуми – подготовка на материјали и прилози 4. Интерактивна едукација на еколошки теми во предшколска и школска возраст во соработка со НВО 5. Проект Зелен пакет – реализација на подготвителни активности 6. Пристап до информации - проток на информации помеѓу ККЈ и секторите и органите во состав на МЖСПП како и меѓу МЖСПП- ЕЛС</p>	<p>2.2. "Ден на планетата Земја"- 22 Април 2.3. Светски ден на животната средина- 5-ти јуни 2.4 Меѓународен ден без автомобили- 22 Септември 2.5 11 Декември- Меѓународен ден на планините 2. Електронски и печатени медиуми – подготовка на материјали и прилози 4. Интерактивна едукација на еколошки теми во предшколска и школска возраст во соработка со НВО 5. Проект Зелен пакет • Изработка на проектот (двојазичен превод, печатење на пакетот и дистрибуција до О.У во Р.М.) • Обука на наставниот кадар за спроведување на проектот (предвидени се 10 тренинзи) 6. Воспоставување на кординиран и континуиран двонасочен процес на информирање со сите инволвирани страни</p>	<p>2.2. "Ден на планетата Земја"- 22 Април 2.3. Светски ден на животната средина- 5-ти јуни 2.4. Меѓународен ден без автомобили- 22 Септември 2.5 11 Декември - Меѓународен ден на планините 3. Електронски и печатени медиуми 4. Интерактивна едукација на еколошки теми во предшколска и школска возраст во соработка со НВО 5. Проект Зелен пакет - Имплементирање на проектот 6. Координирано и континуирано спроведување на двонасочениот процес на информирање со сите инволвирани страни</p>
<p>Резултати кои треба да се постигнат</p>	<p>1. Спроведување на Кампања за подгнување на јавната свест за А и Б интегрирани дозволи на централно и локално ниво, бизнис сектор и НВО 2. Одбележување на деновите по</p>	<p>1. Тематска Кампања 2. Одбележување на деновите по еколошкиот календар 2.1. Денови на пролетта- Денови на екологијата - 21-28 Март 2.2. "Ден на планетата Земја"-22</p>	<p>1. Тематска Кампања 2. Одбележување на деновите по еколошкиот календар 2.1. Денови на пролетта- Денови на екологијата - 21-28 Март 2.2. "Ден на планетата Земја"-22</p>

	<p>еколошкиот календар</p> <p>2.1. Денови на пролетта-Денови на екологијата - 21-28 Март</p> <p>2.2. "Ден на планетата Земја"-22 Април</p> <p>2.3. Светски ден на животната средина- 5-ти јуни</p> <p>2.4. Меѓународен ден без автомобили- 22 Септември</p> <p>2.5. 11 Декември- Меѓународен ден на планините</p> <p>3. Електронски и печатени медиуми</p> <p>4. реализирани активности по еколошки теми во детски градинки и училишта</p> <p>5. Проект Зелен пакет</p> <p>6. Пристап до информации</p>	<p>Април</p> <p>2.3. Светски ден на животната средина- 5-ти јуни</p> <p>2.4 Меѓународен ден без автомобили- 22 Септември</p> <p>2.5 11 Декември- Меѓународен ден на планините</p> <p>3. Електронски и печатени Медиуми</p> <p>4. реализирани активности по еколошки теми во детски градинки и училишта</p> <p>5. Проект Зелен пакет</p> <p>6. Воспоставен кординиран и континуиран двонасочен процес на информирање со сите инволвирани страни</p>	<p>Април</p> <p>2.3. Светски ден на животната средина- 5-ти јуни</p> <p>2..4 Меѓународен ден без автомобили- 22 Септември</p> <p>2.5. 11 Декември- Меѓународен ден на планините</p> <p>3. Електронски и печатени медиуми</p> <p>4. реализирани активности по еколошки теми во детски градинки и училишта</p> <p>5. Проект Зелен пакет</p> <p>6. Координиран и континуиран процес на проток на информации</p>
<p>Индикатори на успешност преку кои може да се оценат постигнатите резултати</p>	<p>1. Кампања за подгнување на јавната свест за А и Б интегрирани дозволи на централно и локално ниво, бизнис сектор и НВО</p> <ul style="list-style-type: none"> • Спроведени поголем број на тренинзи на централна и локална власт за А и Б интегрирани дозволи • Обучени преставници на локална власт <p>2. Одбележување на деновите по еколошкиот календар</p> <p>2.1. Денови на пролетта- Денови на екологијата - 21-28 Март</p> <ul style="list-style-type: none"> • Посоодветна распределба на 	<p>1. Тематска Кампања</p> <ul style="list-style-type: none"> - Зголемен број на партнери и спонзори во алијансата - Зголемен број на едукативно информативни материјали и медиумски прилози, намалена деградација на животната средина <p>2. Одбележување на деновите по еколошкиот календар</p> <p>2.1. Денови на пролетта- Денови на екологијата - 21-28 Март</p> <ul style="list-style-type: none"> • Посоодветна распределба на садници за пошумување преку еколошка акција на младите во Р.Македонија 	<p>1. Тематска Кампања</p> <ul style="list-style-type: none"> -Зголемен број на партнери и спонзори во алијансата -Зголемен број на едукативно информативни материјали и медиумски прилози, намалена деградација на животната средина <p>2. Одбележување на деновите по еколошкиот календар</p> <p>2.1. Денови на пролетта- Денови на екологијата - 21-28 Март</p> <ul style="list-style-type: none"> • Посоодветна распределба на садници за пошумување преку еколошка акција на младите во Р.Македонија

	<p>садници за пошумување преку еколошка акција на младите во Р.Македонија</p> <ul style="list-style-type: none"> • Зголемена површина на пошумени локалитети во Р.М. • Координираност во одржливоста на пошумените површини <p>2.2. "Ден на планетата Земја"-22 Април</p> <ul style="list-style-type: none"> • Зголемена јавна свест кај целните групи <p>2.3. Светски ден на животната средина- 5-ти јуни</p> <ul style="list-style-type: none"> • Зголемена јавна свест кај целните групи <p>2.4 Меѓународен ден без автомобили- 22 Септември</p> <ul style="list-style-type: none"> • Зголемена јавна свест кај целните групи и зголемен број на корисници на велосипеди <p>2.5 Меѓународен ден на планините 11 декември</p> <ul style="list-style-type: none"> • Организирана Меѓународна изложба за детски ликовни творби „Флора и фауна-извор на животот и убавината • Зголемен број на учесници на изложбата за детски ликовни творби „Флора и фауна-извор на животот и убавината од РМ и странство <p>3. Електронски и печатени медиуми</p> <ul style="list-style-type: none"> • Зголемена јавна свест кај 	<ul style="list-style-type: none"> • Зголемена површина на пошумени локалитети во Р.М. • Координираност во одржливоста на пошумените површини <p>2.2. "Ден на планетата Земја"- 22 Април</p> <ul style="list-style-type: none"> • Зголемена јавна свест кај целните групи <p>2.3. Светски ден на животната средина- 5-ти јуни</p> <ul style="list-style-type: none"> • Зголемена јавна свест кај целните групи <p>2.4 Меѓународен ден без автомобили- 22 Септември</p> <ul style="list-style-type: none"> • Зголемена јавна свест кај целните групи и зголемен број на корисници на велосипеди <p>2.5 Меѓународен ден на планините 11 декември</p> <ul style="list-style-type: none"> • Зголемен број на учесници на изложбата за детски ликовни творби „Флора и фауна-извор на животот и убавината <p>3. Електронски и печатени медиуми</p> <ul style="list-style-type: none"> • Зголемена јавна свест кај целните групи - корисници на подлистокот на МЖСПП • Зголемена јавна свест кај целните групи - корисници на детските списанија Наш свет и Развигор и Другарче ○ Зголемен број на информации во електронските и печатени 	<ul style="list-style-type: none"> • Зголемена површина на пошумени локалитети во Р.М. • Координираност во одржливоста на пошумените површини <p>2.2. "Ден на планетата Земја"- 22 Април</p> <ul style="list-style-type: none"> • Зголемена јавна свест кај целните групи <p>2.3. Светски ден на животната средина- 5-ти јуни</p> <ul style="list-style-type: none"> • Зголемена јавна свест кај целните групи <p>2.4 Меѓународен ден без автомобили- 22 Септември</p> <ul style="list-style-type: none"> • Зголемена јавна свест кај целните групи и зголемен број на корисници на велосипеди <p>2.5 Меѓународен ден на планините 11 декември</p> <ul style="list-style-type: none"> • Зголемен број на учесници на изложбата за детски ликовни творби „Флора и фауна-извор на животот и убавината <p>3. Електронски и печатени медиуми</p> <ul style="list-style-type: none"> • Зголемена јавна свест кај целните групи - корисници на подлистокот на МЖСПП • Зголемена јавна свест кај целните групи - корисници на детските списанија Наш свет , Развигор и Другарче • Зголемен број на информации во електронските и печатени
--	--	---	---

	<p>целните групи - корисници на подлистокот на МЖСПП</p> <ul style="list-style-type: none"> • Зголемена јавна свест кај целните групи - корисници на детските списанија Наш свет, Развигор и Другарче • Зголемен број на информации во електронските и печатени медиуми во кои се објавуваат еколошки теми • Зголемена јавна свест кај целните групи - консументи на различните медиуми <p>4.Зголемен бројот на едуцирани ученици</p> <p>5.Проект Зелен пакет</p> <ul style="list-style-type: none"> • Вклучени поголем број на училишта и научни институции во изработката на проектот • Вклучување на поголем број на наставен кадар во обуките за имплементација на проектот <p>6. Пристап до информациите</p> <ul style="list-style-type: none"> • навремено активно и пасивно информирање на заинтересираната јавност • поквалитетен процес на информирање • регулиран процес на информирање 	<p>медиуми во кои се објавуваат еколошки теми</p> <ul style="list-style-type: none"> • Зголемена јавна свест кај целните групи - консументи на различните медиуми <p>4. Зголемен бројот на едуцирани ученици</p> <p>5. Проект Зелен пакет</p> <ul style="list-style-type: none"> • Зголемен бројот на едуцирани наставници <p>6. Навремена и квалитетна размена на информации помеѓу сите инволвирани страни</p> <ul style="list-style-type: none"> • Зголемен број на побарани информации 	<p>медиуми во кои се објавуваат еколошки теми</p> <ul style="list-style-type: none"> • Зголемена јавна свест кај целните групи - консументи на различните медиуми <p>4.Зголемен бројот на едуцирани ученици</p> <p>5.Проект Зелен пакет</p> <ul style="list-style-type: none"> • Опфатени сите основни училишта во РМ со проектот <p>6. Информирана и вклучена јавност</p> <ul style="list-style-type: none"> - Зголемен број на побарани информации
Рокови за постигање на резултатите	Континуирано во текот на 2007	Континуирано во текот на 2008	Континуирано во текот на 2009
Потребни материјални средства	1. Спроведување на Кампања за подгнување на јавната свест за А	1. Тематска Кампања <ul style="list-style-type: none"> • 500.000,00 денари 	1. Тематска Кампања <ul style="list-style-type: none"> • 500.000,00 денари

	<p>и Б интегрирани дозволи на централно и локално ниво, бизнис сектор и НВО</p> <ul style="list-style-type: none"> • 200.000,00 денари <p>2. Одбележување на деновите по еколошкиот календар</p> <p>2.1. Денови на пролетта- Денови на екологијата - 21-28 Март</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100.000,00 ден. <p>2.2. "Ден на планетата Земја"-22 Април</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100.000,00 ден <p>2.3. Светски ден на животната средина- 5-ти јуни</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100.000,00 ден <p>2.4. Меѓународен ден без автомобили- 22 Септември</p> <ul style="list-style-type: none"> • 200.000,00 ден. <p>2.5 Меѓународен ден на планините 11 декември</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100.000,00 <p>3. Електронски и печатени медиуми</p> <ul style="list-style-type: none"> • 500.000,00 ден • 200.000,00 ден • 250.000,00 ден • 50.000,00 ден 	<p>2. Одбележување на деновите по еколошкиот календар</p> <p>2.1. Денови на пролетта- Денови на екологијата - 21-28 Март</p> <ul style="list-style-type: none"> • 200.000,00 ден. <p>2.2. "Ден на планетата Земја"-22 Април</p> <ul style="list-style-type: none"> • 150.000,00 ден <p>2.3. Светски ден на животната средина- 5-ти јуни</p> <ul style="list-style-type: none"> • 200.000,00 ден <p>2.4. Меѓународен ден без автомобили- 22 Септември</p> <ul style="list-style-type: none"> • 500.000,00 ден <p>2.5 Меѓународен ден на планините 11 декември</p> <ul style="list-style-type: none"> • 120.000,00 <p>3. Електронски и печатени медиуми</p> <ul style="list-style-type: none"> • 700.000,00 ден • 200.000,00 ден • 940.000,00 ден • 50.000,00 ден <p>○ активности по еколошки теми во детски градинки и училишта</p>	<p>2. Одбележување на деновите по еколошкиот календар</p> <p>2.1. Денови на пролетта- Денови на екологијата - 21-28 Март</p> <ul style="list-style-type: none"> • 200.000,00 ден. <p>2.2. "Ден на планетата Земја"-22 Април</p> <ul style="list-style-type: none"> • 150.000,00 ден <p>2.3. Светски ден на животната средина- 5-ти јуни</p> <ul style="list-style-type: none"> • 200.000,00 ден <p>2.4. Меѓународен ден без автомобили- 22 Септември</p> <ul style="list-style-type: none"> • 500.000,00 ден. <p>2.5 Меѓународен ден на планините 11 декември</p> <ul style="list-style-type: none"> • 120.000,00 <p>3. Електронски и печатени медиуми</p> <ul style="list-style-type: none"> • 700.000,00 ден • 200.000,00 ден • 940.000,00 ден • 50.000,00 ден <p>4. активности по еколошки теми во детски градинки и училишта</p>
--	---	---	---

	<ul style="list-style-type: none"> ○ активности по еколошки теми во детски градинки и училишта ▪ 480.000,00 <p>4./</p> <p>5. Проект Зелен пакет</p> <ul style="list-style-type: none"> • 200.000,00 ден. <p>6. Пристап до информациите</p> <ul style="list-style-type: none"> • 200.000,00 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 700.000,00 <p>4./</p> <p>5. Проект Зелен пакет</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100.000,00 ден <p>6. Пристап до информациите.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 200.000,00 	<ul style="list-style-type: none"> • 700.000,00 <p>5. Проект Зелен пакет</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100.000,00 ден <p>6. Пристап до информациите</p> <p>200.000,00</p>
Недостаток од човечки ресурси	-	-	-
Потреба обука за пополнување на недостатоците	-	-	-
Потребен нов кадар за пополнување на недостатоците	-	-	-
Вишок од вработени кои ќе треба да се прераспределат	Нема	нема	нема
Главни ризици кои може да влијаат врз постигнувањето на резултатите	<ul style="list-style-type: none"> • Непокажан интерес за партнерство и спонзорство • Не одобрување на средства од буџетот • некоординирана соработка • недоволни капацитети на ЕЛС • необезбедување на средства од проекти или донации 	<ul style="list-style-type: none"> • Непокажан интерес за партнерство и спонзорство • Не одобрување на средства од буџетот • некоординирана соработка • недоволни капацитети на ЕЛС • необезбедување на средства од проекти или донации 	<ul style="list-style-type: none"> • Непокажан интерес за партнерство и спонзорство • Не одобрување на средства од буџетот • некоординирана соработка • недоволни капацитети на ЕЛС • необезбедување на средства од проекти или донации
Предвидени активности за минимизирање на ризиците	<ul style="list-style-type: none"> • Активно вклучување на ЛЕ како и НВО и бизнис секторот • Зголемување на комуникацијата со членовите на РКО • Барање на други начини за обезбедување на средства (проекти, странски донации) • Зголемување на 	<ul style="list-style-type: none"> • Активно вклучување на ЛЕ како и НВО и бизнис секторот • Зголемување на комуникацијата со членовите на РКО • Барање на други начини за обезбедување на средства (проекти, странски донации) • Зголемување на 	<ul style="list-style-type: none"> • Активно вклучување на ЛЕ како и НВО и бизнис секторот • Зголемување на комуникацијата со членовите на РКО • Барање на други начини за обезбедување на средства (проекти, странски донации) • Зголемување на

	комуникацијата со партнерите • повторно претставување на потребата од координирана соработка	комуникацијата со партнерите • повторно претставување на потребата од координирана соработка	комуникацијата со партнерите • повторно претставување на потребата од координирана соработка
--	---	---	---

Анекс 1 – План за спроведување на потпрограма/проект			
Назив на програмата во која е вклучена оваа потпрограма/проект		3.1.2.Животна средина и природа	
Назив на потпрограмата/проектот		3.1.2.4 Лиценцирање (ЕИА/ ИППЦ)	
	2007	2008	2009
Мерки кои треба да се спроведат	<ul style="list-style-type: none"> - Формирање на Одделение за спречување и контрола на загадувањето - Зајакнување на капацитетите на одделението за оценка на влијание врз животната средина - Јакнење на Државниот Инспекторат за животна средина -Формирање на посебна архива за ИСКЗ 	<ul style="list-style-type: none"> - Зајакнување на капацитетите на Одделение за спречување и контрола на загадувањето - Доекипирање на одделението за ИСКЗ - Зајакнување на капацитетите на одделението за оценка на влијание врз животната средина - Спроведување на процедурите согласно законските и подзаконските акти за ЕИА/ИППЦ 	<ul style="list-style-type: none"> - Спроведување на процедурите согласно законските и подзаконските акти за ЕИА/ИППЦ
Резултати кои треба да се постигнат	<ul style="list-style-type: none"> - Спроведување на законските одредби и почитување на роковите предвидени за спроведување на ЕИА - Спроведување на законските одредби и почитување на роковите предвидени за спроведување на ИППЦ процедурата следејќи ги плановите и програмите за издавање на А интегрирани 	<ul style="list-style-type: none"> - Спроведување на законските одредби и почитување на роковите предвидени за спроведување на ЕИА - Спроведување на законските одредби и почитување на роковите предвидени за спроведување на ИППЦ процедурата следејќи ги плановите и програмите за издавање на А интегрирани 	<ul style="list-style-type: none"> - Спроведување на законските одредби и почитување на роковите предвидени за спроведување на ЕИА - Спроведување на законските одредби и почитување на роковите предвидени за спроведување на ИППЦ процедурата следејќи ги плановите и програмите за издавање на А интегрирани

	дозволи	дозволи	дозволи
Индикатори на успешност преку кои може да се оценат постигнатите резултати	- Број на релизирани процедури за издавање на ИППЦ дозволи и ЕИА решенија - Број на реализирани обуки - формирано одделение за ИСКЗ	- Број на релизирани процедури за издавање на ИППЦ дозволи и ЕИА решенија - Број на реализирани обуки - компетирање на одделението за ИСКЗ согласно прелог систематизација и ФА	- Број на релизирани процедури за издавање на ИППЦ дозволи и ЕИА решенија - Број на реализирани обуки
Рокови за постигање на резултатите	Крај на 2007	Крај на 2008	Крај на 2009
Потребни материјални средства	200.000 ден буџет - оперативни трошоци за работа на одделението за ИППЦ	3.000.000,00 ден - оперативни трошоци за работа на одделението за ИППЦ	5.500.000,00ден - оперативни трошоци за работа на одделението за ИППЦ
Недостаток од човечки ресурси	3 лица за формирање на Одделение за ИППЦ	2 лица за компетирање на одделението за ИППЦ	/
Потреба обука за пополнување на недостатоците	Обука за спроведување на постапката за преговарање и издавање на ИСКЗ Дозволи за усогласување со Оперативни планови;	Обука за спроведување на постапката за преговарање и издавање на ИСКЗ Дозволи за усогласување со Оперативни планови;	/
Потребен нов кадар за пополнување на недостатоците	3 лица за формирање на Одделение за ИППЦ	2 лица за компетирање на одделението за ИППЦ	/
Вишок од вработени кои ќе треба да се прераспределат	/	/	/
Главни ризици кои може да влијаат врз постигнувањето на резултатите	Недостиг од кадар и финансиски средства за формирање и работа на одделението за ИППЦ	Недостиг од кадар и финансиски средства за формирање и работа на одделението за ИППЦ	Да се дополни Недостиг од кадар и финансиски средства за формирање и работа на одделението за ИППЦ
Предвидени активности за минимизирање на ризиците	Обезбедување на дополнителни финансиски средства и човечки ресурси за спроведување на ИППЦ	Обезбедување на дополнителни финансиски средства и човечки ресурси за спроведување на ИППЦ	Обезбедување на дополнителни финансиски средства и човечки ресурси за спроведување на ИППЦ

Анекс 1 – План за спроведување на потпрограма			
Назив на програмата во која е вклучена оваа потпрограма/проект		3.1.2.Животна средина и природа	
Назив на потпрограмата/проектот		3.1.2.5 Инспекција	
	2007	2008	2009
Мерки кои треба да се спроведат	-Тековни активност на ДИЖС - увиди -Јакнење на државниот инспекторат за животна средина	-Тековни активности на ДИЖС -Јакнење на државниот инспекторат за животна средина	-Тековни активности на ДИЖС
Резултати кои треба да се постигнат	- Прифаќање и спроведување на примената на законите и прописите донесени врз основа на истите, - заштита, обновување, подобрување на квалитетот на животната средина и природата,, заштита на животот и здравјето на луѓето, - воспоставување на систем на планирање на заштитата на животната средина и природата, - поттикнување на почисто производство и чисти технологии, одржлив развој, - предвидување и следење, спречување на ризикот за животната средина и природата, - контрола на активностите кои ги загрозуваат животната средина	- Прифаќање и спроведување на примената на законите и прописите донесени врз основа на истите, - заштита, обновување, подобрување на квалитетот на животната средина и природата,, заштита на животот и здравјето на луѓето, - воспоставување на систем на планирање на заштитата на животната средина и природата, - поттикнување на почисто производство и чисти технологии, одржлив развој, - предвидување и следење, спречување на ризикот за животната средина и природата, - контрола на активностите кои ги загрозуваат животната средина	Спроведување на примената на законите и подзаконските акти

	и природата, - известување на јавноста и учество во креирањето на политиките во животната средина и природата итн.	и природата, - известување на јавноста и учество во креирањето на политиките во животната средина и природата итн.	
Индикатори на успешност преку кои може да се оценат постигнатите резултати	Изработена Програма за т.н benchmarking-систем на споредливост Изработен Клучен Сет на Индикатори преку кои може да се оценат постигнатите резултатит на ДИЖС. Број на извршени увиди	-Број на извршени увиди	-Број на извршени увиди
Рокови за постигање на резултатите	Крај на 2007	Крај на 2008	Крај на 2009
Потребни материјални средства	1.500.000 ден	3.000.000 ден	6.000.000,00ден
Недостаток од човечки ресурси	3 лица	2 лица	2 лица
Потреба обука за пополнување на недостатоците	- Обука за спроведување на постапката за Минимум Критериуми за Инспекциски надзор - Базична обука за вршење инспекциски надзор, BATs, BREF, околу ИППЦ процедурите, инспектирање на хемикалии, отпад, воздух, природа, вода, почва, бучава, VOCs, Seveso II, криминал во животната средина итн.	- Обука во континуитет за спроведување на постапката за Минимум Критериуми за Инспекциски надзор - Базична обука за вршење инспекциски надзор, BATs, BREF, околу ИППЦ процедурите, инспектирање на хемикалии, отпад, воздух, природа, вода, почва, бучава, VOCs, Seveso II, криминал во животната средина итн.	/
Потребен нов кадар за пополнување на недостатоците	3 лица	2 лица	2 лица
Вишок од вработени кои ќе треба да се прераспределат	/	/	/
Главни ризици кои може да	Недостиг од кадар и финансиски	Недостиг од кадар и финансиски	Недостаток на финансиски

влијаат врз постигнувањето на резултатите	средства	средства	средства
Предвидени активности за минимизирање на ризиците	Во зависност од организацијата на работа, ќе се минимизираат и ризиците, без добра организација и ризикот за неисполнување на обврските е поголем.	Во зависност од организацијата на работа, ќе се минимизираат и ризиците, без добра организација и ризикот за неисполнување на обврските е поголем.	Обезбедување на финансиски средства

Анекс 1 - План за спроведување на потпрограма/проект			
Назив на програмата во која е вклучена оваа потпрограма/проект	3.1.2 Животна средина и природа 3.1.2.6 Санација на жешки точки		
Назив на потпрограмата/проектот	Активности: 1. Одржување на пречистителната станица во Јегуновце 2. Санација на опточен тунел на хидројаловиште Саса 3. Рекултивација на браната на хидројаловиштето на Топилница во Бучим 4. Реализација на проект за старото хидројаливиште РОЦ Злетово, Пробиштип 5. Санација на комплексот на флотација, рудник Лојане 6. Санација на погон за концентрати, с.Табановце 7. Трајна стабилизација и рекултивација на депонија за ТЕЦ Осломеј		
	2007	2008	2009
Мерки кои треба да се спроведат	1. Пречистување на отпадни води загадени со Cr ⁶⁺ 2. Санација на јаловиште 3. Рекултивирање на браната на хидројаловиште Топилница 4. Реставрација на хидројаловиште во Злетово 5. Санација на флотација 6. Санација на погон за концентрати 7. Уредување на депонија	1. Пречистување на отпадни води загадени со Cr ⁶⁺ 2. / 3. Рекултивирање на браната на хидројаловиште Топилница 4. Реставрација на хидројаловиште во Злетово 5. Санација на флотација 6. / 7./ 8. Санација на други жешки точки согласно програма на МЖСПП	1. Пречистување на отпадни води загадени со Cr ⁶⁺ 2. / 3. / 4./ 5./ 6./ 7./ 8. Санација на други жешки точки согласно програма на МЖСПП

		(дополнително ќе се утврди врз основа на изработка на физибилити студии)	
Резултати кои треба да се постигнат	Заштита на почвата, подземните и површинските води од загадување	Заштита на почвата, подземните и површинските води од загадување	Заштита на почвата, подземните и површинските води од загадување
Индикатори на успешност преку кои може да се оценат постигнатите резултати	Редукција на токсичен Cr ⁶⁺ во Cr ³⁺ Степен на намалување на концентрација на загадувачки материји во почва, подземни и површински води	Редукција на токсичен Cr ⁶⁺ во Cr ³⁺ Степен на намалување на концентрација на загадувачки материји во почва, подземни и површински води	Редукција на токсичен Cr ⁶⁺ во Cr ³⁺ Степен на намалување на концентрација на загадувачки материји во почва, подземни и површински води
Рокови за постигање на резултатите	Крај на 2007	Крај на 2008	Крај на 2009
Потребни материјални средства	22.000.000	28.000.000	38.000.000
Недостаток од човечки ресурси	/	/	/
Потреба обука за пополнување на недостатоците	/	/	/
Потребен нов кадар за пополнување на недостатоците	/	/	/
Вишок од вработени кои ќе треба да се прераспределат	Нема	Нема	Нема
Главни ризици кои може да влијаат врз постигнувањето на резултатите	Необезбедување на потребни финансиски средства од буџетот на министерството и буџетот на ЕЛС Преклопување на надлежности со останатите министерства и слаба меѓуресорска соработка Слаба соработка со ЕЛС во процесот на изработка и имплементација на програми и проекти	Необезбедување на потребни финансиски средства од буџетот на министерството и буџетот на ЕЛС Преклопување на надлежности со останатите министерства и слаба меѓуресорска соработка Слаба соработка со ЕЛС во процесот на изработка и имплементација на програми и	Необезбедување на потребни финансиски средства од буџетот на министерството и буџетот на ЕЛС Преклопување на надлежности со останатите министерства и слаба меѓуресорска соработка Слаба соработка со ЕЛС во процесот на изработка и имплементација на програми и проекти

		проекти	
Предвидени активности за минимизирање на ризиците	Барање на други извори на финансирање / донаторски средства Дополнително алоцирање на буџетски средства Подготовка на издржани проекти и програми Активно и сериозно инволвирање на партнерите во процесите Обезбедување на дополнителни финансиски средства и обучен кадар	Барање на други извори на финансирање / донаторски средства Дополнително алоцирање на буџетски средства Подготовка на издржани проекти и програми Активно и сериозно инволвирање на партнерите во процесите Обезбедување на дополнителни финансиски средства и обучен кадар	Барање на други извори на финансирање / донаторски средства Дополнително алоцирање на буџетски средства Подготовка на издржани проекти и програми Активно и сериозно инволвирање на партнерите во процесите Обезбедување на дополнителни финансиски средства и обучен кадар

Анекс 1 – План за спроведување на потпрограма/проект			
Назив на програмата во која е вклучена оваа потпрограма/проект		3.1.3 Просторно планирање и ПИС	
Назив на потпрограмата/проектот		3.1.3.1 Разработување на просторниот план на рм	
	2007	2008	2009
Мерки кои треба да се спроведат	1. Донесување на годишна програма за финансирање на изготвување на просторни планови 2. Донесување на просторни планови (нацрт или предлог),	1. Донесување на годишна програма за финансирање на изготвување на просторни планови 2. Донесување на просторни планови (нацрт или предлог),	1. Донесување на годишна програма за финансирање на изготвување на просторни планови 2. Донесување на просторни планови (нацрт или предлог),
Резултати кои треба да се постигнат	1. Донесување на Нацрт ПП на Охридско-Преспанскиот регион на Собрание на РМ и изработка на Предлог ПП. 2. Донесување и промоција на ПП на регионот на сливот на река Треска 3. Подготвителни активности за	1. Донесување на ПП на Охридско-Преспанскиот регион на Собрание на РМ 2. Стручна ревизија на Нацртот на ПП за Скопскиот регион и Извештај од стручната расправа на Нацртот на ПП за Скопскиот регион.	1. Подготвителни активности за изработка на приоритетен ПП, односно изработка на студиско-истражувачка и информативно-документациона основа. 2. Оформување на документациона основа за изработка на приоритетен ПП

	изработка на приоритетен ПП односно изработка на студиско-истражувачка и информативно-документациона основа / Национален Парк Галичица, АМБО и др./ 4. Изработка на Нацрт ПП на Скопскиот регион		
Индикатори на успешност преку кои може да се оценат постигнатите резултати	1. Позитивна оценка по нацрт планот ПП на Охридско-Преспанскиот регион од Комисијата на стручната ревизија и од стручната расправа; 2. Донесен на Собрание на РМ нацрт ПП на Охридско-Преспанскиот регион ; 3. Донесен на Собрание на РМ ПП на регионот на сливот на река Треска. 4. Изготвена студиско истражувачка документација за ПП на Скопскиот регион	1. Усвојување на Собрание на РМ на Предлог Просторен план на Охридско-Преспански регион. 2. Позитивна оценка по Нацрт планот од Комисијата на стручната ревизија за ПП на Скопскиот регион	1. Изработена документациона основа за изработка на приоритетен ПП 2. Донесен ПП за НП Галичица
Рокови за постигање на резултатите	Крај на 2007	Крај на 2008	Крај на 2009
Потребни материјални средства	30.000.000 ден	35.000.000 ден	40.000.000 ден
Недостаток од човечки ресурси	2 лица	1лица	1 лице
Потреба обука за пополнување на недостатоците	/	/	/
Потребен нов кадар за пополнување на недостатоците	2 советника	1 советника	1 советника
Вишок од вработени кои ќе треба да се прераспределат	/	/	/

Главни ризици кои може да влијаат врз постигнувањето на резултатите	Недостаток на буџетски сретства	Недостаток на буџетски сретства	Недостаток на буџетски сретства
Предвидени активности за минимизирање на ризиците	-Обезбедување на дополнителни финансиски средства за реализирање на просторните планови -Редовно обезбедување на податоци за просторот	-Обезбедување на дополнителни финансиски средства за реализирање на просторните планови -Редовно обезбедување на податоци за просторот	-Обезбедување на дополнителни финансиски средства за реализирање на просторните планови -Редовно обезбедување на податоци за просторот

Анекс 1 – План за спроведување на потпрограма/проект			
Назив на програмата во која е вклучена оваа потпрограма/проект		3.1.3 Просторно планирање и ПИС	
Назив на потпрограмата/проектот		3.1.3.2. Спроведување на ППРМ и меѓународни договори од областа на ПП	
	2007	2008	2009
Мерки кои треба да се спроведат	<p>1. Колектирање на податоци доставени од страна на Извештајните единици предвидени со закон; обработка на Извештаите и обновување на Базата на податоци; изготвување на Извештај засостојбите и промените во просторот-текстуален и графички дел; доставување на Извештајот до Собранието на РМ.</p> <p>2.Проценка на состојбите и промените во просторот и одредување на мерки и активности од значење за спроведување на ПП,</p>	<p>1. Колектирање на податоци доставени од страна на Извештајните единици предвидени со закон; обработка на Извештаите и обновување на Базата на податоци; изготвување на Извештај засостојбите и промените во просторот-текстуален и графички дел; доставување на Извештајот до Собранието на РМ.</p> <p>2. Изготвување на Програмата за спроведување на ППРМ.</p> <p>3. Изработка на студија за идентификација и валоризација на пределите со посебни</p>	<p>1. Колектирање на податоци доставени од страна на Извештајните единици предвидени со закон; обработка на Извештаите и обновување на Базата на податоци; изготвување на Извештај засостојбите и промените во просторот-текстуален и графички дел; доставување на Извештајот до Собранието на РМ.</p> <p>2./Имплементација на Програмата за спроведувањето на ПП на РМ</p> <p>3. Интегрирање на пределите во полииките од областа на културата, земјоделството, животната средина, економијата, планирањето и уредувањето на просторот</p>

	<p>приоритетни активности.</p> <p>3. Донесување на подзаконските акти за услови за планирање на просторот и донесување на решенија за услови за планирање</p> <p>4. Формирање на Национален Комитет за имплементација на Европската Конвенција за пределот; Утврдување на пределот во националното законодавство; Изработка на студија за идентификација и валоризација на пределите со посебни вредности на територијата на РМ</p> <p>5. Промоција на документите донесени на ЦЕМАТ пред локалната самоуправа; Соработка на национално ниво со субјекти релевантни за одржливо просторно планирање; Редовно изготвување на извештаи од сферата на одржливо просторно планирање;</p> <p>6. Подготовка на Националната Комисија на Франкофонија; координација на процесот на зачленување на РМ во Франкофонијата преку активностите за досието; спроведување на Програмата на Мегувладината Агенција на Франкофонијата-ИАФ</p>	<p>вредности на територијата на Р</p>	
--	---	---------------------------------------	--

<p>Резултати кои треба да се постигнат</p>	<p>1.Обновување на Базата на податоци за континуирано следење на спроведувањето на Просторниот и изработка на Извештај за состојбите и промените во просторот. 2. Согласно потребата произлезена од новиот закон за просторно и урбанистичко планирање: изработување и издавање на услови за планирање. 3. Изработка на подзаконски акти за утврдување на пределските типови 4. успешно спроведување во стратешките документи на РМ на декларации, постулати, препораки и одлуки донесени на ЦЕМАТ. 5. Спроведување на документите донесени од Меѓувладината Агенција на Франкофонијата-ИАФ</p>	<p>1.Обновување на Базата на податоци за континуирано следење на спроведувањето на Просторниот и изработка на Извештај за состојбите и промените во просторот. 2 Изработена Програма за спроведување на просторниот план на РМ. 3. Изработка на листа на предели со посебни природни вредности заради нивна заштита како заштитетно подрачја (категорија заштитен предел) 4.Редовно изготвување на извештаи од сферата на одржливо просторно планирање;</p>	<p>1.Обновување на Базата на податоци за континуирано следење на спроведувањето на Просторниот и изработка на Извештај за состојбите и промените во просторот. 2. Изработка на Програми за заштита , планирање и управување на пределите</p>
<p>Индикатори на успешност преку кои може да се оценат постигнатите резултати</p>	<p>1.Доставен Извештај на Собранието на РМ . 2. Усвоена Програма за спроведување на ППРМ од страна на Владата на РМ. за планирање на просторот. 3. Усогласени услови за планирање во просторот со планската документација од повисоко ниво, односно ППРМ. 4. Донесување на</p>	<p>1. Доставен Извештај - Собранието на РМ 2. Прогласување на пределски типови</p>	<p>1. Доставен Извештај - Собранието на РМ. 2. Усвојување на Програмите за заштита, планирање и управување на пределите од страна на Владата на РМ</p>

	подзаконските акти за утврдување на пределските типови и нивна заштита 5 . Полноправно членство во Франкофонијата		
Рокови за постигање на резултатите	крај на 2007	крај на 2008	крај на 2009
Потребни материјални средства	1.000.000,00ден	3.000.000,00ден	5.000.000,00ден
Недостаток од човечки ресурси	2 лица	/	/
Потреба обука за пополнување на недостатоците	/	/	/
Потребен нов кадар за пополнување на недостатоците	2 советника	/	/
Вишок од вработени кои ќе треба да се прераспределат	Нема	Нема	Нема
Главни ризици кои може да влијаат врз постигнувањето на резултатите	1.Ненавремено доставување на извештаите од страна на Извештајните единици. 2. Недостаток на финансиски средства	1.Ненавремено доставување на извештаите од страна на Извештајните единици 2. Недостаток на финансиски средства за ангажирање на стручни лица (експарти) за изработка на стручната студија	1.Ненавремено доставување на извештаите од страна на Извештајните единици 3. Недостаток на финансиски средства за ангажирање на стручни лица (експарти) за изработка на стручната студија
Предвидени активности за минимизирање на ризиците	1.Дополнителна обука на Извештајните единици (ЕЛС и стопански субјекти)	1. Дополнителна обука на Извештајните единици (ЕЛС и стопански субјекти) 2. Обезбедување на финансиски средства за спроведување на Конвенцијата во Буџетот на МЖСПП	1. Дополнителна обука на Извештајните единици (ЕЛС и стопански субјекти) 2. Обезбедување на финансиски средства за спроведување на Конвенцијата во Буџетот на МЖСПП

Анекс 1 - План за спроведување на потпрограма/проект			
Назив на програмата во која е вклучена оваа потпрограма/проект		3.1.3. Просторно планирање и ПИС	
Назив на потпрограмата/проектот		3.1.3.3 Просторен информативен систем	
	2007	2008	2009
Мерки кои треба да се спроведат	<p>1. Гео информационален систем</p> <ul style="list-style-type: none"> - Анализа на постојната состојба <p>2. Далечинска детекција и картографија</p> <ul style="list-style-type: none"> - аквизиција на просторни податоци - ажурирање на просторните податоци - презентација на просторните податоци - заштита на базата на просторните податоци 	<p>1. Гео информационален систем</p> <ul style="list-style-type: none"> - Постапка за изготвување и донесување на Законот <p>2. Далечинска детекција и картографија</p> <ul style="list-style-type: none"> - аквизиција на просторни податоци - ажурирање на просторните податоци - презентација на просторните податоци - заштита на базата на просторните податоци 	<p>1. Гео информационален систем</p> <ul style="list-style-type: none"> - Донесување на законот и негова имплементација <p>2. Далечинска детекција и картографија</p> <ul style="list-style-type: none"> - аквизиција на просторни податоци - ажурирање на просторните податоци - презентација на просторните податоци - заштита на базата на просторните податоци
Резултати кои треба да се постигнат	<p>1. Гео информационален систем</p> <ul style="list-style-type: none"> - Изготвување на Стратегија и Акционен план <p>2. Далечинска детекција и картографија</p> <ul style="list-style-type: none"> - актуелна просторна основа за аквизиција на просторен податок - квалитетни и актуелни просторни податоци - надоградување на постојниот хардвер и софтвер 	<p>1. Гео информационален систем</p> <ul style="list-style-type: none"> - Нацрт на стандардите и законските норми <p>2. Далечинска детекција и картографија</p> <ul style="list-style-type: none"> - актуелна просторна основа за аквизиција на просторен податок - квалитетни и актуелни просторни податоци 	<p>1. Гео информационален систем</p> <ul style="list-style-type: none"> - Квалитетен закон - Соодветна надоградба на постојниот софтверски и хардверски капацитет на ГИС системот во министерството <p>2. Далечинска детекција и картографија</p> <ul style="list-style-type: none"> - актуелна просторна основа за аквизиција на просторен податок

			<ul style="list-style-type: none"> - квалитетни и актуелни просторни податоци - надоградување на постојниот хардвер и софтвер
Индикатори на успешност преку кои може да се оценат постигнатите резултати	<p>1. Гео информационален систем</p> <ul style="list-style-type: none"> - Квалитетни информации за недостатокот на постојниот систем за производство,евиденција,дистрибуција , користење и чување на просторните податоци - Квалитетна анализа на ангажираните технолошки алгоритми кои се користат за манипулација со просторните податоци - Воочување на различните правни норми кои ги регулираат процесите врзани за просторен податок <p>2. Далечинска детекција и картографија</p> <ul style="list-style-type: none"> - Препораки за измена на постоечките/блиските законски норми - надограден постојниот хардвер и софтвер - ажурни просторни податоци - презентирани квалитетни картографски продукти - достапност на просторните податоците до крајните корисници - ЊЕБ презентирани просторни податоци - заштитени просторни податоци - позитивно мислење од корисниците 	<p>1. Гео информационален систем</p> <ul style="list-style-type: none"> - Квалитетни стандарди и законски норми кои успешно ќе го регулираат односот производство-верификација – дистрибуција-заштита на просторниот податок - Регулирани методологии, платформи и технолошки процесни нивоа <p>2. Далечинска детекција и картографија</p> <ul style="list-style-type: none"> - ажурни просторни податоци - презентирани квалитетни картографски продукти - достапност на просторните податоците до крајните корисници - заштитени просторни податоци - ЊЕБ презентирани просторни податоци - позитивно мислење од корисниците 	<p>1. Гео информационален систем</p> <ul style="list-style-type: none"> - Усвојување на законот и комплетна имплементација <p>2. Далечинска детекција и картографија</p> <ul style="list-style-type: none"> - надограден постојниот хардвер и софтвер - ажурни просторни податоци - презентирани квалитетни картографски продукти - достапност на просторните податоците до крајните корисници - ЊЕБ презентирани просторни податоци - позитивно мислење од корисниците - заштитени просторни податоци
Рокови за постигање на резултатите	<p>1. Гео информационален систем</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6 (шест) месеци 	<p>1. Гео информационален систем</p>	<p>Гео информационален систем</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6 (шест) месеци

	2. Далечинска детекција и картографија - континуирано	- 18 (осумнаесет) месеци 2. Далечинска детекција и картографија - континуирано	Далечинска детекција и картографија - континуирано
Потребни материјални средства	300.000,00 ден	6.170.000,00 ден	4.320.000,00 ден
Недостаток од човечки ресурси	/	/	/
Потреба обука за пополнување на недостатоците	Обука за користење на нови софтверски пакети за ГИС	Обука за користење на нови софтверски пакети за ГИС	Обука за користење на нови софтверски пакети за ГИС
Потребен нов кадар за пополнување на недостатоците	/	/	/
Вишок од вработени кои ќе треба да се прераспределат	Нема	нема	Нема
Главни ризици кои може да влијаат врз постигнувањето на резултатите	Неодобрување на финансиски средства од буџет	Неодобрување на финансиски средства од буџет	Неодобрување на финансиски средства од буџет
Предвидени активности за минимизирање на ризиците	Барање на средства од странски донаторски програми	Барање на средства од странски донаторски програми	Барање на средства од странски донаторски програми

Анекс 1 – План за спроведување на потпрограма/проект			
Назив на програмата во која е вклучена оваа потпрограма/проект		3.1.4. Програма за инвестиции во животна средина	
Назив на потпрограмата/проектот		3.1.4.1 Програма за инвестиции во животната средина, согласно ЗЖС	
	2006	2007	2008
Мерки кои треба да се спроведат	1. Инвестиции во областа на животната средина заради преземање превентивни мерки и мерки за поттикнување, зачувување, одржливо користење, заштита и унапредување на животната средина цел : 2. Капитални инвестиции во областите на третман на отпадни води и управување со отпад заради	1. Инвестиции во областа на животната средина заради преземање превентивни мерки и мерки за поттикнување, зачувување, одржливо користење, заштита и унапредување на животната средина цел : 2. Капитални инвестиции во	1. Инвестиции во областа на животната средина заради преземање превентивни мерки и мерки за поттикнување, зачувување, одржливо користење, заштита и унапредување на животната средина цел : 2. Капитални инвестиции во

	<p>остварување на стандардите на ЕУ (подготовка на техничка документација и апликација за ИПА фондовите за изградба на пречистителна станица за отпадни води во Прилеп и комплетитрање на колекторскиот систем, како и проектна документација и апликации за пречистителни станици во Тетово, Гостивар, Битола, Велес, Штип)</p>	<p>областите на третман на отпадни води и управување со отпад заради остварување на стандардите на ЕУ (подготовка на техничка документација и апликација за ИПА фондовите за изградба на пречистителна станица за отпадни води и управување со отпад)</p>	<p>областите на третман на отпадни води и управување со отпад заради остварување на стандардите на ЕУ(подготовка на техничка документација и апликација за ИПА фондовите за изградба на пречистителна станица за отпадни води и управување со отпад)</p>
<p>Резултати кои треба да се постигнат</p>	<p>-Заштита и унапредување на животната средина, односно медиумите од животната средина (воздух, вода, почва) - Подготвена техничка документација и апликација за ИПА фондовите за изградба на пречистителна станица за отпадни води во Прилеп и комплетитрање на колекторскиот систем - Подготовка на проектна документација и ИПА апликации за пречистителни станици во Тетово, Гостивар, Битола, Велес, Штип</p>	<p>-Заштита и унапредување на животната средина, односно медиумите од животната средина (воздух, вода, почва) - Изработка на техничка документација за системи за третман на отпадни води и управување со отпад -Изградба на системи за третман на отпадни води согласно стандардите на ЕУ - Подготовка на проектна документација и ИПА апликации за пречистителни станици во Тетово, Гостивар, Битола, Велес, Штип</p>	<p>-Заштита и унапредување на животната средина, односно медиумите од животната средина (воздух, вода, почва) - Изработка на техничка документација за системи за третман на отпадни води и управување со отпад -Изградба на системи за третман на отпадни води согласно стандардите на ЕУ - Изградба на системи за управување со отпад</p>
<p>Индикатори на успешност преку кои може да се оценат постигнатите резултати</p>	<p>набавена опрема наменета за директна заштита на животната средина и заштита и унапредување на здравјето на луѓето; изготвувена инвестициона документација и студии за изводливост (физибилити студии) и нивна реализација; изработени оперативни</p>	<p>набавена опрема наменета за директна заштита на животната средина и заштита и унапредување на здравјето на луѓето; изготвувена инвестициона документација и студии за изводливост (физибилити студии) и нивна</p>	<p>набавена опрема наменета за директна заштита на животната средина и заштита и унапредување на здравјето на луѓето; изготвувена инвестициона документација и студии за изводливост (физибилити студии) и нивна</p>

	<p>планови</p> <p>степен на изведени градежни работи за директна заштита на животната средина;</p> <p>степен на селектирање, рециклирање и отстранување на отпад; усогласување со нормите и стандардите на животната средина;</p> <p>број на изработени студии и плански документи за заштита и унапредување на животната средина;</p> <p>едукација и обука на кадри и други слични активности за заштита и унапредување на животната средина</p> <p>поднесена ИПА апликација за изградба на пречистителна станица за отпадни води во Прилеп</p> <p>подготвени ИПА апликации за најмалку два система за третман на отпадни води</p>	<p>реализација;</p> <p>изработени оперативни планови</p> <p>степен на изведени градежни работи за директна заштита на животната средина;</p> <p>степен на селектирање, рециклирање и отстранување на отпад; усогласување со нормите и стандардите на животната средина;</p> <p>број на изработени студии и плански документи за заштита и унапредување на животната средина;</p> <p>едукација и обука на кадри и други слични активности за заштита и унапредување на животната средина</p> <p>започната изградба на пречистителна станица за отпадни води во Прилеп</p> <p>подготвени ИПА апликации за најмалку два система за третман на отпадни води</p>	<p>реализација;</p> <p>изработени оперативни планови</p> <p>степен на изведени градежни работи за директна заштита на животната средина;</p> <p>степен на селектирање, рециклирање и отстранување на отпад; усогласување со нормите и стандардите на животната средина;</p> <p>број на изработени студии и плански документи за заштита и унапредување на животната средина</p> <p>едукација и обука на кадри и други слични активности за заштита и унапредување на животната средина</p> <p>изградба на најмалку три системи за третман на отпадни води</p>
Рокови за постигање на резултатите	Крај на 2007	Крај на 2008	Крај на 2009
Потребни материјални средства	--Средства за реализација на проектни активности 80.000.000 денари -Средства за спроведување на програмата 10.000.000 ден	90.000.000 денари	90.000.000 денари
Недостаток од човечки	Две лица	Едно лице	Едно лице

ресурси			
Потреба обука за пополнување на недостатците	Спроведување на обука за водење на инвестиции во животната средина	Спроведување на обука за водење на инвестиции во животната средина	/
Потребен нов кадар за пополнување на недостатците	Два советника	Еден советник	Еден советник
Вишок од вработени кои ќе треба да се прераспределат	нема	нема	нема
Главни ризици кои може да влијаат врз постигнувањето на резултатите	Недоволна обученост за спроведување на обврските Недостаток од финансиски средства Неправилно искористување на средствата	Недоволна обученост за спроведување на обврските Недостаток од финансиски средства Неправилно искористување на средствата	Недоволна обученост за спроведување на обврските Недостаток од финансиски средства Неправилно искористување на средствата
Предвидени активности за минимизирање на ризиците	Спроведување на обуки Обезбедување на финансиски средства Навремено реализирањена капитални инвестиции и изработка на атехничка документација	Спроведување на обуки Обезбедување на финансиски средства Навремено реализирањена капитални инвестиции и изработка на атехничка документација	Спроведување на обуки Обезбедување на финансиски средства Навремено реализирањена капитални инвестиции и изработка на атехничка документација

Анекс 2 - План за спроведување на потпрограма/проект			
Назив на програмата во која е вклучена оваа потпрограма/проект		3.2.1. Води	
Назив на потпрограмата/проектот		3.2.1.1. Дојранско Езеро	
Други органи на државната управа вклучени во спроведувањето на оваа хоризонтална потпрограма/проект		Влада на РМ, МНР, МЗШВС, ЕЛС, и др.	
	2007	2008	2009
Мерки кои треба да се спроведат	Активности за континуирана работа на хидросистемот и доведување на потребното	Активности за континуирана работа на хидросистемот и доведување на потребното	Активности за континуирана работа на хидросистемот и доведување на потребното

	количество на вода во Дојранското Езеро согласно програмата на ЈПВС Дојранско Езеро	количество на вода во Дојранското Езеро согласно програмата на ЈПВС Дојранско Езеро	количество на вода во Дојранското Езеро согласно програмата на ЈПВС Дојранско Езеро
Резултати кои треба да се постигнат	Континуирана работа на хидросистемот и континуирано доведување на потребното количество на вода во Дојранското Езеро	Континуирана работа на хидросистемот и континуирано доведување на потребното количество на вода во Дојранското Езеро	Континуирана работа на хидросистемот и континуирано доведување на потребното количество на вода во Дојранското Езеро
Индикатори на успешност преку кои може да се оценат постигнатите резултати	- Количество на вода испумпано во Дојранското Езеро - Оптимално ниво на водата на Дојранското Езеро	- Количество на вода испумпано во Дојранското Езеро - Оптимално ниво на водата на Дојранското Езеро	- Количество на вода испумпано во Дојранското Езеро - Оптимално ниво на водата на Дојранското Езеро
Рокови за постигање на резултатите	Крај на 2007	Крај на 2008	Крај на 2009
Потребни материјални средства	50.000.000,00 денари	60.000.000,00 денари	60.000.000,00 ден
Недостаток од човечки ресурси	/	/	/
Потреба обука за пополнување на недостатоците	/	/	/
Потребен нов кадар за пополнување на недостатоците	/	/	/
Вишок од вработени кои ќе треба да се прераспределат	/	/	/
Главни ризици кои може да влијаат врз постигнувањето на резултатите	Необезбедување на потребни финансиски средства од буџетот на РМ	Необезбедување на потребни финансиски средства од буџетот на РМ	Необезбедување на потребни финансиски средства од буџетот на РМ
Предвидени активности за минимизирање на ризиците	Реализирање на активности за оптимално работење на хидросистемот	Реализирање на активности за оптимално работење на хидросистемот	Реализирање на активности за оптимално работење на хидросистемот

Анекс 2 - План за спроведување на потпрограма/проект	
Назив на програмата во која е вклучена оваа потпрограма/проект	3.2.1. Води
Назив на потпрограмата/проектот	3.2.1.2 Пречистителни станици, колекторски системи, и друг

Други органи на државната управа вклучени во спроведувањето на оваа хоризонтална потпрограма/проект		третман на отпадни води МЗШВ, МТВ, МЛС, МЗ	
	2007	2008	2009
Мерки кои треба да се спроведат	<p>1.Комплетирање на колекторски систем и пречистителни станици во преспанскиот регион (KfW)</p> <p>2.Контрибуција во изградба на колекторски системи и модуларни пречистителни станици во мали населени места, финансирани од ЕЛС (Изградба на пречистителна станица и секундарна мрежа во НП Пелистер и други проекти), – средства од буџет</p> <p>3. Изградба на пречистителни станици со колекторски системи за Јегуновце , Жилче , Ратае и Шемшево; Бегова чешма Пелистер; Матка ,Глумово,Шишево,Грачец и Крушопек;</p> <p>4. Реализација на програма за води (изградба на пречистителна станица во Берово со примарна и секундарна канализациона мрежа, реконструкција на постојната фабрика за вода во Берово и изградба на 6 препумпни станици во колекторскиот систем за Охридско Езеро),- швајцарска влада</p> <p>5. Изградба на 6 препумпни станици во колекторскиот систем за Охридско Езеро – швајцарска влада</p> <p>6.Санирање на речни корита во функција на непречено оперирање</p>	<p>1.Комплетирање на колекторски систем и пречистителни станици во преспанскиот Регион</p> <p>2.Контрибуција во изградба на колекторски системи и модуларни пречистителни станици во мали населени места, финансирани од ЕЛС, - (Изградба на секундарна мрежа во НП Пелистер и други проекти),</p> <p>3. Продолжување на активноста</p> <p>4. Реализација на програма за води (изградба на пречистителна станица во Берово со примарна и секундарна канализациона мрежа, реконструкција на постојната фабрика за вода во Берово и формирање административно тело на брегалничкиот слив</p> <p>5. /</p> <p>6.Санирање на речни корита во функција на непречено оперирање на мониторинг системот на реките и одбрана од поплави,</p> <p>7. Стабилизирање на порои.</p>	<p>1. Комплетирање на колекторски систем и пречистителни станици во преспанскиот Регион</p> <p>2.Контрибуција во изградба на колекторски системи и модуларни пречистителни станици во мали населени места, финансирани од ЕЛС,</p> <p>3. Продолжување на активноста</p> <p>4. Комплетирање на активноста</p> <p>5. /</p> <p>6.Санирање на речни корита во функција на непречено оперирање на мониторинг системот на реките и одбрана од поплави,</p> <p>7.Стабилизирање на порои.</p> <p>8. Продолжување со активноста за комплетирање на колекторскиот систем околу Охридското Езеро</p> <p>9. Изградба на пречистителната станица за отпадни води во Гевгелија</p>

	<p>на мониторинг системот на реките и одбрана од поплави</p> <p>7. Стабилизирање на порои</p> <p>8.Комплетирање на колекторскиот систем околу Охридско Езеро (Пештани и Трпејца)</p> <p>9. Отпочнување со градба на пречистителната станица за отпадни води во Гевгелија</p>	<p>8. .Комплетирање на колекторскиот систем околу Охридско Езеро (Пештани и Трпејца)</p> <p>9. Изградба на пречистителната станица за отпадни води во Гевгелија</p>	
<p>Резултати кои треба да се постигнат</p>	<p>1.Комплетиран и функционален колекторски систем и изградени мали пречистителни и препумпни станици во преспанскиот Регион,</p> <p>2.Отпочнување со градба на пречистителни станици во Националниот Парк Пелистер и во други мали населени места)</p> <p>3. Отпочнување со градба на пречистителни станици со колекторски системи за отпадни води за Јегуновце , Жилче , Ратае и Шемшево; Бегова чешма Пелистер; Матка ,Глумово,Шишево,Градец и Крушопек;</p> <p>4..Отпочната изградба на елементите од колекторскиот систем и пречистителната станица за Берово, како и системот за водоснабдување</p> <p>5. Изградени 6 препумпни станици во колекторскиот ситем за Охридско Езеро</p> <p>6.Санирани 10% повеќе речни корита во функција на непречено оперирање на мониторинг системот</p>	<p>1.Комплетиран и функционален колекторски систем со пропратни мали пречистителни и препумпни станици во преспанскиот Регион</p> <p>2.Изградена пречистителна станица за отпадни води во Национален Парк Пелистер (реализирање на активности во рамките на другите проект за изградба на системи за третман на отпадни води)</p> <p>3. Завршени 30% од активностите</p> <p>4. Завршен систем за водоснабдување и продолжување со градба на делови од колекторскиот систем и пречистителната станица за отпадни води</p> <p>5./</p> <p>6.Санирани 30% повеќе речни корита во функција на непречено оперирање на мониторинг системот на</p>	<p>1.Комплетиран и функционален колекторски систем и изградени мали пречистителни и препумпни станици, т во преспанскиот Регион</p> <p>2.Изградена секундарна мрежа во Националниот Парк Пелистер (реализирање на активности во рамките на другите проект за изградба на системи за третман на отпадни води)</p> <p>3. Завршени 50% од активностите</p> <p>4. Изграден колекторски систем и пречистителни станици, систем за водоснабдување во оператива</p> <p>5./</p> <p>6./Санирани 20% повеќе речни корита во функција на непречено оперирање на мониторинг системот на реките и одбрана од поплави</p> <p>7. Стабилизирани 20% повеќе порои</p> <p>8.Комплетиран 90%и функционален колекторскиот систем околу Охридско Езеро</p> <p>9.Колектор и пречистителна станица-функционални</p>

	<p>на реките и одбрана од поплави</p> <p>7. Стабилизирани 10% повеќе порои</p> <p>8.Подготвена техничка документација за комплетирање на колекторскиот систем околу Охридско Езеро (Пештани и Трпејца)</p> <p>9. Отпочната градба на пречистителната станица за отпадни води во Гевгелија</p>	<p>реките и одбрана од поплави</p> <p>7. Стабилизирани 15% повеќе порои</p> <p>8.Затворена финансиска конструкција за комплетирање на колекторскиот систем околу Охридско Езеро (Пештани и Трпејца)</p> <p>9. Завршени 50% од активностите</p>	
<p>Индикатори на успешност преку кои може да се оценат постигнатите резултати</p>	<p>1. Подобен квалитет на Преспанското Езеро-забавен процес на еутрофикација,</p> <p>2. Елиминирано загадување на почвата, површински и подземни води во Националниот Парк Пелистер (воспоставен третман на отпадни води во населени места, подобрен квалите на живеење во мали населени места,)</p> <p>3. I и II категорија вода во Беровско Езеро,</p> <p>4.Изградени делови од пречистителна станица во Берово со примарна и секундарна канализациона мрежа, санирана станица за водоснабдување</p> <p>5. Инсталирани 6 пумпни станици</p> <p>6. Непречено оперирање на мониторинг системот на реките, контролирани и намалени поплави,</p> <p>7.Број на уредени и озеленети поројни површини.</p> <p>8. Подобен квалитет на водите во</p>	<p>1. Подобен квалитет на Преспанското Езеро-забавен процес на еутрофикација,</p> <p>2. Елиминирано загадување на почвата, површински и подземни води во Националниот Парк Пелистер (воспоставен третман на отпадни води во населени места, подобрен квалите на живеење во мали населени места)</p> <p>3. I и II категорија вода во Беровско Езеро, квалитетна вода за пиење во Берово</p> <p>4. Подобрување на квалитетот на водите во Брегалничкиот слив,</p> <p>5./</p> <p>6. Непречено оперирање на мониторинг системот на реките, контролирани и намалени поплави,</p> <p>7.Број на уредени и озеленети поројни површини.</p> <p>8. Подобен квалитет на водите во Охридско Езеро-забавен процес на еутрофикација</p> <p>9. подобар квалитет на водите во Коњска и Вардар</p>	<p>1. Подобен квалитет на Преспанското Езеро-забавен процес на еутрофикација,</p> <p>2. Елиминирано загадување на почвата, површински и подземни води во Националниот Парк Пелистер (воспоставен третман на отпадни води во населени места, подобрен квалите на живеење во мали населени места)</p> <p>3. I и II категорија вода во Беровско Езеро, квалитетна вода за пиење во Берово</p> <p>4. Подобрување на квалитетот на водите во Брегалничкиот слив,</p> <p>5./</p> <p>6. Непречено оперирање на мониторинг системот на реките, контролирани и намалени поплави,</p> <p>7.Број на уредени и озеленети поројни површини.</p> <p>8. Подобен квалитет на водите во Охридско Езеро-забавен процес на еутрофикација</p> <p>9. подобар квалитет на водите во Коњска и Вардар</p>

	Охридско Езеро-забавен процес на еутрофикација 9. Завршено 20% од активностите	7. Број на уредени и озеленети поројни површини. 8. Подобрен квалитет на водите во Охридско Езеро-забавен процес на еутрофикација 9. Завршено 50% од активноста	
Рокови за постигање на резултатите	Крај на 2007 година	Крај на 2008 година	Крај на 2009 година
Потребни материјални средства	1. Донација 2. 36.500.000,00 ден 3. / 4. Донација-7.100.000 швајцарски франци и 200.000 швајцарски франци-буџетска поддршка 5. Донација од 966.000 швајцарски франци 6. Буџетска поддршка во износ од 10.000.000,00 ден. 7. Буџетска поддршка во износ од 7.000.000,00 ден. 8. донација 9. Донација од Грчка Влада (2.000.000 евра) кредит, буџетска поддршка од централна и локална власт	1. Донација 2. 40.000.000,00 ден 3. / 4. Донација-7.100.000 швајцарски франци и 400.000 швајцарски франци-буџетска поддршка 5./ 6. буџетска поддршка во износ на 15.000.000,00 ден. 7. Буџетска поддршка во износ од 15.000.000,00 ден. 8. донација 9. Донација од Грчка Влада, кредит, буџетска поддршка од централна и локална власт	1. Донација 2. 40.000.000,00 ден 3./ 4. / 5. / 6. буџетска поддршка 7. Буџетска поддршка во износ од 15.000.000,00 ден. 8. Донација 9. Донација од Грчка Влада, кредит, буџетска поддршка од централна и локална власт
Недостаток од човечки ресурси	2 лица	2 лица	/
Потреба обука за пополнување на недостатоците	Реализирање на обуки за : - Подготовка на проекти за водоводи, канализациони системи и пречистителни станици, - Поставување на економски цени, за одржливо користење на системите, - Имплементација и надзор над	Реализирање на обуки за: - Подготовка на проекти за водоводи, канализациони системи и пречистителни станици, - Поставување на економски цени, за одржливо користење на системите,	Обука за оперирање и одржување на системите

	реализација на работите, - Оперирање со колекторски системи, пречистителни станици и нивно одржување,	- Имплементација и надзор над реализација на работите, - Оперирање со колекторски системи, пречистителни станици и нивно одржување,	
Потребен нов кадар за пополнување на недостатоците	2 советника	2 советника	/
Вишок од вработени кои ќе треба да се прераспределат	/	/	/
Главни ризици кои може да влијаат врз постигнувањето на резултатите	-недонесување на Законот за води -Преклопување на надлежности со другите органи -.Некомпетирана правна рамка во областа, -Децентрализација -Организираноста и статусот на јавните комунални претпријатија -.Непостоење економски цени за наплата на услугите, -Неинформираност и недостаток од едукација на локалното население, -Негрижа за обезбедената помош. - Намалени можности за финансирање од Буџетот	-Децентрализација - Процент на наплата за користење на направената инфраструктура, -Неинформираност и недостаток од едукација на локалното население, -Негрижа за обезбедената помош. - Намалени можности за финансирање од Буџетот	-Децентрализација -Процент на наплата за користење на направената инфраструктура, -Негрижа за обезбедената помош. - Намалени можности за финансирање од Буџетот
Предвидени активности за минимизирање на ризиците	-Донесување на законот за води -Фокусирање на надлежностите за води во еден орган на управа -Разграничување на надлежностите меѓу органите на државната управа, - Докомпетирање на правната и регулаторна рамка во областа води. -Јакнање на капацитетите на ЕЛС, - Поставување добра и ефикасна комунална служба.	-Јакнање на капацитетите на ЕЛС, - Поставување добра и ефикасна комунална служба. - Спроведување на јавни кампањи и едукација на населението, -Инспекциски надзор и казнена политика, -Мобилизација на други	-Јакнање на капацитетите на ЕЛС, - Спроведување на јавни кампањи и едукација на населението, -Инспекциски надзор и казнена политика, - Мобилизација на други извори за финансирање

	<ul style="list-style-type: none"> - Вовдување економски цени, - Спроведување на јавни кампањи и едукација на населението, - Инспекциски надзор и казнена политика, - Мобилизација на други извори за финансирање 	извори за финансирање	
--	---	-----------------------	--

Анекс 2 - План за спроведување на потпрограма/проект			
Назив на програмата во која е вклучена оваа потпрограма/проект		3.2.2 Мониторинг и управување со податоци	
Назив на потпрограмата/проектот		3.2.2.1 Воздух	
Други органи на државната управа вклучени во спроведувањето на оваа хоризонтална потпрограма/проект		МЗШВ-УХМР	
	2007	2008	2009
Мерки кои треба да се спроведат	Мониторинг на воздух <ul style="list-style-type: none"> - Редовна работа на Државниот автоматски мониторинг систем за квалитет на воздух - Дооформување на Државниот автоматски мониторинг систем за квалитет на воздух со рурални автоматски мониторинг станици - Набавка на софтвер за автоматска валидација на податоците - Редовно функционирање и припрема за акредитација на Калибрационата лабораторија - Проширување на мрежата од високо и ниско волуменските семплери 	Мониторинг на воздух <ul style="list-style-type: none"> - Редовна работа на Државниот автоматски мониторинг систем за квалитет на воздух - Дооформување на Државниот автоматски мониторинг систем за квалитет на воздух со рурални автоматски мониторинг станиците - акредитација на Калибрационата лабораторија - Пуштање во експериментална работа на високо и ниско волуменските семплери - експериментална работа на опремата за анализа на полициклични ароматични јаглеводороди 	Мониторинг на воздух <ul style="list-style-type: none"> - Редовна работа на Државниот автоматски мониторинг систем за квалитет на воздух во кој што се вклучени и ново набавените семплери и опремата за анализа на полициклични ароматични јаглеводороди

	- набавка на опрема за анализи на полициклични ароматични јаглевородороди		
	<p>CORINAIR методологија како Национална методологија за инвентаризација на емисии во воздухот</p> <p>- Ажурирање и водење на инвентар во согласност со барањата на конвенцијата LRTAP</p>	<p>CORINAIR методологија како Национална методологија за инвентаризација на емисии во воздухот</p> <p>- Ажурирање и водење на инвентар во согласност со барањата на конвенцијата LRTAP</p>	<p>CORINAIR методологија како Национална методологија за инвентаризација на емисии во воздухот</p> <p>- Ажурирање и водење на инвентар во согласност со барањата на конвенцијата LRTAP</p>
Резултати кои треба да се постигнат	<p>Мониторинг на воздух</p> <p>- Редовна работа и одржување на Државниот автоматски мониторинг систем за квалитет на воздух, вклучување на 3 нови мониторинг станици во рурални подрачја и вклучување на нови семлери</p> <p>- Постапка за акредитација на калибрационата лабораторија</p> <p>- Воведување на софтвер за автоматска валидација на податоците од Државниот автоматски мониторинг систем за квалитет на воздух</p> <p>- анализа за идентификација на полицикличните ароматични јаглевородороди во воздухот</p>	<p>Мониторинг на воздух</p> <p>- Редовна работа и одржување на Државниот автоматски мониторинг систем за квалитет на воздух, вклучување на уште 2 нови мониторинг станици во рурални подрачја и вклучување на 5 семлери</p> <p>- Добивање на акредитација на калибрационата лабораторија</p> <p>- анализа за идентификација на полицикличните ароматични јаглевородороди во воздухот</p>	<p>Мониторинг на воздух</p> <p>- Редовна и валидна работа на Државниот автоматски мониторинг систем за квалитет на воздух</p> <p>- Работа со валидни методи за идентификација на тешките метали во воздухот</p> <p>- Работа со валидни методи за идентификација полициклични јаглевородород во воздухот</p>
	CORINAIR методологија како Национална методологија за	CORINAIR методологија како Национална методологија за	CORINAIR методологија како Национална методологија за

	<p>инвентаризација на емисии во воздухот</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ажурирање и водење на основните загадувачки супстанции - Подготовка на годишен извештај и известување за барањата од ЕЕА, ЕМЕП 	<p>инвентаризација на емисии во воздухот</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ажурирање и водење на основните загадувачки супстанции - Подготовка на годишен извештај и известување за барањата од ЕЕА, ЕМЕП 	<p>инвентаризација на емисии во воздухот</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ажурирање и водење на основните загадувачки супстанции - Подготовка на годишен извештај и известување за барањата од ЕЕА, ЕМЕП
<p>Индикатори на успешност преку кои може да се оценат постигнатите резултати</p>	<p>Мониторинг на воздух</p> <ul style="list-style-type: none"> - релевантни и точни податоци од Државниот автоматски мониторинг систем за квалитет на воздух - Редовно информирање на јавноста за состојбата со квалитетот на воздухот во Р. Македонија - Изработени месечни извештаи од обработените податоци - Вклучени 3 нови мониторинг станици - Набавен софтвер за валидација со кој се поедноставува и забрзува процесот на валидација на податоците - идентификација на полицикличните ароматични јаглевородороди во воздухот 	<p>Мониторинг на воздух</p> <ul style="list-style-type: none"> - релевантни и точни податоци од Државниот автоматски мониторинг систем за квалитет на воздух - Редовно информирање на јавноста за состојбата со квалитетот на воздухот во Р. Македонија - Изработени месечни извештаи од обработените податоци - Вклучени 2 нови мониторинг станици и 5 нови семплери - Добиена акредитација на калибрационата лабораторија - идентификација на полицикличните ароматични јаглевородороди во воздухот 	<p>Мониторинг на воздух</p> <ul style="list-style-type: none"> - Редовна работа на Државниот автоматски мониторинг систем за квалитет на воздух - Редовно информирање на јавноста за состојбата со квалитетот на воздухот во Р. Македонија - Изработени месечни извештаи од обработените податоци - идентификација на полицикличните ароматични јаглевородороди во воздухот - Подготвен модел за предвидување и проценка на квалитетот на воздухот
	<p>CORINAIR методологија како Национална методологија за инвентаризација на емисии во воздухот</p> <ul style="list-style-type: none"> - Рапортирање према барањата на ЕЕА и ЕМЕП протоколот. 	<p>CORINAIR методологија како Национална методологија за инвентаризација на емисии во воздухот</p> <ul style="list-style-type: none"> - Рапортирање према барањата на ЕЕА и ЕМЕП протоколот. 	<p>CORINAIR методологија како Национална методологија за инвентаризација на емисии во воздухот</p> <ul style="list-style-type: none"> - Рапортирање према барањата на ЕЕА и ЕМЕП протоколот.

	- Споредливост на податоците со податоците од земјите членки на ЕУ	- Подготвени програми и планови за намалување на емисијата во воздухот - Споредливост на податоците со податоците од земјите членки на ЕУ	- Подготвени програми и планови за намалување на емисијата во воздухот - Споредливост на податоците со податоците од земјите членки на ЕУ
Рокови за постигање на резултатите	Мониторинг на воздух континуирано	Мониторинг на воздух континуирано	Мониторинг на воздух континуирано
	CORINAIR методологија како Национална методологија за инвентаризација на емисии во воздухот декември 2007	CORINAIR методологија како Национална методологија за инвентаризација на емисии во воздухот декември 2008	CORINAIR методологија како Национална методологија за инвентаризација на емисии во воздухот декември 2009
Потребни материјални средства	Мониторинг на воздух-2007 1.230.000 ден - набавка на софтвер за автоматска валидација на податоците од мониторинг системот за воздух 12.000.000,00 ден - Редовна работа и одржување на Државниот автоматски мониторинг систем за квалитет на воздух	Мониторинг на воздух-2008 18.190.716 ден - Редовна работа и одржување на Државниот автоматски мониторинг систем за квалитет на воздух 2.000.000 ден (домашна контрибуција) и 28.750.000 ден (донација) - Надоградба на Државниот автоматски мониторинг систем за квалитет на воздух со 5 рурални станици	Мониторинг на воздух-2009 21.828.859 ден - Редовна работа и одржување на Државниот автоматски мониторинг систем за квалитет на воздух
	CORINAIR методологија како Национална методологија за инвентаризација на емисии во воздухот	CORINAIR методологија како Национална методологија за инвентаризација на емисии во воздухот	CORINAIR методологија како Национална методологија за инвентаризација на емисии во воздухот

	1.200.000 ден (донација од Компензационен фонд)	1.500.000 ден	1.500.000 ден
Недостаток од човечки ресурси	Мониторинг на воздух 1 лице (Електро инженер - сервисер)	Мониторинг на воздух 1 лице (Хемиски инженер)	Мониторинг на воздух 1 лице (Технолошки инженер)
Потреба обука за пополнување на недостатоците	Мониторинг на воздух - Обука за одржување и сервисирање на мониторинг станиците од Државниот автоматски мониторинг систем за квалитет на воздух - Обука за калибрирање на референтните анализатори (еталони) со статички инјекционен систем - Обука за методите за подготовка и анализа на филтри со лебдечки честички од ЛВ и ХВ семплери	Мониторинг на воздух - Обука за одржување и сервисирање на мониторинг станиците од Државниот автоматски мониторинг систем за квалитет на воздух - Обука за работа со опремата за анализа на полициклични ароматични јаглевородороди	Мониторинг на воздух - Обука за софтвер за валидација на податоци - Обука за софтвер за моделирање и симулација на квалитетот на воздухот
	CORINAIR методологија како Национална методологија за инвентаризација на емисии во воздухот - Обука на постоечкиот кадар за рапортирање по програмата CORINAIR до ЕЕА, ЕМЕП и др.	CORINAIR методологија како Национална методологија за инвентаризација на емисии во воздухот - Обука на постоечкиот кадар за рапортирање по програмата CORINAIR до ЕЕА, ЕМЕП и др.	
Потребен нов кадар за пополнување на недостатоците	Мониторинг на воздух 1 лице (Електро инженер - сервисер)	Мониторинг на воздух 1 лице (Хемиски инженер)	Мониторинг на воздух 1 лице (Хемиски инженер)
Вишок од вработени кои ќе треба да се прераспределат	-	-	-
Главни ризици кои може да	Мониторинг на воздух	Мониторинг на воздух	Мониторинг на воздух

влијаат врз постигнувањето на резултатите	- не одобрување на потребните средства од буџетот - не обезбедување соодветна обука	- не одобрување на потребните средства од буџетот - не обезбедување соодветна обука	- не одобрување на потребните средства од буџетот - не обезбедување соодветна обука
	CORINAIR методологија како Национална методологија за инвентаризација на емисии во воздухот - недоволно обучен кадар	CORINAIR методологија како Национална методологија за инвентаризација на емисии во воздухот - недоволно или немање на средства од буџетот за одржување на инвентаризацијата секоја година	CORINAIR методологија како Национална методологија за инвентаризација на емисии во воздухот - недоволно или немање на средства од буџетот за одржување на инвентаризацијата секоја година
Предвидени активности за минимизирање на ризиците	Мониторинг на воздух Барање на други начини за обезбедување на средства (проекти, странски донации)	Мониторинг на воздух Барање на други начини за обезбедување на средства (проекти, странски донации)	Мониторинг на воздух Барање на други начини за обезбедување на средства (проекти, странски донации)
	CORINAIR методологија како Национална методологија за инвентаризација на емисии во воздухот Обука во текот на изработка на проектот	CORINAIR методологија како Национална методологија за инвентаризација на емисии во воздухот Обука на постоечкиот кадар за рапортирање по програмата CORINAIR до ЕЕА, ЕМЕП и др -Обезбедување на средстава за ажурирање	CORINAIR методологија како Национална методологија за инвентаризација на емисии во воздухот Обезбедување на средстава за ажурирање

Анекс 2 - План за спроведување на потпрограма/проект			
Назив на програмата во која е вклучена оваа потпрограма/проект		3.2.2 Мониторинг и управување со податоци	
Назив на потпрограмата/проектот		3.2.2.2. Води - Мониторинг на реките и езерата	
Други органи на државната управа вклучени во спроведувањето на оваа хоризонтална потпрограма/проект		МЗШВ, МЗ	
	2007	2008	2009
Мерки кои треба да се спроведат	<ol style="list-style-type: none"> 1. Донесување на Закон за води и отпочнување со подготовка на подзаконски акти 2. Донесување Програма за мониторинг на виодите, усогласена со барањата на рамковната директива за води, 3. Докомплетирање на мрежата на мониторинг станици и мониторинг места, со објекти, опрема, пристапи, електрични и телефонски приклучоци, 4. Воведување програмски и софтверски системи за непречен трансфер на податоци од мониторинг станиците до топик центрите на национално и мѓународно ниво, 5. Подготовка на извештаи за квалитетот и квантитетот на водите, 6. Санација на речни корита и мерни места за непречено автоматско земање проби. 7. Опремање на 11 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Формирање на административни тела за сливови и комплетирање на подзаконски акти за вода и отпочнување на нивна имплементација 2. Формирање на административни јадра за спроведување на Програмата за мониторинг 3. Докомплетирање на мрежата на мониторинг станици и мониторинг места. со објекти, опрема, пристапи, електрични и телефонски приклучоци 4. Воведување програмски и софтверски системи за непречен трансфер на податоци од мониторинг станиците до топик центрите на национално и мѓународно ниво, 5. Подготовка на извештаи за квалитетот и квантитетот на водите, 6. Санација на речни корита и мерни места за непречено 	<ol style="list-style-type: none"> 1./ 2. Целосно спроведување на Програмата за мониторинг на водите 3. Докомплетирање на мрежата на мониторинг станици и мониторинг места. со објекти, опрема, пристапи, електрични и телефонски приклучоци. 4. Комплетирање на програмски и софтверски системи за непречен трансфер на податоци од мониторинг станиците до топик центрите на национално и мѓународно ниво, 5. Подготовка на извештаи за квалитетот и квантитетот на водите, 6. Санација на речни корита и мерни места за непречено автоматско земање проби. 7. Воведување на рано предупредувачки систем од полави 8. Реконструкција и обновување на мониторинг системот за подземни води

	мониторинг станици на реките во РМ 8./	автоматско земање проби. 7. Изградба на 4 станици за мониторинг на дождови 8. Реконструкција и обновување на мониторинг системот за подземни води	
Резултати кои треба да се постигнат	1. Донесен Закон за води и отпочнати подзаконски акти 2. Донесена Програма за мониторинг на водите, усогласена со Рамковната директива за води 3. Покриеност со мерни станици на целата територија на РМ 4. Непречен трансфер на податоци, 5. Редовно известување на сите заинтересирани страни, 6. Непречено работење на инсталираните добра. 7. Опремени 11 мониторинг станици на реките во РМ 8./	1. Формирани административни тела на сливови и подготвени подзаконски акти 2. Направени договори со институциите инволвирани во мониторинг на водите 3. Покриеност со мерни станици на целата територија на РМ 4. Непречен трансфер на податоци, 5. Редовно известување на сите заинтересирани страни, 6. Непречено работење на инсталираните добра. 7. Изградени 4 станици за мониторинг на дождови 8. Реконструирани и обновувени 40% од мониторинг системот за подземни води	1./ 2. Спроведена Програма за мониторинг на водите, во согласност со рамковната директива 3. Покриеност со мерни станици на целата територија на РМ 4. Непречен трансфер на податоци, 5. Редовно известување на сите заинтересирани страни, 6. Непречено работење на инсталираните добра. 7. Непречено работење на инсталираните добра. 8. Реконструирани и обновувени 80% од мониторинг системот за подземни води
Индикатори на успешност преку кои може да се оценат постигнатите резултати	1. Сетот на законски акти во спроведување 2. Реализирана програма со податоци за квалитет на водите 3. Формирани 60% од мрежата на мониторинг станици. Со продукција на релевантни податоци	1. Административни тела на сливови во функција 2. Реализирана програма со податоци за квалитет на водите 3. Формирана 80% од мрежата на мониторинг станици. 4. Навреме Пристигнати информации и податоци,	1. Финансирање на мали проекти од страна на административните тела 2. Реализирана програма со податоци за квалитет на водите 3. Формирана 90% од мрежата на мониторинг станици. 4. Навреме Пристигнати информации и податоци, 5. Продуцирани и трансферирани

	4. Навреме Пристигнати информации и податоци, 5. Продуцирани и трансферирани извештаи, 6. Континуиран трансфер на податоци 7. Трансфер на податоци 8./	5. Продуцирани и трансферирани извештаи, 6. Донесени одлуки и решенија и превземени санкциони мерки за загадувачите. 7. Континуиран трансфер на податоци 8. Трансфер на податоци	извештаи, 6. Подобрен квалитет на водите, 7. Континуиран трансфер на податоци 8. Трансфер на податоци
Рокови за постигање на резултатите	Крај на 2007	Крај на 2008	Крај на 2009
Потребни материјални средства	1. 2.000.000, 00 ден. буџетска поддршка 2. 18.000.000, буџетска поддршка 3. 1.033.000 швајцарски франци-донација и 77.000 швајцарски франци-буџетска поддршка 4. швајцарска донација и ЦАРДС 5. Буџетска поддршка 6. Буџетска поддршка 7. Буџетска поддршка 8./ (буџетската поддршка се утврдува врз основа на висината на донацијата)	1. 15.000.000, 00 ден. буџетска поддршка 2. 20.000.000, буџетска поддршка 3. 1.033.000 швајцарски франци-донација и 122.000 швајцарски франци-буџетска поддршка 4. швајцарска донација и ЦАРДС 5. Буџетска поддршка 6. Буџетска поддршка 7. Буџетска поддршка 8. Донација	1. 20.000.000, 00 ден. буџетска поддршка 2. 20.000.000, буџетска поддршка 3. Буџетска поддршка 4. Буџетска поддршка 5. Буџетска поддршка 6. Буџетска поддршка 7. Буџетска поддршка 8. Донација
Недостаток од човечки ресурси	2 лица	2 лица	1 лица

Потреба обука за пополнување на недостатоците	- одржување и оперирање со мониторинг системот, калибрација на инструментите - оперирање и поддршка на софтверскиот систем, валидација и моделирање, - стандарди на информирање и подготовка на извештаи.	- одржување и оперирање со мониторинг системот, калибрација - оперирање и поддршка на софтверскиот систем, валидација и моделирање, - стандарди на информирање и подготовка на извештаи.	- одржување и оперирање со мониторинг системот, калибрација - оперирање и поддршка на софтверскиот систем, валидација и моделирање, - стандарди на информирање и подготовка на извештаи.
Потребен нов кадар за пополнување на недостатоците	2 советника	2 советника	1 советник
Вишок од вработени кои ќе треба да се прераспределат	/	/	/
Главни ризици кои може да влијаат врз постигнувањето на резултатите	1. Не донесување на Законот за води и усогласени со него подзаконски акти, 1. Нерешен статус на Хидрометеоролошката управа, која во моментот е имплементациона агенција на МЖСПП, а е во состав на Министерство за земјоделство 3. Недостаток на финансиски средства 4. Недоволно едуциран кадар	1. Не соодветно спроведување на донесените законски акти 2. Недостаток на финансиски средства за оперирање на системите, реализација на Програмата 3. Недоволно едуциран кадар	1. / Недостаток на финансиски средства
Предвидени активности за минимизирање на ризиците	1. Донесување на Законот за води и подзаконски акти 2. решавање на статусот на хидрометеоролошкиот завод и дефинирање на релациите за соработка, 3. Воспоставување систем за	1. / 2. / 3. Мобилизирање на дополнителни финансиски средства, 4. Мобилизирање на дополнителни финансиски	1. Формирање на тела на сливот 2. Децентрализација на надлежностите во мониторингот 3. Мобилизирање на дополнителни финансиски средства, давање на услуги на заинтересирани страни. 4. Мобилизирање на дополнителни

	мониторинг, обработка и трансфер на податоци 4.Мобилизирање на дополнителни финансиски средства, 5.Едукација на кадарот.	средства, 5.Едукација на кадарот.	финансиски средства, давање на услуги на заинтересирани страни 4. 5.Едукација на кадарот.
--	--	--------------------------------------	--

Анекс 2 - План за спроведување на потпрограма/проект			
Назив на програмата во која е вклучена оваа потпрограма/проект		3.2.2. Мониторинг и управување со податоци	
Назив на потпрограмата/проектот		3.2.2.3 Информативен систем за животна средина	
Други органи на државната управа вклучени во спроведувањето на оваа хоризонтална потпрограма/проект			
	2007	2008	2009
Мерки кои треба да се спроведат	Мониторинг на бучава - Проширување на мониторинг мрежата за следење и мерење на нивоата на бучава - Набавка на инструмент за мерење бучава и вибрации (софтвер за нанесување бучава на карта) - Подготовка на прелиминарна листа на значајни извори на бучава	Мониторинг на бучава - Дооформување на мониторинг мрежата за следење и мерење на нивоата на бучава - Подготовка на прелиминарна листа на значајни извори на бучава - Изработка на карти за бучава врз основа на податоците од мониторингот - Акциони планови за бучава	Мониторинг на бучава - Подготовка на прелиминарна листа на значајни извори на бучава - Изработка на карти за бучава врз основа на податоците од мониторингот - Акциони планови за бучава
	Мониторинг на почва - Воспоставување на мониторинг систем за тешки метали и одредени пестициди на одредени локалитети во Републиката - Набавка на соодветни хемикалии за лабораториска анализа, како и соодветна литература	Мониторинг на почва - Проширување на мониторингот за нови мерни параметри и на други локалитети - Набавка на соодветни хемикалии за лабораториска анализа, како и соодветна литература	Мониторинг на почва - Проширување на мониторингот за нови мерни параметри и на други локалитети - Набавка на соодветни хемикалии за лабораториска анализа, како и соодветна литература

	Прибирање и обработка на податоци за воздух, вода, бучава, почва и отпад	Прибирање и обработка на податоци за воздух, вода, бучава, почва и отпад	Прибирање и обработка на податоци за воздух, вода, бучава, почва и отпад
	Подготовка и публикување на извештаи	Подготовка и публикување на извештаи	Подготовка и публикување на извештаи
	SOER -Формирање на работни групи согласно донесениот подзаконски акт за изработка на посебните поглавја од SOER	SOER -Изработка на посебните делови од SOER - Ревизија на подготвениот материјал од работните групи - Усвојување на материјалот на Влада на Р. Македонија - Превод на материјалот - Подготовка на материјалот и печатење на македонски и англиски јазик - Подготовка и поставување на ВЕБ - Подготовка и печатење на ЦД	SOER
	Регистри и катастри - доработка и комплетирање на Катастрите за загадувачи и загадувачки супстанции на животната средина по поедини медиуми (вода, воздух и отпад) во еден интегриран Катастар за загадувачи на животната средина - планирање на акции за воспоставување на системот Регистри на загадувачи пренос и одлагање на загадуваките супстанции на ниво на РМ	Регистри и катастри - Континуирано ажурирање, водење и надградба на Катастарот за загадувачи на животната средина - оспоставување на системот Регистри на загадувачи и пренос и одлагање на загадуваките супстанции на ниво на РМ	Регистри и катастри - Континуирано ажурирање, водење и надградба на Катастарот за загадувачи на животната средина - воспоставување на системот Регистри на загадувачи и пренос и одлагање на загадуваките супстанции на ниво на РМ
	- CDS Каталог	- CDS Каталог	- CDS Каталог

	<p>- Ажурирање на каталогот со извори на податоци за животна средина CDS (Catalogue of data sources) Изработка на web апликативно решение за CDS</p> <p>Воведување нови функции на информативниот систем - Дизајнирање централна база на податоци за животната средина - Развој на дополнителни функционалности и пополнување на утврдени недостатоци - Одржување на информацискиот систем</p>	<p>- Ажурирање на каталогот со извори на податоци за животна средина CDS (Catalogue of data sources) Изработка на web апликативно решение за CDS</p> <p>Воведување нови функции на информативниот систем - Одржување и развој на централната база на податоци за животната средина - Организирање работилница за презентирање на информацискиот систем - Развој на дополнителни функционалности и пополнување на утврдени недостатоци - Одржување на информацискиот систем</p>	<p>- Ажурирање на каталогот со извори на податоци за животна средина CDS (Catalogue of data sources) Изработка на web апликативно решение за CDS</p> <p>Воведување нови функции на информативниот систем - Одржување и развој на централната база на податоци за животната средина - Воведување ГИС функционалности на базата на податоци, т.е. интегрирање со ГИС податоците - Одржување на информацискиот систем</p>
	<p>WEB портал за базата на податоци Изработка на web портал од базата на податоци за полесен пристап до податоците од страна на граѓаните и еколошките друштва и здруженија</p>	<p>WEB портал на базата на податоци Одржување на web порталот</p>	<p>WEB портал на базата на податоци Одржување на web порталот</p>
	<p>Реализирање на Глобе Програма</p>	<p>Реализирање на Глобе Програма</p>	<p>Реализирање на Глобе Програма</p>
Резултати кои треба да се постигнат	<p>Мониторинг на бучава вклучување 5 градови</p>	<p>Мониторинг на бучава вклучување 5 градови изготвени карти за бучава</p>	<p>Мониторинг на бучава вклучување 4 градови изготвени карти за бучава</p>
	<p>Мониторинг на почва -Планирани се околу 300</p>	<p>Мониторинг на почва -Планираните 300 анализи плус</p>	<p>Мониторинг на почва -Планираните 300 анализи плус</p>

	поединечни лабораториски анализи на почвата, во близина на индустриски жаришта како и активности поврзани со земјоделието	дополнителни	дополнителни
	Прибирање и обработка на податоци за воздух, вода, бучава, почва и отпад - Добивање на валидни податоци - Доставување на податоци за информирање на јавноста за квалитетот на поедините медиуми - Информирање и известување до домашни и странски институции	Прибирање и обработка на податоци за воздух, вода, бучава, почва и отпад - Добивање на валидни податоци - Доставување на податоци за информирање на јавноста за квалитетот на поедините медиуми - Информирање и известување до домашни и странски институции	Прибирање и обработка на податоци за воздух, вода, бучава, почва и отпад - Добивање на валидни податоци - Доставување на податоци за информирање на јавноста за квалитетот на поедините медиуми - Информирање и известување до домашни и странски институции - моделирање и симулација на квалитетот на воздухот
	Подготовка и публикување на извештаи 1. Изработен извештај од обработените податоци 2. Изработени брошури	Подготовка и публикување на извештаи 1. Изработен извештај од обработените податоци 2. Изработени брошури	Подготовка и публикување на извештаи 1. Изработен извештај од обработените податоци 2. Изработени брошури
	SOER Формирани работни групи	SOER Изготвен нацрт текст на СОЕР – - Прво тромесечие од 2008 - април 2008 - јули 2008 - ноември 2008 - Крај на 2008 - Крај на 2008	SOER
	- Регистри и катастри - подготовка на планови и програми за подобрување на квалитетот на животната средина - имплементација на	- Регистри и катастри - подготовка на планови и програми за подобрување на квалитетот на животната средина - Имплементација на директивата	1. Регистри и катастри - Имплементација на плановите и програмите - Имплементација на директивата за интегрално спречување и

	<p>директивата за интегрално спречување и контрола на загадувањето и директивата за оценка на влијанието на загадувачите врз животната средина</p>	<p>за интегрално спречување и контрола на загадувањето и директивата за оценка на влијанието на загадувачите врз животната средина</p>	<p>контрола на загадувањето и директивата за оценка на влијанието на загадувачите врз животната средина</p>
	<p>- CDS Каталог - Ажурен каталог на мета податоци- CDS - Изработено њеб издание на CDS</p>	<p>- CDS Каталог - Ажурен каталог на мета податоци- CDS Изработено њеб издание на CDS</p>	<p>- CDS Каталог - Ажурен каталог на мета податоци- CDS Изработено њеб издание на CDS</p>
	<p>Воведување нови функции на информативниот систем - активна и функционална база на податоци за животната средина (постојано ажурирање на влезните податоци и генерирање информации за состојбата со животната средина)</p>	<p>Воведување нови функции на информативниот систем - активна и функционална база на податоци за животната средина (постојано ажурирање на влезните податоци и генерирање информации за состојбата со животната средина)</p>	<p>Воведување нови функции на информативниот систем - активна, функционална и ГИС ориентирана база на податоци за животната средина</p>
	<p>WEB портал на базата на податоци - воспоставен web портал од базата на податоци</p>	<p>WEB портал на базата на податоци - ажурирање на web порталот од базата на податоци</p>	<p>WEB портал на базата на податоци - ажурирање на web порталот од базата на податоци</p>
	<p>Глобе Програма - Успешно вршење на атмосферски, хидролошки и мерења на земјита обвивка во 13 основни и средни училишта - Вклучување на 3 нови училишта - Вклучување на нови области (почва) на истажување и екипирање на тимот на Глобе тренери - Користење на Глобе податоците за поставување на ученички</p>	<p>Глобе Програма - Успешно вршење на атмосферски, хидролошки, мерења на земјита обвивка, почва во 16 основни и средни училишта - вклучување на 3 нови училишта - набавка и инсталирање на соодветен софтвер - Користење на Глобе податоците од научни институции, ЕЛС и стопанството во научно</p>	<p>Глобе Програма - Успешно вршење на атмосферски, хидролошки, мерења на земјита обвивка, почва и фенологија во 19 основни и средни училишта - вклучување на 3 нови училишта - Вклучување на нови области на истажување и екипирање на тимот на Глобе тренери - Дополнување на Прирачникот со материјал за новите области</p>

	<p>истражувачки проекти</p> <ul style="list-style-type: none"> - Подобрување на едукативните материјали и приспособување на програмата кон локалните услови - Партнерство во спроведување на програмата 	<p>истражувачки проекти</p> <ul style="list-style-type: none"> - Организирање на Глобе обука во Македонија за земјите од регионот 	<p>на истражување</p> <ul style="list-style-type: none"> - Поставување на научно истражувачки проект на тема карактеристична за регионот и вклучување на научници и ученици од регионот
<p>Индикатори на успешност преку кои може да се оценат постигнатите резултати</p>	<p>Мониторинг на бучава</p> <p>Вклучени 5 градови</p>	<p>Мониторинг на бучава</p> <p>Вклучени 10 градови изготвени карти за бучава</p>	<p>Мониторинг на бучава</p> <p>Вклучени 14 градови изготвени карти за бучава</p>
	<p>Мониторинг на почва</p> <p>-Добивање на одредени вредности за присуството на тешки метали и одредени пестициди, кои би дале права слика за загадувањето на почвата на испитуваните локалитети</p>	<p>Мониторинг на почва</p> <p>- Добивање на одредени вредности за присуството на тешки метали и одредени пестициди, кои би дале права слика за загадувањето на почвата на испитуваните локалитети</p>	<p>Мониторинг на почва</p> <p>- Добивање на одредени вредности за присуството на тешки метали и одредени пестициди, кои би дале права слика за загадувањето на почвата на испитуваните локалитети</p>
	<p>Прибирање и обработка на податоци за воздух, вода, бучава, почва и отпад</p> <ul style="list-style-type: none"> - Добивање на валидни резултати - информирање на јавноста за состојбата со квалитетот на животната средина - Изработени месечни и годишни извештаи од обработените податоци - редовно известување кон меѓународните и домашните институции 	<p>Прибирање и обработка на податоци за воздух, вода, бучава, почва и отпад</p> <ul style="list-style-type: none"> - Добивање на валидни резултати - информирање на јавноста за состојбата со квалитетот на животната средина - Изработени месечни и годишни извештаи од обработените податоци - редовно известување кон меѓународните и домашните институции 	<p>Прибирање и обработка на податоци за воздух, вода, бучава, почва и отпад</p> <ul style="list-style-type: none"> - Добивање на валидни резултати - информирање на јавноста за состојбата со квалитетот на животната средина - Изработени месечни и годишни извештаи од обработените податоци - редовно известување кон меѓународните и домашните институции
	<p>Подготовка и публикување на извештаи</p> <ul style="list-style-type: none"> - Испечатен материјал - Позитивно мислење од 	<p>Подготовка и публикување на извештаи</p> <ul style="list-style-type: none"> - Испечатен материјал - Позитивно мислење од 	<p>Подготовка и публикување на извештаи</p> <ul style="list-style-type: none"> - Испечатен материјал - Позитивно мислење од

корисниците за подготвениот материјал - Објавување на содржините на WEB	корисниците за подготвениот материјал - Објавување на содржините на WEB	корисниците за подготвениот материјал - Објавување на содржините на WEB
СОЕР Формирани работни групи	СОЕР Изготвен нацрт текст на СОЕР Публикуван СОЕР	СОЕР
Регистри и катастри Намалување на продукција количините на загадувачки супстанции во медиумите на животната средина и намалување на количините на отпад.	Регистри и катастри Намалување на продукција количините на загадувачки супстанции во медиумите на животната средина и намалување на количините на отпад.	Регистри и катастри Намалување на продукција количините на загадувачки супстанции во медиумите на животната средина и намалување на количините на отпад.
CDS Каталог Печатен материјал со податоци од CDS Достапност до податоците од CDS преку web апликативно решение	CDS Каталог Печатен материјал со податоци од CDS Достапност до податоците од CDS преку web апликативно решение	CDS Каталог Печатен материјал со податоци од CDS Достапност до податоците од CDS преку web апликативно решение
Воведување нови функции на информативниот систем - активна и функционална база на податоци за животната средина која ќе генерирање навремени и релевантни информации за состојабата со животната средина за сите заинтересирани страни	Воведување нови функции на информативниот систем - активна и функционална база на податоци за животната средина која ќе генерирање навремени и релевантни информации за состојабата со животната средина за сите заинтересирани страни	Воведување нови функции на информативниот систем - активна и функционална база на податоци за животната средина која ќе генерирање навремени и релевантни информации за состојабата со животната средина за сите заинтересирани страни
WEB портална база на податоци - Активен портал	WEB портална база на податоци - Активен портал	WEB портална база на податоци - Активен портал
Глобе Програма - редовно добивање на податоци од Глобе училиштата - успешно вклучување и	Глобе Програма - редовно добивање на податоци од Глобе училиштата - успешно вклучување и	Глобе Програма - редовно добивање на податоци од Глобе училиштата - успешно вклучување и

	добивање на податоци од 3 - те нови училишта - Обучени три Глобе тренери - Изготвени истражувачки проекти од најмалку 4 училишта - Изготвен прирачник за наставници на македонски јазик - Добиени финансиски средства и учество во заеднички истражувачки проекти и програми	добивање на податоци од 3 - те нови училишта - Достапност на националните Глобе податоци на нашата веб страна - Изготвени научно истражувачки проекти - Обучени Глобе тренери од најмалку 3 земји од регионот на семинар во Македонија	добивање на податоци од 3 - те нови училишта - Обучени три Глобе тренери - Изготвено дополнително издание на Прирачникот за наставници на македонски јазик - Реализиран меѓународен научно истражувачки проект
Рокови за постигање на резултатите	Крај на 2007	Крај на 2008	Крај на 2009
Потребни материјални средства	Мониторинг на бучава 4.500.000 денари	Мониторинг на бучава 500.000 денари	Мониторинг на бучава 500.000 денари
	Мониторинг на почва 240.000 ден.	Мониторинг на почва 240.000 ден.	Мониторинг на почва 240.000 ден.
	Прибирање и обработка на податоци, воздух, вода, бучава, отпад и почва / - 300.000 ден - обука	Прибирање и обработка на податоци, воздух, Вода, бучава, отпад и почва	Прибирање и обработка на податоци, воздух, Вода, бучава, отпад и почва /
	Подготовка и публикување на извештаи / 200,000 денари (за 100 примероци) 120,000 денари (за брошури од 5 медиуми)	Подготовка и публикување на извештаи 200,000 денари (за 100 примероци) 160,000 денари (за брошури од 5 медиуми и CDS каталог)	Подготовка и публикување на извештаи 200,000 денари (за 100 примероци) 1600,000 денари (за брошури од 5 медиуми и CDS каталог)
	СОЕР /	СОЕР 6.000.000 ден	СОЕР /
	Регистри и катастри - 4.800.000 ден од компензационен фонд	Регистри и катастри - 2.500 000 годишно	Регистри и катастри - 3.000.000 годишно
	WEB портална база на	WEB портална база на	WEB портална база на

	податоци - 100.000 денари	податоци -1.500.000,00 ден	податоци -1.500.000. ден
	Воведување нови функции на информативниот систем - 200.000,00 денари	Воведување нови функции на информативниот систем - 3.267.200,00 денари	Воведување нови функции на информативниот систем - 3.267.200,00 денари
	- Глобе Програма - 500.000 денари	- Глобе Програма - 910.000 денари - 200.000 денари - 300.000 денари - - - 350.000	- Глобе Програма - 1110.000 денари - 200.000 денари - 250.000 денари - 150.000 денари - -
Недостаток од човечки ресурси	Мониторинг на бучава 1 лице	/	/
	Мониторинг на почва 1 лице	Мониторинг на почва 1 лице	Мониторинг на почва 1 лице
	Прибирање и обработка на податоци за воздух, вода, бучава, отпад и почва 4 лица (Електро инженер, Технолошки инженер или инженер за животна средина)	Прибирање и обработка на податоци за воздух, вода, бучава, отпад и почва - 3 лице (Електро инженер, Технолошки инженер или инженер за животна средина)	Прибирање и обработка на податоци за воздух, вода, бучава, отпад и почва - 2 лице (Електро инженер Технолошки инженер или инженер за животна средина)
	Подготовка и публикување на извештаи 1 лице информатичар	/	/
	/	SOER 1 - лице аналитичар	/
	Регистри и катастри 1 лице Технолошки инженер	Регистри и катастри 1 лице Хемиски инженер	Регистри и катастри 1 лице Инженер по информатика
	Воведување нови функции на информативниот систем 3 лица, информатичари - 1 систем	/	/

	администратор, 1 дизајнер и 1 администратор на бази на податоци		
	/	Глобе Програма -1 лице инженер за животна средина	/
Потребна обука за пополнување на недостатоците	-	-	-
	Прибирање и обработка на податоци за воздух, вода, бучава, отпад и почва - Обука за валидација, верификација, обработка и соодветна анализа на податоците добиени од Државниот автоматски мониторинг систем за квалитет на воздух - Обука за работа со софтвер за валидација на податоците	Прибирање и обработка на податоци за воздух, вода, бучава, отпад и почва -Обука за валидација, верификација, обработка и соодветна анализа на податоците добиени од Државниот автоматски мониторинг систем за квалитет на воздух - Обука за работа со опремата за анализа на полициклични ароматични - Обука за изработка на карти за бучава	Прибирање и обработка на податоци за воздух, вода, бучава, отпад и почва - Обука за софтвер за моделирање и симулација на квалитеот на воздухот - Обука за изработка на акциони планови за бучава
	Регистри и катастри - обука за ракување со софтверите и за управување со податоците од катастрите и регистрите	Регистри и катастри - обука за ракување со софтверите и за управување со податоците од катастрите и регистрите	Регистри и катастри - обука за ракување со софтверите и за управување со податоците од катастрите и регистрите
	CDS Каталог - Обука за работа со апликативното решение		
	Воведување нови функции на информативниот систем - Обука за работа со предвидениот софтвер за бучава - Обука за работа со		

	апликативното решение - Обука за администрирање на системот - Обука за администрирање на MS SQL Сервер		
	- Глобе Програма - Обука за водење на семинари - Меѓународна обука за Глобе тренери	- Глобе Програма - Обука на Националниот Глобе координатор - Обука за користење на софтвер	- Глобе Програма - Меѓународна обука за Глобе тренери - Обука за водење на проекти
Потребен нов кадар за пополнување на недостатоците	Мониторинг на бучава 1 лице	/	/
	Мониторинг на почва 1 лице	Мониторинг на почва 1 лице	Мониторинг на почва 1 лице
	Прибирање и обработка на податоци за воздух, вода, бучава, отпад и почва 1 лице (Електро инженер - сервисер)	Прибирање и обработка на податоци за воздух, вода, бучава, отпад и почва -3 лице (Технолошки инженер, инженер за животна средина)	Прибирање и обработка на податоци за воздух, вода, бучава, отпад и почва -2 лице (Технолошки инженер, инженер за животна средина)
	Подготовка и публикување на извештаи 1 лице информатичар	/	/
		SOER 1 - лице аналитичар	
	Регистри и катастри 1 лице Технолошки инженер	Регистри и катастри 1 лице хемиски инженер	Регистри и катастри 1 лице инженер по информатика
	Воведување нови функции на информативниот систем 3 лица, информатичари - 1 систем администратор, 1 дизајнер и 1 администратор на бази на податоци	/	/
		- Глобе Програма - 1 лице инженер за	

		животна средина	
Вишок од вработени кои ќе треба да се прераспределат	нема	нема	нема
Главни ризици кои може да влијаат врз постигнувањето на резултатите	<ul style="list-style-type: none"> - не одобрување на средства од буџетот -не одобрување на средства од буџетот -недоволна соработка и координација со Централната лабораторија за животна средина - нецелосно доставување на податоци од институциите и компании кои вршат мониторинг - ненавремено доставување на податоци - не обезбедување соодветна обука - не одобрување на средства од буџетот - неактивност (незаинтересираност) на ЕЛС, НВО, стопанство, научни институции - необезбедени средства од донации за поставување на истражувачки проекти 	<ul style="list-style-type: none"> - не одобрување на средства од буџетот -не одобрување на средства од буџетот -недоволна соработка и координација со Централната лабораторија за животна средина - нецелосно доставување на податоци од институциите и компании кои вршат мониторинг - ненавремено доставување на податоци - не обезбедување соодветна обука - не одобрување на средства од буџетот - неактивност (незаинтересираност) на ЕЛС, НВО, стопанство, научни институции - необезбедени средства од донации за поставување на истражувачки проекти 	<ul style="list-style-type: none"> - не одобрување на средства од буџетот -не одобрување на средства од буџетот -недоволна соработка и координација со Централната лабораторија за животна средина - нецелосно доставување на податоци од институциите и компании кои вршат мониторинг - ненавремено доставување на податоци - не обезбедување соодветна обука - не одобрување на средства од буџетот - неактивност (незаинтересираност) на ЕЛС, НВО, стопанство, научни институции - необезбедени средства од донации за поставување на истражувачки проекти

<p>Предвидени активности за минимизирање на ризиците</p>	<ul style="list-style-type: none"> - барање на средства од странски донации и програми и вклучување на локалната самоуправа во активностите и регионалните заводи за ЗЗ - Донесување на подзаконски акт кој ќе ги регулира обврските - Постојан контакт со директорите и Глобе наставниците и решавање на тековни проблеми - Избор на заинтересирани училишта во кои постојат предуслови за реализирање на програмата (ИНТЕРНЕТ пристап, опременост со компјутери) - Избор на Меѓународен семинар во регионот, барање на донации Континуирано дистрибуирање на едукативни материјали до Глобе тренерите - Вклучување на активни Глобе тренери, научници и универзитетски професори во подготовка на Прирачникот - Претставување на Програмата (веб страна, медиуми, кампањи) со цел ЕЛС, стопанството и научните институции да го најдат својот интерес во партнерството 	<ul style="list-style-type: none"> - барање на средства од странски донации и програми и вклучување на локалната самоуправа во активностите и регионалните заводи за ЗЗ - Донесување на подзаконски акт кој ќе ги регулира обврските - Постојан контакт со директорите и Глобе наставниците и решавање на тековни проблеми - Избор на заинтересирани училишта во кои постојат предуслови за реализирање на програмата (ИНТЕРНЕТ пристап, опременост со компјутери) - Избор на Меѓународен семинар во регионот, барање на донации Континуирано дистрибуирање на едукативни материјали до Глобе тренерите - Вклучување на активни Глобе тренери, научници и универзитетски професори во подготовка на Прирачникот - Претставување на Програмата (веб страна, медиуми, кампањи) со цел ЕЛС, стопанството и научните институции да го најдат својот интерес во партнерството 	<ul style="list-style-type: none"> - барање на средства од странски донации и програми и вклучување на локалната самоуправа во активностите и регионалните заводи за ЗЗ - Донесување на подзаконски акт кој ќе ги регулира обврските - Постојан контакт со директорите и Глобе наставниците и решавање на тековни проблеми - Избор на заинтересирани училишта во кои постојат предуслови за реализирање на програмата (ИНТЕРНЕТ пристап, опременост со компјутери) - Избор на Меѓународен семинар во регионот, барање на донации Континуирано дистрибуирање на едукативни материјали до Глобе тренерите - Вклучување на активни Глобе тренери, научници и универзитетски професори во подготовка на Прирачникот - Претставување на Програмата (веб страна, медиуми, кампањи) со цел ЕЛС, стопанството и научните институции да го најдат својот интерес во партнерството
--	--	--	--

Анекс 2 План за спроведување на потпрограма/проект			
Назив на програмата во која е вклучена оваа потпрограма/проект		3.1.2 Животна средина и одржлив развој	
Назив на потпрограмата/проектот		3.2.2.4 Лабораторијата	
Други органи на државната управа вклучени во спроведувањето на оваа хоризонтална потпрограма/проект			
	2007	2008	2009
Мерки кои треба да се спроведат	<p>1. Набавка на опрема, хемикалии и потрошен материјал за работа на лабораторијата</p> <p>2. Склучување договори со сервисери за одржување на софистицираната опрема</p> <p>3. Воведување на ИСО-стандарди за анализа на: основни показатели на загадувањето, тешки метали, термостабилни и термолабилни органски загадувачи во различни матрици, како и штетни гасови од емисија и имисија</p> <p>4. Воведување на ИСО-стандарди за земање примероци воздух, вода и почва, конзервирање, транспорт и складирање на примероците</p> <p>5. Набавка на стандардизирана опрема за земање, конзервирање и транспорт на примероци.</p> <p>6. Подготовка на Лабораторијата за Акредитација</p>	<p>1. Набавка на опрема, хемикалии и потрошен материјал за работа на лабораторијата</p> <p>2. Набавка на опрема за анализа на траги од тешки метали</p> <p>3. Склучување договори со сервисери за одржување на софистицираната опрема</p> <p>Набавка на мобилна лабораторија за анализа на гасови</p> <p>4. Прилагодување на стандардите на Македонската законска регулатива</p> <p>5. Подршка на Државниот Инспекторат за животна средина од аспект на Акредитирана Лабораторија како и давање на услуги на заинтересираните клиенти</p> <p>Одржување на Системот за управување со квалитет</p>	<p>1. Набавка на опрема : - генератори на гасови за анализа - специфични параметри на загадување</p> <p>2. Набавка на опрема, хемикалии и потрошен материјал за работа на лабораторијата</p> <p>3. Набавка на мобилна лабораторија- (возила) за анализа на вода и почва</p> <p>4. Прилагодување на стандардите на Македонската законска регулатива</p> <p>5. Извршување на обврските кои произлегуваат од Акретитацијата и активности кои следат во однос на одржување на формата на Акредитирана Лабораторија</p> <p>Одржување на Системот за управување со квалитет</p>
Резултати кои треба да се постигнат	Доопремувањето на лабораторијата со опрема за анализа на специфичните	Доопремувањето на лабораторијата со опрема за анализа на специфичните	Доопремувањето на лабораторијата со опрема за анализа на специфичните

	<p>показатели на загадувањето Стандардизирање на методите на анализа што ќе допринесе за:</p> <ul style="list-style-type: none"> - квалитет на презентираниите резултати - репродукцибилност на резултатите - обезбедување на квалитет за потребите на акредитацијата на лабораторијата <p>Прилагодување на постојните методи на -анализа и презентирање на резултатите во согласност со воведениот Систем за управување со квалитет</p> <p>Воспоставување на начин на работа и комуникации во Лабораторијата во согласност со препораките на Акредитационото тело, вклучително особеностите и приликите на Лабораторија та за животна средина</p>	<p>показатели на загадувањето Стандардизирање на методите на анализа што ќе допринесе за:</p> <ul style="list-style-type: none"> - квалитет на презентираниите резултати - репродукцибилност на резултатите - обезбедување на квалитет за потребите на акредитацијата на лабораторијата 	<p>показатели на загадувањето Стандардизирање на методите на анализа што ќе допринесе за:</p> <ul style="list-style-type: none"> - квалитет на презентираниите резултати - репродукцибилност на резултатите - обезбедување на квалитет за потребите на акредитацијата на лабораторијата <p>Ефикасност, квалитет и репродукцибилност на методите на анализа и презентирање на резултатите</p>
<p>Индикатори на успешност преку кои може да се оценат постигнатите резултати</p>	<p>Број на извештаите од извршените анализи и стручните мислења Споредба на резултатите од анализите со референтни лаборатории -Статистичка обработка на податоците - постапките на Државниот Инспекторат по добиените</p>	<p>Број на извештаите од извршените анализи и стручните мислења Споредба на резултатите од анализите со референтни лаборатории -Статистичка обработка на податоците - постапките на Државниот Инспекторат по добиените</p>	<p>Број на извештаите од извршените анализи и стручните мислења Споредба на резултатите од анализите со референтни лаборатории -Статистичка обработка на податоците - постапките на Државниот Инспекторат по добиените</p>

	<p>резултати во функција на квалитетно следење на потенцијалните загадувачи и спречување на инциденти</p> <p>- потребите на потенцијалните клиенти за анализа на различни матрици</p> <p>Извештаите од извршените мерења и анализи, -Соработката со Консултантите и Акредитационото тело</p>	<p>резултати во функција на квалитетно следење на потенцијалните загадувачи и спречување на инциденти</p> <p>- потребите на потенцијалните клиенти за анализа на различни матрици</p> <p>Презентираните резултати од извештаите за извршените мерења и анализи</p>	<p>резултати во функција на квалитетно следење на потенцијалните загадувачи и спречување на инциденти</p> <p>- потребите на потенцијалните клиенти за анализа на различни матрици</p> <p>Презентираните резултати од извештаите за извршените мерења и анализи</p>
Рокови за постигање на резултатите	крај на 2007 г.	крај на 2008 г	крај на 2009г.
Потребни материјални средства	5.000.000 ден	10.000.000 ден	15.000.000 ден
Недостаток од човечки ресурси	/	/	/
Потреба обука за пополнување на недостатоците	Обука за работа со опремата во лабораторијата	Обука за работа со опремата во лабораторијата	Обука за работа со опремата во лабораторијата
Потребен нов кадар за пополнување на недостатоците	/	/	/
Вишок од вработени кои ќе треба да се прераспределат	/	/	/
Главни ризици кои може да влијаат врз постигнувањето на резултатите	не одобрување на средства од буџетот не обезбедување на соодветна обука	не одобрување на средства од буџетот не обезбедување на соодветна обука	не одобрување на средства од буџетот не обезбедување на соодветна обука
Предвидени активности за минимизирање на ризиците	Барање на други начини за обезбедување на средства (проекти, странски донации)	Барање на други начини за обезбедување на средства (проекти, странски донации)	Барање на други начини за обезбедување на средства (проекти, странски донации)

Анекс 2 – План за спроведување на потпрограма/проект			
Назив на програмата во која е вклучена оваа потпрограма/проект		3.2.2. Меѓународна соработка	
Назив на потпрограмата/проектот		3.2.3.2 Мултилатерална соработка - Координација на мултилатералната соработка во областа на животната средина	
Други органи на државната управа вклучени во спроведувањето на оваа хоризонтална потпрограма/проект		МНР, Влада на РМ, МЕ, МЗ, МЛС, МТВ, МШЗВ и др.	
	2007	2008	2009
Мерки кои треба да се спроведат	<ul style="list-style-type: none"> - координација на процесот на исполнување на обврските од меѓународните договори од областа на животната средина - учество на меѓународни настани - соработка со мултилатерални организации, тела и институции - координирање и придонесување кон работата на националните тела формирани во рамки на одделни договори или иницијативи - согледување на можностите и потребите за пристапување на РМ кон нови меѓународни договори - координација на работата на трилатералната иницијатива за Преспа Паркот преку Координативниот комитет за ПП-со Македонија, Албанија и 	<ul style="list-style-type: none"> - координација на процесот на исполнување на обврски во рамки на меѓународни договори од областа на животната средина - учество на меѓународни настани - соработка со мултилатерални организации, тела и институции - координирање и придонесување кон работата на националните тела формирани во рамки на одделни договори или иницијативи - согледување на можностите и потребите за пристапување на РМ кон нови меѓународни договори - координација на работата во мешовитите тела за управување со Преспа Парк (Македонија, Албанија и Грција) - координација на соработка со УНЕСКО и работата на Комитетот 	<ul style="list-style-type: none"> -координација на процесот на исполнување на обврски во рамки на меѓународни договори од областа на животната средина - учество на меѓународни настани - соработка со мултилатерални организации, тела и институции - координирање и придонесување кон работата на националните тела формирани во рамки на одделни договори или иницијативи - согледување на можностите и потребите за пристапување на РМ кон нови меѓународни договори - координација на работата во мешовитите тела за управување со Преспа Парк (Македонија, Албанија и Грција) - координација на соработка со УНЕСКО и работата на Комитетот

	<p>Грција</p> <ul style="list-style-type: none"> - координација на соработка со УНЕСКО и работата на Комитетот за Охридскиот регион како Природно светско наследство <p><u>Одделни проекти:</u> Преспа парк (донатори ГЕФ/Кфњ/СДЦ)</p> <ul style="list-style-type: none"> - продолжување со работата на проектот “Интегрално управување со екосистемите во басенот на Преспанските Езера” Македонија, Албанија, Грција - координација на мерките за заштита на сливното подрачје во Преспанските Езера - Имплементација на билатералниот (Албанија-Македонија) Договор за заштита на Охридско Езеро, спроведување на мерките за заштита на Охридско Езеро, донесени од Владата на РМ и отпочнување на подготвителната фаза на ГЕФ Проектот за Проектот Управување со сливот на реката Црн Дрим/Дрини 	<p>за Охридскиот регион како Природно светско наследство</p> <p><u>Одделни проекти:</u> Преспа парк (донатори ГЕФ/Кфњ/СДЦ)</p> <ul style="list-style-type: none"> - реализација на проектот “Интегрално управување со екосистемите во басенот на Преспанските Езера” - координација на мерките за заштита на сливното подрачје во Преспанските Езера -зајакнување на прекуграничната соработка во трилатералниот Координативниот комитет <p>Имплементација на билатералниот (Албанија-Македонија) Договор за заштита на Охридско Езеро, спроведување на мерките за заштита на Охридско Езеро, донесени од Владата на РМ и завршување на подготвителната фаза на ГЕФ Проектот за Проектот Управување со сливот на реката Црн Дрим/Дрини</p>	<p>за Охридскиот регион како Природно светско наследство</p> <p><u>Одделни проекти:</u> Преспа парк (донатори ГЕФ/Кфњ/СДЦ)</p> <ul style="list-style-type: none"> - реализацијата на проектот “Интегрално управување со екосистемите во басенот на Преспанските Езера” - вклучување на Преспа Парк како прв прекуграничен биосферен резерват во Програмата МАБ на УНЕСКО; - Започнување со изработка на Трилатерална стратегија за развој на алтернативен туризам <p>Имплементација на билатералниот (Албанија-Македонија) Договор за заштита на Охридско Езеро, спроведување на мерките за заштита на Охридско Езеро, донесени од Владата на РМ и отпочнување на ГЕФ Проектот за Проектот Управување со сливот на реката Црн Дрим/Дрини</p>
<p>Резултати кои треба да се постигнат</p>	<ul style="list-style-type: none"> - исполнување на обврските од меѓународните договори од 	<ul style="list-style-type: none"> - подобрување на степен на исполнување на обврските од 	<ul style="list-style-type: none"> - подобрување на степенот на исполнување на обврските од

	<p>областа на животната средина</p> <ul style="list-style-type: none"> - зајакнување на позицијата на Република Македонија во мултилатералните механизми - активно вклучување на релеванти национални организации и институции во процесот на меѓународна соработка - унапредување на меѓународната соработка во областа на животната средина - мобилизирање на донаторски средства за инвестиции во животната средина - дефиниран став по однос на пристапувањето на РМ кон одделни меѓународни договори - потпишување на Трилатерален договор за Преспа Парк <p>- активна работа на Комитетот</p>	<p>меѓународните договори од областа на животната средина</p> <ul style="list-style-type: none"> - зајакнување на позицијата на Република Македонија во мултилатералните механизми - активно вклучување на релеванти национални организации и институции во процесот на меѓународна соработка - унапредување на меѓународната соработка во областа на животната средина - мобилизирање на донаторски средства за инвестиции во животната средина - дефиниран став по однос на пристапувањето на РМ кон одделни меѓународни договори - Реализација на Трилатерален договор за Преспа Парк - активно учество во работата во мешовитите тела за управување со Преспа Парк (Македонија, Албанија и Грција) <p>- активна работа Комитетот за</p>	<p>меѓународните договори од областа на животната средина</p> <ul style="list-style-type: none"> - зајакнување на позицијата на Република Македонија во мултилатералните механизми - активно вклучување на релеванти национални организации и институции во процесот на меѓународна соработка - унапредување на меѓународната соработка во областа на животната средина - мобилизирање на донаторски средства за инвестиции во животната средина - дефиниран став по однос на пристапувањето на РМ кон одделни меѓународни договори - реализација на Трилатерален договор за Преспа Парк - активно учество во работата во мешовитите тела за управување со Преспа Парк,(Македонија, Албанија и Грција); <p>- активна работа на Комитетот за</p>
--	---	---	---

	<p>за заштита на Охридскиот регион како Природно светско наследство;</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготовка на досие за впишување на Преспанскиот регион во Програмата човек и биосфера (МАБ) на УНЕСКО <p><u>Одделни проекти:</u> Преспа парк</p> <ul style="list-style-type: none"> - обезбедување целосна заштита на сливното подрачје на Преспанските Езера; - започната изработка на Просторен план за прекуграничниот регион на ПП; <p>-Непречена работа на билатералниот Секретаријат и Комитет за заштита на охридското езеро, -Спроведени 5% од мерките за заштита на Охридското езеро</p>	<p>Охридскиот регион како Природно светско наследство;</p> <p><u>Одделни проекти:</u> Преспа парк</p> <ul style="list-style-type: none"> - обезбедување целосна заштита на сливното подрачје на Преспанските Езера; - Просторен план за прекуграничниот регион на ПП; - Изведба на Пречистителна станица; - намалување на употребата на пестициди и фосфати; - формирање на РГ за води, прекугранична Ал, Мк, Гр ; <p>Непречена работа на билатералниот Секретаријат и Комитет за заштита на охридското езеро, -Спроведени 10% од мерките за заштита на Охридското езеро -Завршена подготвителна фаза на ГЕФ Проектот за Управување со речниот слив на реката Црн Дрим/Дрини</p>	<p>Охридскиот регион како Природно светско наследство</p> <p><u>Одделни проекти:</u> Преспа парк</p> <ul style="list-style-type: none"> - обезбедување целосна заштита на сливното подрачје на Преспанските Езера; - изработка на Просторен план за прекуграничниот регион на ПП; - заштита на билошката разновидност во строго заштитените простори во Преспа Парк; - операционализација на строго заштитените простори, Националните паркови Пелистер и Галичица и Рамсарското место-Резерватот Езерани <p>Непречена работа на билатералниот Секретаријат и Комитет за заштита на охридското езеро, -Спроведени 20% од мерките за заштита на Охридското езеро Отпочнат ГЕФ Проектот за Управување со речниот слив на реката Црн Дрим/Дрини</p>
<p>Индикатори на успешност преку кои може да се оценат постигнатите резултати</p>	<p>- степен на исполнување на обврски во рамки на меѓународни договори</p>	<p>- степен на исполнување на обврски во рамки на меѓународни договори</p>	<p>- степен на исполнување на обврски во рамки на меѓународни договори</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - број на членство на национални претставници во официјални меѓународни тела, организации и институции - број на учества/презентации на меѓународни настани - број на меѓународни настани организирани во РМ - број на изработени и доставени извештаи (по меѓународни договори и членства од организации) - број на нови договори кон кои пристапила РМ - пораст на износ на средства за инвестиции во животната средина, добиени врз основа на мултилатерални договори <p><u>Одделни проекти:</u> Преспа парк</p> <ul style="list-style-type: none"> - степен на реализација на планираните активности - број на нови меѓународни донатори 	<ul style="list-style-type: none"> - број на членство на национални претставници во официјални меѓународни тела, организации и институции - број на учества/презентации на меѓународни настани - број на меѓународни настани организирани во РМ - број на изработени и доставени извештаи (по меѓународни договори и членства од организации) - број на нови договори кон кои пристапила РМ - пораст на износ на средства за инвестиции во животната средина, добиени врз основа на мултилатерални договори <p><u>Одделни проекти:</u> Преспа парк</p> <ul style="list-style-type: none"> - степен на реализација на планираните активности - број на нови меѓународни и домашни донатори 	<ul style="list-style-type: none"> - број на членство на национални претставници во официјални меѓународни тела, организации и институции - број на учества/презентации на меѓународни настани - број на меѓународни настани организирани во РМ - број на изработени и доставени извештаи (по меѓународни договори и членства од организации) - број на одделни меѓународни договори кон кои пристапила РМ - пораст на износ на средства за инвестиции во животната средина, добиени врз основа на мултилатерални договори <p><u>Одделни проекти:</u> Преспа парк</p> <ul style="list-style-type: none"> - степен на реализација на планираните активности - вклучување на нови (меѓународни/домашни) донатори и кредитори - формирање на Прекуграничен Фонд за управување со Преспа Парк
--	---	---	--

	Донесени заеднички мерки (Албанија Македонија) за заштита на Охридско Езеро, воспоставени единствени методи стандарди за мониторинг, подобрен рибен фонд	Намалена еутрофикација, зголемена популација на охридската пастрмка	Намалена еутрофикација, зголемена популација на охридската пастрмка Донесен План за управување со сливот на реката Црн Дрим/Дрини и воспоставени тела за управување
Рокови за постигање на резултатите	Сите активности во рамките на подпрограмата се реализираат тековно и нема одредени рокови за нивно исполнување, освен роковите кои се задаваат за поднесување извештаи до надлежните меѓународни институции и тела	Сите активности во рамките на подпрограмата се реализираат тековно и нема одредени рокови за нивно исполнување, освен роковите кои се задаваат за поднесување извештаи до надлежните меѓународни институции и тела	Сите активности во рамките на подпрограмата се реализираат тековно и нема одредени рокови за нивно исполнување, освен роковите кои се задаваат за поднесување извештаи до надлежните меѓународни институции и тела
Потребни материјални средства	Преспа парк - 4.000.000 ден (остатокот на средства се обезбедени со донација) Охридско Езеро - 1.000.000 ден (остатокот на средства се обезбедени со донација)	Преспа парк - 5.000.000 ден (локална контрибуција од Буџетот на РМ) (остатокот на средства се обезбедени со донација) Охридско езеро - 25.000.000,00 ден. (донација)	Преспа парк - 6.000.000 ден (локална контрибуција од Буџетот на РМ) (остатокот на средства се обезбедени со донација) Охридско езеро - 20.000.000,00 ден. (донација)
Недостаток од човечки ресурси	/	1 лице	1 лице
Потреба од обука за пополнување на недостатоците	/	/	/
Потребен нов кадар за пополнување на недостатоците	/	1 советник	1 советник
Вишок од вработени кои ќе треба да се прераспределат	Нема	Нема	Нема

Главни ризици кои може да влијаат врз постигнувањето на резултатите	- необезбедување на потребните дополнителни човечки ресурси - преголем обем на обврски и дополнител ангажман на вработените надвор од планираното - необезбедување на потребните финансиски средства	- необезбедување на потребните дополнителни човечки ресурси - преголем обем на обврски и дополнител ангажман на вработените надвор од планираното - необезбедување на потребните финансиски средства	- необезбедување на потребните дополнителни човечки ресурси - преголем обем на обврски и дополнител ангажман на вработените надвор од планираното - необезбедување на потребните финансиски средства
Предвидени активности за минимизирање на ризиците	- делумна прераспределба на работните обврски на вработените ангажирани на други активности или во други сектори - времено ангажирање врз основ на договорни услуги	- делумна прераспределба на работните обврски на вработените ангажирани на други активности или во други сектори - времено ангажирање на основ на договорни услуги	- делумна прераспределба на работните обврски на вработените ангажирани на други активности или во други сектори - времено ангажирање на основ на договорни услуги

Анекс 2 – План за спроведување на потпрограма/проект			
Назив на програмата во која е вклучена оваа потпрограма/проект		3.2.3. Меѓународна соработка	
Назив на потпрограмата/проектот		3.2.3.1. Билатерална и соработка со ЕУ – Координација на спроведувањето на склучените билатералните договори и подготовка за потпишување на нови	
Други органи на државната управа вклучени во спроведувањето на оваа хоризонтална потпрограма/проект		МНР, МЕ, МЗ, Влада на РМ, МП, МТВ, МЛС и др.	
	2007	2008	2009
Мерки кои треба да се спроведат	- Спроведување на потпишаните договори со: Бугарија, Хрватска, Чешка, Црна Гора, Албанија, Русија, Италија, Унгарија, Словенија - Иницирање на потпишување на билатерален договор со Република Австрија, Турција – приоритет	- Спроведување на активностите од утврдената годишна билатералните програма за соработка - Иницирање на потпишување на нови билатерални договори за соработка од областа на	- Спроведување на активности од утврдената годишна билатералните програма за соработка - Иницирање на потпишување на нови билатерални договори за соработка од областа на

	<p>животната средина и просторното планирање, Грција, Романија, Шведска</p> <ul style="list-style-type: none"> - Подготовка на годишна програма за соработка согласно потпишани билатерални договори - организирање во РМ и учество на билатерални средби и седници - координација на работата на Меѓувладината македонско-баварска комисија 	<p>животната средина и просторното планирање, Данска, Германија, Холандија</p> <ul style="list-style-type: none"> - Подготовка на програми за соработка согласно потпишан билатерален договор - организирање во РМ и учество на билатерални средби и седници - координација на работата на Меѓувладината македонско-баварска комисија 	
Резултати кои треба да се постигнат	<ul style="list-style-type: none"> - потпишување билатерален договор со Австрија, Турција - одржување на билатерални средби - усогласување на изработените програми за работа согласно потпишаните билатерални спогодби - реализација на програмите за билатерална соработка 	<ul style="list-style-type: none"> - потпишување билатерален договор со Шведска, Романија, Грција - подготовка на Програма за работа (2008-2010) на работата на Меѓувладината македонско-баварска комисија - одржување на билатерални средби - усогласување на изработените програми за работа согласно потпишаните билатерални спогодби и нивна реализација - реализација на програмите за билатерална соработка 	<ul style="list-style-type: none"> - потпишување билатерален договор со Данска, Германија, Холандија - одржување на билатерални средби - усогласување на изработените програми за работа согласно потпишаните билатерални спогодби и нивна реализација - реализација на програмите за билатерална соработка
Индикатори на успешност преку	- потпишани нови билатерални	- потпишани нови билатерални	- потпишани нови билатерални

кои може да се оцнат постигнатите резултати	<p>договори;</p> <p>- број на започнати/ реализирани активности/проекти;</p> <p>- одржани билатерални средби</p> <p>- изработени и усогласени програми за билатерална соработка</p> <p>- реализирани проекти од Програмата (2006/2008)на Меѓувладината македонско-баварска комисија;</p>	<p>договори;</p> <p>-број на започнати/ реализирани активности/проекти;</p> <p>- одржани билатерални средби</p> <p>- изработени и усогласени програми за билатерална соработка</p> <p>- реализирани проекти од Програмата (2006/2008)на Меѓувладината македонско-баварска комисија</p> <p>- изработена Програма за работа (2008/2010) на Меѓувладината македонско-баварска комисија</p>	<p>договори;</p> <p>-број на започнати/ реализирани активности/проекти;</p> <p>- одржани билатерални средби</p> <p>- изработени и усогласени програми за билатерална соработка</p> <p>- реализирани проекти од Програмата (2008/2010) на Меѓувладината македонско-баварска комисија</p>
Рокови за постигање на резултатите	Сите активности во рамките на подпрограмата се реализираат тековно и нема одредени рокови за нивно исполнување	Сите активности во рамките на подпрограмата се реализираат тековно и нема одредени рокови за нивно исполнување	Сите активности во рамките на подпрограмата се реализираат тековно и нема одредени рокови за нивно исполнување
Потребни материјални средства	2.000.000,00 ден	2.000.000,00 ден	2.000.000,00 ден
Недостаток од човечки ресурси	Едно лице (Согласно правилникот за систематизација на МЖСПП, за исполнување на оваа активност се предвидени 2 советника)	Едно лице (Согласно правилникот за систематизација на МЖСПП, за исполнување на оваа активност се планирани 2 советника).	/
Потреба обука за пополнување на недостатоците	/	/	/
Потребен нов кадар за пополнување на недостатоците	Еден советник во Одделение за билатерална соработка	Еден советник во Одделение за билатерална соработка	/
Вишок од вработени кои ќе треба да се прераспределат	Нема	Нема	Нема
Главни ризици кои може да	- необезбедување на потребните	- необезбедување на потребните	- необезбедување на потребните

влијаат врз постигнувањето на резултатите	човечки и финансиски ресурси	човечки и финансиски ресурси	човечки и финансиски ресурси
Предвидени активности за минимизирање на ризиците	- прераспределба на работните обврски на вработените ангажирани во рамки на тековните проекти или ангажирани на други активности или во други сектори - времено ангажирање на основ на договорни услуги	- прераспределба на работните обврски на вработените ангажирани во рамки на тековните проекти или ангажирани на други активности или во други сектори - времено ангажирање на основ на договорни услуги	- делумна прераспределба на работните обврски на вработените ангажирани во рамки на тековните проекти или ангажирани на други активности или во други сектори - времено ангажирање на основ на договорни услуги

Анекс 2 – План за спроведување на потпрограма/проект			
Назив на програмата во која е вклучена оваа потпрограма/проект		3.2.3 Меѓународна соработка	
Назив на потпрограмата/проектот		3.2.3.1 Билатерална и соработка со ЕУ <u>Проект/активност: Планирање и координација на соработката со ЕУ</u>	
Други органи на државната управа вклучени во спроведувањето на оваа хоризонтална потпрограма/проект		Секретаријат за европска интеграција, МНР и др	
	2007	2008	2009
Мерки кои треба да се спроведат	-Следење на активностите на Генералниот директорат за животна средина при Европската комисија -Учество во работата на комисиите и телата во Владата на РМ кои се однесуваат на европска интеграција, соработка со Секретаријатот за европска интеграција при Владата на РМ и соодветните сектори во МНР	-Следење на активностите на Генералниот директорат за животна средина и Директоратот за регионална политика при Европската комисија -Учество во работата на комисиите и телата во Владата на РМ кои се однесуваат на европска интеграција, соработка со Секретаријатот за европска интеграција при Владата на РМ и соодветните сектори во МНР	-Следење на активностите на Генералниот директорат за животна средина и Директоратот за регионална политика при Европската комисија -Учество во работата на комисиите и телата во Владата на РМ кои се однесуваат на европска интеграција, соработка со Секретаријатот за европска интеграција при Владата на РМ и соодветните сектори во МНР

<p>-следење, учество и известување во/за имплементацијата на Спогодбата за стабилизација и асоцијација, Акциониот план за Европско партнерство, Програмата за усвојување на правото на ЕУ и одговорите на ЕУ Прашалникот</p> <p>-подготвување за преговори со ЕУ во областа на животната средина</p> <ul style="list-style-type: none"> - стекнување знаења за претпристапните фондови на ЕУ (правила, процедури, услови и др) - следење на активностите во рамките КАРДС 2003, КАРДС 2004, КАРДС 2005 и КАРДС 2006 програми - координирање (преку планирање, програмирање и следење) на активности во рамките на инструментот за предпристапна помош ИПА <p><u>Одделни проекти:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - координирање на проектите финансирани од ЕУ (КАРДС 2003, 2004, КАРДС 2005, КАРДС 2006) - учество на РМ во реализација на одделни проекти на КАРДС регионална 	<p>-следење, учество и известување во/за имплементацијата на Спогодбата за стабилизација и асоцијација, Акциониот план за Европско партнерство, Програмата за усвојување на правото на ЕУ и одговорите на ЕУ Прашалникот</p> <p>-подготвување за преговори со ЕУ во областа на животната средина</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготвување на потребна документација за користење на претпристапните фондови на ЕУ - следење на активностите во рамките на КАРДС 2006 - координирање (преку планирање, програмирање и следење) на активности во рамките на инструментот за предпристапна помош ИПА <p><u>Одделни проекти:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - координирање на проектите финансирани од ЕУ КАРДС 2006 - учество на РМ во одделни годишни проекти на КАРДС регионална 	<p>-следење и учество и известување во/за имплементацијата на Спогодбата за стабилизација и асоцијација, Акциониот план за Европско партнерство, Програмата за усвојување на правото на ЕУ и одговорите на ЕУ Прашалникот</p> <p>-подготвување за преговори со ЕУ во областа на животната средина</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготвување на конкретни проектни апликации <p>/</p> <ul style="list-style-type: none"> - координирање (преку планирање, програмирање и следење) на активности во рамките на инструментот за предпристапна помош ИПА <p><u>Одделни проекти:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - учество на РМ во одделни годишни проекти на КАРДС регионална 	
---	---	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> - Координација на спроведувањето на ИНТЕРПРЕГ 3 Б Неигхборхоод ЦАДСЕС програмата - учество на курсеви и други обуки за стекнување знаење и искуства од областа на европските интеграции и преговарачки вештини - зајакнување на капацитетите на Одделението за соработка со ЕУ 	<ul style="list-style-type: none"> - Доколку програмата продолжи - Координација на спроведувањето на ИНТЕРПРЕГ 3 Б Неигхборхоод ЦАДСЕС програмата - учество на курсеви и други обуки за стекнување знаење и искуства од областа на европските интеграции и преговарачки вештини - зајакнување на капацитетите на Одделението за соработка со ЕУ 	<ul style="list-style-type: none"> - Доколку програмата продолжи - Координација на спроведувањето на ИНТЕРПРЕГ 3 Б Неигхборхоод ЦАДСЕС програмата - учество на курсеви и други обуки за стекнување знаење и искуства од областа на европските интеграции и преговарачки вештини - зајакнување на капацитетите на Одделението за соработка со ЕУ
Резултати кои треба да се постигнат	<ul style="list-style-type: none"> - склучување на конкретни договори (меморандуми) за соработка со Генералниот директорат за животна средина на ЕК - подобра координација во процесот на европска интеграција - исполнување на обврските од ССА, АП-ЕП, ЕУ прашалникот и НПАА - изработка и поднесување на извештаи до Владата на РМ на усвојување/одобрување - утврдување на основите за дефинирање на преговарачките позиции на РМ во областа на животната средина (сцреенинг) 	<ul style="list-style-type: none"> - обучени институции и поединци за процедурите на ЛИФЕ програмата - подобра координација во процесот на европска интеграција - исполнување на обврските од ССА, АП-ЕП, ЕУ прашалникот и НПАА - изработка и поднесување на извештаи до Владата на РМ на усвојување/одобрување - утврдување на основите за дефинирање на преговарачките позиции на РМ во областа на животната средина 	<ul style="list-style-type: none"> - поднесување на проектни апликации - подобра координација во процесот на европска интеграција - исполнување на обврските од ССА, АП-ЕП, ЕУ прашалникот и НПАА - изработка и поднесување на извештаи до Владата на РМ на усвојување/одобрување - утврдување на основите за дефинирање на преговарачките позиции на РМ во областа на животната средина

	<ul style="list-style-type: none"> - оспособување кадар за квалитетно подготвување на потребна документација за претпристапните фондови на ЕУ - учњество во дефинирање стратегија/оперативен план за користење на претпристапните фондови на ЕУ - Реализација/завршување на КАРДС 2003, 2004 и 2005 - започнување и реализација на КАРДС 2006 - зајакнување на стручните знаења и професионалните способности на вработените - вработување на дополнителен кадар 	<ul style="list-style-type: none"> - оспособување кадар за квалитетно подготвување на потребна документација за претпристапните фондови на ЕУ - Спроведување на компонентите за животна средина како делови на Оперативните програми за ИПА / - реализација на КАРДС 2006 -зајакнување на стручните знаења и професионалните способности на вработените - вработување на дополнителен кадар 	<ul style="list-style-type: none"> - изработување и поднесување на проектни апликации - Спроведување на компонентите за животна средина како делови на Оперативните програми за ИПА - Започнато спроведување на документите/препораките произлезени од КАРДС 2003, 2004 2005, 2006 - зајакнување на стручните знаења и професионалните способности на вработените - вработување на дополнителен кадар
Индикатори на успешност преку кои може да се оценат постигнатите резултати	<ul style="list-style-type: none"> - вклучување на РМ во програмата на заедницата – ЛИФЕ - редовно учество на состаноците, пренесување на заклучоците - број на исполнети обврски од ССА, АП-ЕП, ЕУ прашалникот и НПАА 	<ul style="list-style-type: none"> - Број на одржани обуки за процедурите на ЛИФЕ програмата - редовно учество на состаноците, пренесување на заклучоците - број на исполнети обврски од ССА, АП-ЕП, ЕУ прашалникот и НПАА - број на поднесени/усвоени 	<ul style="list-style-type: none"> - Број на поднесени и/или прифатени конкретни апликации во рамките на програмата на заедницата ЛИФЕ - редовно учество на состаноците, пренесување на заклучоците - број на исполнети обврски од ССА, АП-ЕП, ЕУ прашалникот и НПАА - број на поднесени/усвоени

	<ul style="list-style-type: none"> - број на поднесени/усвоени извешати - број на анализирани области во рамките на поглавието 22-животна средина - број на обучен кадар и број на посетени обуки - успешно исполнување на проектните задачи на проектите КАРДС 2003, 2004 и КАРДС 2005 во предвидените рокови - Изработена Стратегија за апроксимација во областа на законодавството во областа на животната средина (од КАРДС 2005) - Унапреден/подобрен функционален систем за управување со животната средина (од КАРДС 2004) - Зајакнати капацитети за управување со прекугранични водени ресурси (КАРДС 2003) - број на посетени обуки - Број на нововработени 	<p>извешати</p> <ul style="list-style-type: none"> - број на анализирани области во рамките на поглавието 22-животна средина - изработена стратегија/план за користење на претпристапните фондови на ЕУ - успешно исполнување на проектните задачи на проектите КАРДС 2006 во предвидените рокови - број на посетени обуки - број на нововработени - Унапреден/подобрен функционален систем за управување со животната средина (од КАРДС 2004) 	<p>извешати</p> <ul style="list-style-type: none"> - број на анализирани области во рамките на поглавието 22-животна средина - број на поднесени проектни апликации - Започнато спроведување на документите/препораките произлезени од КАРДС 2006 - број на поднесени извештаи за текот на реализацијата на проектот - број на одобрени проектни предлози од страна на УК на програмата ИНТЕРПРЕГ, ЦАДСЕС - број на посетени обуки - број на нововработени
--	---	--	---

Рокови за постигање на резултатите	Активностите се реализираат тековно; нема одредени рокови за нивно исполнување. - завршување на КАРДС 2004, 2005 и 2003	Активностите се реализираат тековно; нема одредени рокови за нивно исполнување	Активностите се реализираат тековно; нема одредени рокови за нивно исполнување
Потребни материјални средства	-3.000.000,00ден. милиони денари (локална контрибуција за проектите КАРДС 2003, 2004, 2005, 2006)	1.000.000,00 денари локална контрибуција за проектите КАРДС 2006)	2.000.000,00ден.
Недостаток од човечки ресурси	Две вработувања Согласно правилникот за систематизација на МЖСПП, за исполнување на оваа активност, предвидено е вработување на два советника (појаснување: За периодот до 2008 планирани 4 советници во одделение за соработка со ЕУ)	Едно вработување Согласно правилникот за систематизација на МЖСПП, за исполнување на оваа активност, предвидено е вработување на еден советник (појаснување: За периодот до 2008 планирани 4 советници во одделение за соработка со ЕУ)	Едно вработување Согласно правилникот за систематизација на МЖСПП, за исполнување на оваа активност, предвидено е вработување на еден советник (појаснување: За периодот до 2008 планирани 4 советници во одделение за соработка со ЕУ)
Потребна обука за пополнување на недостатоците	- Стаж во Генералниот директорат за животна средина при Европската Комисија - Обука за процесот на европски интеграции вклучувајќи : претпристапните фондови на ЕУ, за телата на ЕУ, правила и процедури и преговарање	- Стаж во Генералниот директорат за животна средина при Европската Комисија - Обука за процесот на европски интеграции вклучувајќи : претпристапните фондови на ЕУ, за телата на ЕУ, правила и процедури и преговарање	- Стаж во Генералниот директорат за животна средина при Европската Комисија - Обука за процесот на европски интеграции вклучувајќи : претпристапните фондови на ЕУ, за телата на ЕУ, правила и процедур и преговарање
Потребен нов кадар за пополнување на недостатоците	Два советника во Одделение за соработка со ЕУ	Еден советник во одделение за соработка со ЕУ	Два советника во одделение за соработка со ЕУ
Вишок од вработени кои ќе треба да се прераспределат	Нема	Нема	Нема
Главни ризици кои може да	- необезбедување на стручно и	- необезбедување на стручно и	- необезбедување на стручно и

влијаат врз постигнувањето на резултатите	професионално оспособени вработени за оваа активност - обезбедување на потребните финансиски средства	професионално оспособени вработени за оваа активност - обезбедување на потребните финансиски средства	професионално оспособени вработени за оваа активност - обезбедување на потребните финансиски средства
Предвидени активности за минимизирање на ризиците	- упатување на вработените на соодветно доусовршување (стаж во Генералниот директоратот за жив.ср. во Брисел, Бледска Школа за менаџмент и/или други соодветни обуки) - максимално корисење на изградените капацитети кај ангажираните на тековните проекти - ангажирање на основ на договорни услуги	- упатување на вработените на соодветно доусовршување (стаж во Генералниот директоратот за жив.ср. во Брисел, Бледска Школа за менаџмент и/или други соодветни обуки) - максимално корисење на изградените капацитети кај ангажираните на тековните проекти - ангажирање на основ на договорни услуги	- упатување на вработените на соодветно доусовршување (стаж во Генералниот директоратот за жив.ср. во Брисел, Бледска Школа за менаџмент и/или други соодветни обуки) - максимално корисење на изградените капацитети кај ангажираните на тековните проекти - времено ангажирање на основ на договорни услуги